



Врз основа на член 40 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје и донесената Одлука на 237-та седница на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје, одржана на 22-23.04.2026 година, за свикнување на 69-та седница на Собранието на акционери, Одборот на директори на

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, СКОПЈЕ

Објавува

П О В И К

до акционерите за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото

Годишното собрание на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје ќе се одржи на ден 28.05.2026 година (четврток) со почеток во 09,00 часот во седиштето на Триглав Осигурување АД, Скопје, бул.„3-та Македонска Бригада“ бр.36 со следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. Процедурален дел:

1. Избор на претседавач на Собранието и
2. Избор на бројачи на гласови.

II. Работен дел:

1. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година;
2. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година;
3. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорите и финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година;
4. Донесување на Одлука за распоредување на остварената чиста добивка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година;
5. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за внатрешна ревизија на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година;
6. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година и
7. Донесување на Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието. Секој акционер кој има намера да учествува на седницата на Собранието на Друштвото, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество) најдоцна пред почетокот на Седницата на закажаното Собрание. Пријавите да се достават на адреса бул.„3-та Македонска Бригада“ бр.36, 1000 Скопје, до Службата за правни и корпоративни работи. Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието на еден од следниве начини:

- со потпишување на писмено полномошно заверено на нотар;
- со давање на полномошно во писмена форма, без обврска да се завери полномошното на нотар, при што акционерот е должен писмено да го извести Друштвото за даденото полномошно и да достави доказ за неговиот личен идентитет. Обрасците за давање на полномошно во писмена форма се достапни за превземање на интернет страницата на Друштвото.
- со овластување на полномошниците по електронски пат на следната електронска адреса: osig@triglav.mk.

Секој акционер има право да предложи точки на дневен ред и да предложи усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени во дневниот ред, најдоцна во рок од осум дена од денот на објавување на повикот. Постапката за предлагање на нови точки на дневен ред, предлагање на одлуки по секоја од точките кои се вклучени во дневниот ред и начинот на поставување на прашања за точките од дневниот ред се објавени на интернет страницата на Друштвото.

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна на 27.05.2026 година, до 16:00 часот. Заедно со образецот за гласање акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Образецот за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификацијата на акционерите се достапни на интернет страницата на Друштвото: www.triglav.mk.

Материјалите за седницата на Собранието на акционери на Друштвото се достапни на акционерите од денот на објавување на повикот, секој работен ден од 09-14 часот во седиштето на друштвото, на бул.„3-та Македонска Бригада“ бр.36, 1000 Скопје и на интернет страницата на друштвото: www.triglav.mk.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021, 99/22 и 272/24) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 69 седница одржана на ден 28.05.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**за усвојување на Годишниот извештај за работењето на
Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година**

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**



Годишен извештај

за работењето
на Триглав
Осигурување АД,
за 2025 година.


triglav

Сè ќе биде во ред.
triglav.mk

СОДРЖИНА

1. Значајни податоци за работењето за годината завршена на 31 декември 2025
2. Организациона структура
3. Управување и водење на Друштвото
4. Акционерски капитал и акционери на Друштвото
5. Деловно окружување
6. Работење во периодот на известување
7. Финансиски резултат и финансиска положба
8. Контрола на ризикот
9. Подршка на информатичка технологија
10. Маркетинг и односи со јавноста
11. Вработување и структура на вработени
12. Правни и економски односи со поврзани и заинтересирани страни

Нето добивка



2025 година заврши со нето добивка од 106,6 милиони МКД која воедно претставува раст од 103% во споредба со нето резултатот од 2024 година, кога беше остварена добивка од 52,4 милиони МКД.

Бруто полисирана премија



Бруто полисираната премија реализирана во 2025 година изнесува 1.705 милиони МКД, што претставува раст од 5,4% во однос на 2024 година кога беше остварена премија од 1.618 милиони МКД

Почитувани акционери, партнери и колеги,

Во 2025 година, осигурителниот сектор работеше во услови на економска неизвесност, инфлаторни притисоци и засилено влијание на климатските ризици, што создаде потреба од континуирана адаптација во однос на продуктното портфолио, како и во однос на ценовната политика. Во такви услови, Триглав Осигурување остана доследен на својата определба за стабилно, одговорно и дисциплинирано работење, со фокус на долгорочна одржливост, квалитетна услуга и навремено усогласување со пазарните услови и потребите на клиентите.

Триглав Осигурување ја заврши 2025 година со позитивни резултати и задржа високо ниво на финансиска стабилност. Добивката пред оданочување порасна за 98,1% во однос на 2024 година, додека ја завршивме годината со бруто полисирана премија во износ од 1,7 милијарди МКД, односно со пораст од 5,4%. Комбинираниот количник изнесува 96,2%, што претставува подобрување од 4,5 процентни поени во однос на 2024 година (100,7%), додека капиталната адекватност достигна 450,2%, во споредба со 379,7% во претходната година. Овие показатели ја потврдуваат ефикасноста во работењето, финансиската сигурност и способноста за континуирано исполнување на обврските кон клиентите и партнерите.

На македонскиот осигурителен пазар охрабрувачки тренд е поинтензивната експанзија на доброволните осигурувања, пред сè во корпоративниот сегмент, каде што се бележат позначајни позитивни поместувања. Доброволното здравствено осигурување во последниве неколку години доживува континуиран и двоцифрен раст. Покрај здравственото осигурување, во корпоративниот сегмент бележиме раст и во побарувачката за други доброволни производи – осигурување на побарувања, осигурување од професионална и општа одговорност, осигурување од сајбер ризици, кредити, како и осигурување на фотоволтаични електрани, што е показател за зголемената зрелост и разбирање на ризикот од страна на бизнис заедницата. Значајно беше и лансирањето на новите пакети за здравствено патничко осигурување – Travel Smart и Travel Smart Plus, како и специјализираниот Travel Smart ски пакет, при што се овозможи поголема флексибилност и можност клиентите самостојно да го креираат нивото на заштита според своите потреби при патување.

Во Триглав Осигурување посветуваме посебно внимание на воведување иновативни решенија, кои што го следат светскиот технолошки развој и се одраз на емпатијата кон предизвиците со кои што се соочува општеството. Наша стратешката цел е да обезбедиме извонредно клиентско искуство, при што достапноста и едноставноста на услугите се приоритет. Во текот на годината, Друштвото работеше на развој на дигиталните решенија мобилна апликација i.triglav и веб-апликација за онлајн пријава на штети, чиј комерцијален старт ќе биде во 2026 година. Од друга страна континуирано развиваме дигитални алатки, кои што ги оптимизираат внатрешните процеси, обезбедувајќи поголема оперативна ефикасност. Со овие активности, Друштвото ја потврди својата насоченост кон постојано унапредување на процесите и примена на современи дигитални решенија, со цел поголема ефикасност, подобра организација и унапредено корисничко искуство.

Креираме и проекти, кои што сметаме дека мотивираат и иницираат позитивни промени. Во соработка со Challenger, минатата година ја воведовме Триглав Зелена Лига, проект на лојалност за нашите корпоративни клиенти на доброволно здравствено осигурување и за нашите вработени. Триглав Зелена Лига беше заеднички годишен предизвик за заштеда на емисии на CO2, што го вклучува одржливиот развој во својот концепт и ја наградува грижата за нашето здравје и за животната средина. Планираме и натаму да развиваме вакви проекти, коишто поддржуваат важни концепти на денешницата.

На крајот на 2025 година, Триглав Осигурување ја промени локацијата на седиштето, со што обезбеди уште посовремени услови за работа, пофункционална организација на просторот и подобра достапност за клиентите и деловните партнери. Овој чекор придонесува за поефикасно работење и дополнително унапредување на корисничкото искуство.

Во 2026 година се очекува економските трендови, технолошките иновации и одржливите деловни практики да имаат сè поизразено влијание врз осигурителниот сектор. Друштвото ќе продолжи да ја гради својата стабилност и позиција преку внимателно управување, дигитални инвестиции, развој на експертизата и понатамошен развој на услугите, обезбедувајќи сигурност, доследност и трајна вредност. Како дел од својата мисија за создавање побезбедна иднина, Триглав Осигурување и понатаму останува доверлив партнер, посветен на градење сигурна и одржлива иднина за сите засегнати страни.

Главен извршен директор

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ

И з ј а в а

за примена на Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С Македонија на Агенцијата за супервизија на осигурување

Водејќи се од принципите и добрите практики за корпоративно управување, Триглав Осигурување АД, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото) има воспоставено јасна организациска структура и транспарентен и разбирлив систем на корпоративно управување, кој го зголемува нивото на доверба како на домашните, така и на странските инвеститори, вработените и пошироката јавност.

Како друштво за осигурување, регистрирано за вршење на дејноста неживотно осигурување, Друштвото во своето работење ги применува Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С. Македонија, објавени и достапни на интернет страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Во продолжение, се наведени најзначајните аспекти во работењето на Друштвото со кои што се потврдува примената на принципите и најдобрите практики за корпоративно управување, со посебен осврт на изминатата 2025 година.

- Во Друштвото сите акционери кои поседуваат акции од ист род и класа имаат еднаков третман, а информации за правата што произлегуваат од родовите и класите на акции се содржани во Статутот на Друштвото и објавени на интернет страницата на Друштвото.

- Статутот на Друштвото и неговите дополнувања и изменувања се објавуваат на интернет страницата на Друштвото.

- Известувањата за одржување на Собрание на акционери и дневниот ред на Собранието се објавуваат на интернет страницата на Друштвото, најмалку во еден од трите најтиражни дневни весници и на интернет страната на Македонска берза.

- Сите акционери навремено ги добиваат сите релевантни информации за одржувањето на Собранието, а материјалите и документите во однос на точките од дневниот ред на Собранието се објавуваат на интернет страницата на Друштвото и на интернет страната на Македонска берза. Во текот на 2025 година беа одржани 3 седници на Собранието на акционери при што во целост беше испочитувана пропишаната постапка за свикнување на собранието, достапност на материјалите и информациите, постапката на пријавување на присуство, водење на седницата на Собранието и објавување на усвоените материјали.

- Мнозински акционер во Друштвото е Триглав ИНТ холдиншка дружба д.о.о., кој во 2025 година го задржа учеството од 82,01 проценти

- Кодексот на Групацијата Триглав е прифатен во Друштвото и истиот ги опфаќа основните етички стандарди на однесување во Групацијата Триглав кои се усогласени со визијата, мисијата, вредностите, културата и целите на Друштвото. Кодексот ги обврзува сите вработени и другите лица кои работат во име и во корист на Друштвото и е објавен на интернет страницата на Друштвото.

- Друштвото во целост ги почитува принципите за навремено и точно објавување на сите суштински прашања што се однесуваат на Друштвото и неговото финансиско работење. Во текот на 2025 година сите ценовно чувствителни информации беа објавувани на интернет страницата на Друштвото и на интернет страницата на Македонската Берза.

- Управувањето со Друштвото е организирано според едностепениот систем на управување, преку Одбор на директори. Бројот на членови на Одборот на директори во текот на 2025 година од 8 (осум) се намали на 7 (седум) членови. Во Одборот на директори застапени се 2 (двајца) извршни директори и 5 (пет) неизвршни директори, од кои 2 (двајца) се независни неизвршни членови. Во текот на 2025 година Одборот на директори одржа 12 седници, преку кои што оствари ефикасен систем на контрола врз работењето и раководењето со Друштвото. Работењето, должностите и одговорностите на Одборот на директори е регулирано со Деловник за работа на Одборот на директори.

- Принципот според којшто претседателот на Одборот на директори се грижи за правилно функционирање на Одборот на директори и во 2025 година во целост е испочитуван.

- Функцијата на внатрешен правен советник ја врши Раководителот на Службата за правни и корпоративни работи, кој дава целосна поддршка на работењето на органите на Друштвото.

- Од 2019 година во Друштвото формиран е и Одбор за ревизија, на местото на дотогашната Ревизорска комисија, како помошно тело на Одборот на директори. Одборот за ревизија брои 4 члена и обезбедува надзор и контрола на

интегритетот на финансиското известување, внатрешните контроли, ефикасност на внатрешната ревизија и дава препораки на Одборот на директори.

- Со цел следење и управување со ризиците на ниво на Друштвото од 2019 година во Друштвото формиран е и Одбор за управување со ризици. Одборот за управување со ризици брои 8 члена и има советодавна улога, а е одговорен да ја проверува ефективноста на функциите за управување со ризик и да се грижи Друштвото да воспостави соодветна инфраструктура, како и адекватни извори и системи кои што обезбедуваат задоволително ниво на управување со деловните ризици.

- Од 2015 година во Друштвото е воспоставен системот на интерни контроли во форма на 3 одбранбени линии. Притоа, носителите на поединечните деловни функции од подрачјата на работа во Друштвото (директорите на секторите и раководителите на службите) се дел од првата одбранбена линија. Носителите на клучните функции и тоа: функцијата управување со ризици, функцијата усогласеност на работењето и актуарската функција се дел од втора одбранбена линија, додека функцијата внатрешна ревизија претставува трета одбранбена линија.

- Извршните директори ги именуваат клучните функции во Друштвото. Истовремено, клучните функции имаат соодветна поставеност во организацијата што овозможува непосреден пристап до Извршните директори и Одборот на директори, како и ефикасно извршување на нивните задачи, одговорности и овластувања.

- Во Друштвото се воспоставени правила, постапки и мерки за препознавање и спречување на судир на интереси, преку усвојување на Правилник за управување со судир на интереси и работи со поврзани лица и негово имплементирање во пракса. Правилникот важи за членовите на Одборот на директори и неговите комисии, раководните лица и работниците во Друштвото. Согласно Правилникот, во Друштвото е воспоставена постапка за исклучување од процесот на одлучување или постапување во име на Друштвото во случаите што согласно природата и околностите би можеле да вклучуваат ризик од судир на интереси, со којашто се запознаени сите вработени. Членовите на Одборот на директори, лицата со посебни овластувања, директорите на секторите, раководителите на службите и раководителите на експозитурите, во рок од месец дена од именување, односно засновање на работен однос преку пропишан Образец, доставуваат информација за поврзаните лица, а еднаш годишно ги ажурираат податоците.

- Во Друштвото се обрнува посебно внимание членовите на органите за управување и надзор во Триглав Осигурување АД, Скопје, како и сите лица, распоредени на клучни и деловни функции, постојано да ги исполнуваат условите за: нивната стручност, знаења и искуства и да се соодветни за добро и квалитетно управување (оспособеност), како и да се личности кои имаат добар углед и интегритет (соодветни). Во таа насока донесени се: Политика за избор и оценка на соодветноста на неизвршните членови на Одбор на директори во Триглав Осигурување АД, Скопје, Политика за избор и оценка на соодветноста на извршните членови на Одбор на директори во Триглав Осигурување АД, Скопје и Политика за оценување на оспособеноста и соодветноста на носителите на клучните и деловните функции во Триглав Осигурување АД, Скопје.

- Друштвото има назначено одговорни лица за контакт со инвеститорите и нивните податоци се објавени на интернет страницата на Македонска берза.

- Во 2025 година Друштвото има склучено зделки со заинтересирана страна што се одобрени согласно Законот за трговските друштва и објавени на интернет страницата на Друштвото, во дневен весник и на интернет страницата на Македонска берза.

Во рамките на работењето и управувањето со Друштвото во 2025 година не се забележуваат значајни отстапувања од правилата, принципите и добрите практики пропишани со Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С. Македонија. Останува можноста за подетално уредување на одредени аспекти преку донесување на нови и/или менување на актуелните интерни акти на Друштвото.

Триглав Осигурување АД, Скопје

Главен извршен директор

Ѓорѓе Војновиќ, МБА

1. Значајни податоци за работењето за годината завршена на 31 декември 2025 година

1.1 Основни податоци

	31 декември 2025	31 декември 2024	Индекс
МКД`000	(1)	(2)	(1)/(2)
Бруто полисирана премија	1.705.753	1.618.108	105,4
Нето заработена премија	1.153.156	1.083.843	106,4
Бруто ликвидирани штети	689.532	737.255	93,5
Нето издатоци за штети	530.549	594.486	89,2
Нето трошоци за спроведување на осигурување	589.182	517.129	113,9
Резултат од работењето пред оданочување	127.665	64.448	198,1
Нето резултат од работењето	106.626	52.435	203,3

	31 декември 2025	31 декември 2024	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
Вкупна актива	3.538.711	3.155.937	112,1
Финансиски средства и вложувања во недвижности	1.726.637	1.807.267	95,5
Бруто технички резерви	2.012.476	1.914.986	105,1
Вкупно капитал	1.063.083	943.979	112,6
Број на вработени	205	205	100,0

	31 декември 2025	31 декември 2024	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
Расходен количник	42,9%	38,3%	112,0
Штетен количник	53,3%	62,4%	85,4
Комбиниран количник	96,2%	100,7%	95,5
РОЕ (Принос на капиталот)	10,6%	5,8%	184,3

Значајни случувања во извештајниот период:

- Заклучно со крајот на 2025 година, Триглав Осигурување АД, Скопје оствари позитивен нето – резултат од 106,6 милиони МКД, што претставува раст од 103% во однос на минатата година. Подобириот резултат е резултат на растот на нето полисираната премија од една страна, како и намалување на нивото на штетите од друга.
- Средствата кои ги покриваат техничките резерви изнесуваат 1.742 милиони МКД, односно ги надминуваат нето- техничките резерви за 432 милиони МКД.
- Капиталната адекватност на Друштвото изнесува 450%.

Во однос на планот за годината завршена на 31 декември 2025 година, бруто полисираната премија е над очекуваното ниво (индекс од 105). Остварениот нето деловен резултат е значително над очекувањата во планот (индекс 182), генерално поради пониските бруто ликвидирани штети (индекс 90).

Според планот за 2026 година очекуваме пораст во бруто полисирана премија како и нето деловен резултат од околу 75 милиони МКД.

Мисија

Градиме побезбедна иднина

- ✓ Ориентирани сме кон клиентите
- ✓ Обезбедуваме развојно ориентирана средина за нашите вработени
- ✓ Го подржуваме развојот на нашите партнери
- ✓ Ние сме стабилна, сигурна и профитабилна инвестиција за нашите инвеститори

Визија

Поставивме стандард за исклучително корисничко искуство - секогаш и секаде

Вредности

Агилноста, едноставноста и доверливоста се рефлектираат во нашите секојдневни операции

Стратегија

Групацијата Триглав ја ревидираше својата Стратегија до 2030 година. Групацијата продолжува да ги следи постојните клучни стратешки насоки, надградувајќи ги во однос на активностите за раст и развој и пристап насочен кон клиентите. Фокусирајќи се на овие цели, Групацијата продолжува да го спроведува својот процес на дигитална трансформација и да развива услужно ориентирани деловни модели кои одговараат на потребите на клиентите. Планираните операции на Групацијата остануваат профитабилни и сигурни. Преку своето одржливо работење, Групацијата продолжува да обезбедува развојно ориентирана средина за своите вработени, да ги одржува врските со своите партнери и да биде стабилна, сигурна и профитабилна инвестиција за инвеститорите.

Нашите клучни стратешки амбиции до 2030 година се:

- Раст на бруто полисирана премија (БПП) преку аквизиција на нови клиенти, зголемување на индексот на осигурување на постојното портфолио и постигнување на високо задржување на корпоративните клиенти (CAGR од 11% до 2030 година);
- Пазарен лидер на пазарот за неживотно осигурување (пазарен удел од 18,2% во 2030 година), но и пазарен лидер во сегментот на здравствено осигурување, анализиран одделно (пазарен удел од 30,4% во 2030 година);
- Воведување дополнителни и прилагодување на тековните покритија во согласност со пазарните трендови и потребите на клиентите кои се развиваат, со фокус на профитабилноста од основното работење на Друштвото;
- Раст на хибридниот модел на продажба, зголемување на бројот и опсегот на производи кои се продаваат преку алтернативни канали, одржување на висок удел на БПП генериран преку сопствената продажна мрежа, постигнување раст на БПП преку дигитални канали (100% раст до 2030 година), односно постигнување оптимален микс на канали кој придонесува за севкупната профитабилност на Компанијата;
- Обезбедување одржлива профитабилност од основното работење;
- Дигитализација како основа за поттикнување иновации и оперативна извонредност во сите области на синџирот на вредност на осигурувањето;
- Зајакнување на позицијата на премиум бренд, нудејќи висок квалитет – партнер кој обезбедува значајна поддршка во моменти на потреба;
- Фокус на ESG аспектите (еколошки, социјални и управувачки) во корпоративното управување, како давател на производи и услуги, како и активен учесник во општеството;
- Главни стратешки инвестиции: сопствени деловни капацитети и инвестиција во медицинска установа;
- Обезбедување одлично и униформно корисничко искуство во сите точки на контакт;
- Трансформација на центарот за грижа на корисници во "one-stop" сервисно искуство кое ќе им обезбеди на клиентите комплетна услуга;
- Истражување и искористување на групните синергии преку учество во меѓународни тимови, групни проекти и развој на пакети за осигурување со Триглав Живот Скопје и Триглав Пензиско на македонскиот осигурителен пазар;

- Создавање култура базирана на податоци за подобро носење одлуки и оптимизирани деловни процеси;
- Живеење на културата на Групацијата Триглав и зајакнување на брендот на работодавач за да се олесни аквизицијата на таленти, да се зголеми ангажираноста и задржувањето на компетентни вработени.

Планирани активности

За спроведување на зацртаните цели Друштвото во наредниот период планира да преземе низа активности, а кои вклучуваат:

- Воведување на нови дигитални услуги и алатки: Мобилни услуги (i.triglav), веб услуги (онлајн продажба, кориснички портал) и дигитална комуникација
- Зголемена ретенција на клиентите со нудење повеќегодишни договори како и вкрстена продажба и up sale;
- Обезбедување на раст на БПП генериран преку алтернативни продажни канали (банкоосигурување, мобилни оператори, малопродажен сектор);
- Фокус на јакнење и развој на интерната продажна мрежа;
- Воведување на онлајн производи/web shop за тешки болести и осигурување на дом;
- Зголемување на обемот на осигурување на клиентите преку креирање на пакет осигурувања врз основа на модуларен принцип во резидентниот и корпоративниот сегмент;
- Користење на дигитални алатки во процесот на решавање на штетите (увид на далечина и портал за електронско потпишување);
- Следење на корисничкото искуство преку NPS и преземање мерки.

2. Организациона структура

За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, административни и други работи и работни задачи во Друштвото се организирани соодветни организациони облици и тоа:

- Сектори:
 - Одделенија,
 - Експозитури.
- Штабни служби.

Секторот за продажба ги извршува следните активности:

- Подготовка на анализа на пазарот на осигурување и конкуренцијата,
- Подготовка, развој и координација за водење на концептот на продажба,
- Формирање на предлози за провизиски стапки на продажба,
- Планирање на продажбата,
- Реализација на премискиот план,
- Организирање на продажба на осигурување на корпорациски и клучни купувачи,
- Спроведување и грижа за наплата на премија на осигурување,
- Анализа на ефикасност на продажни мрежи и трошоци на продажба по продажни канали,
- Воспоставување на систем за следење на задоволството на странките,
- Договарање и склучување на стратешки сојузништва со екстерни договорни партнери на подрачјето на продажба,
- Соработка во развојот на нови и надogradба на постојните производи на осигурување, Извршување на други активности

Секторот за штети и регреси ги извршува следните активности:

- Одредување на овластувања на подрачјето на проценка и ликвидација на штети по организациски единици и работни места,
- Евидентирање, обработка и ликвидација на барањата за штети,
- Утврдување на оправданоста за регрес, постапки за наплата, административно технички работи во врска со регресите,
- Водење на постапка во врска со барања за отштета,
- Одредување на постапка за резервација на штети заедно со Службата за актуаријат,
- Соработка во подготовка на понуди и проценка на ризик,
- Соработка со Одделението за реосигурување (собирање и подготовка на податоци за штети) и Службата за актуаријат,
- Извршување на жалбени постапки,
- Соработка со надворешни институции и застапување пред судовите и други органи поради решавање на барања,
- Одредување на постапка за резервација на штети заедно со Службата за актуаријат,
- Утврдување и подготовка на анализи за задоволство на странките,
- Извршување на други активности.

Секторот за економско-финансиски работи ги извршува следните активности:

- Обезбедување на извори и насочување на финансиските средства,
- Извршување на финансиска оператива (плаќање на обврски, обезбедување на услови за вршење на платен промет),
- Следење на ликвидноста на Друштвото,
- Грижа за покриеноста на техничките резерви на сите видови на осигурување и структура на гарантни резерви,

- Водење на главна книга и помошни книги,
- Извршување на даночни обврски,
- Подготовка на финансиски извештаи согласно локална и меѓународна регулатива,
- Врши работи од областа на управување со ризици.
- Учество во изработката на планот и стратегијата на Друштвото, подготовка на планот на Одделението и соработка во подготвката на плановите на останатите Сектори,
- Извршување на други активности.

Секторот за развој оценка и преземање на ризици ги извршува следните активности:

- Подготовка на основи за осигурување,
- Одредување и измена на условите на осигурување,
- Развој на нови производи,
- Оценка и преземање на ризик,
- Склучување на реосигурителни договори,
- Стратешки анализи,
- Одржување и унапредување на технологија на осигурување во информатичкиот систем,
- Водење преговори и склучување договори за сите поделикатни осигурувања,
- Извршување на други активности.

Кабинетот на Управа ги извршува следните активности:

- Координација, раководење и надзор врз работењето на Друштвото,
- Извршување на сите активности предвидени со позитивните законски прописи, Статутот на Друштвото и другите прописи,
- Одржување на поврзаност со матичното друштво во рамките на Групацијата Триглав,
- Подготовка и учество во органите на Друштвото,
- Следење и спроведување на одлуките на Одборот на директори,
- Вршење на работи кои се однесуваат на заработка, проектирање и промоција на програми и стратегии на развој, реструктуирање, реорганизација и приватизација на Друштвото,
- Координација и остварување на деловна соработка со стратешките домашни и странски партнери и меѓународни организации,
- Обезбедување на информации за вкупната работа и работењето за потребите на органите на Друштвото и матичното друштво,
- Извршување на сите активности од подрачјето на управување со ризици,
- Извршување на сите активности од подрачјето на усогласеност со работењето,
- Извршување на други активности.

Службата за внатрешна ревизија ги извршува следните активности:

- Подготовка на план на Службата и соработка во подготовка на плановите на Друштвото и грижа за ефикасно спроведување на годишната програма и деталниот оперативен план, следење и контрола на усогласеноста на работењето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување како и со другите законски прописи, деловната политика и внатрешните акти на Друштвото со кои е регулирано работењето на Друштвото,
- Оценување на адекватноста и ефикасноста на воспоставениот систем на внатрешна контрола, правилата, процедурите за работа, постапката и испитување на функционирање на внатрешна контрола во Друштвото,
- Следење на работењето на основните деловни функции и спроведување на внатрешна ревизија во организациските единици,
- Оценување на ефикасноста на сметководствениот систем и систем на информации за деловно одлучување,
- Проверка на изработената годишна сметка и финансиските извештаи,
- Извршување на други активности.

Службата за кадровски и општи работи ги извршува следните активности:

- Изработка на колективен договор и други поединечни акти поврзани со делокругот на работата на Службата,
- Водење и подготовка на кадровски извештаи, евиденција и анализа од подрачјето (кадри, образование и друго),
- Планирање на кадри, образование, соработка и координација во подготовка на план со другите организациски единици,
- Извршување на сите активности во врска со функцијата на квалитетот (стандардизација, сертификација),
- Планирање, водење и изведување на процеси на интерно и екстерно образование и усовршување,
- Набавка на основни средства, материјали и услуги и подготовка и водење на инвестиции и инвестициско одржување,
- Водење на архива на Друштвото согласно Законот за архивско работење,
- Планирање, организирање и обезбедување на заштита при работа, заштита од позар, физичко и техничко обезбедување,
- Вршење на општи работи за потребите на Друштвото,
- Извршување на други активности.

Службата за маркетинг и односи со јавност ги извршува следните активности:

- Развој и имплементација на маркетингот и комуникациската стратегија, која вклучува корпоративни и промотивни активности и огласувања во склад со потребите и целите на фирмата и групата,
- Следење на пазарните промени и своите потреби и соодветно прилагодување на маркетиншката стратегија,
- Корпоративни и внатрешни комуникации и изградба на односи со медиумите, влијателната јавност, акционерите и вработените,
- Следење на работата и активностите на конкуренцијата во областа на развојот на производите, маркетингот и корпоративните комуникации, и во склад со тоа прилагодување на сопствената маркетинг стратегија,
- Организирање, уредување и надзор врз корпоративна, дигитална комуникација и корпоративните настани - прес конференции, саеми настапи на донатори и другите настани,
- Поддршка и анализа на резултатите на промоција на продажни теакции,
- Извршување на други активности.

Служба за спречување, откривање и истрага на измами ги извршува следните активности:

- Воспоставување и подобрување на систем за целосно и континуирано следење и известување врз основа на KPI планови (клучни показатели на измама),
- Воспоставување и подобрување на внатрешна контрола, со цел веднаш да се идентификува и спречи настанување на измамата,
- Утврдување на процедура за намалување на загуби кои произлегуваат од измама,
- Утврдување на мерки за санкционирање и воспоставување на соодветни постапки и внатрешна контрола, во случај на откриени измами,
- Подготовка на извештаи за завршените истражувања на задачите и советодавните услуги,
- Извршување на други активности.

Служба за информатичка и комуникациска технологија ги извршува следните активности:

- Обезбедување и развој на информатичка поддршка,
- Техничка помош на корисниците во врска со употребата на информатичка поддршка,
- Одржување и заштита на интерна мрежа, сервери и база на податоци,
- Дизајн, развој и одржување на INHOUSE апликација,
- Документирање на ИТ процеси и процедури,
- Набавка на хардвер, софтвер и потрошен материјал,
- Следење и извршување на договори со надворешни фирми,
- Извршување на други активности.

Службата за актуаријат ги извршува следните активности:

- Проверка на правилност на пресметката во кварталните сметки во однос на формирање на технички резерви и други резерви на Друштвото,
- Проверка на премиите на техничките резерви дали се пресметани во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурување, како и дали истите се пресметани и издвоени на начин кој ќе овозможи долгорочно исполнување на обврските кои произлегуваат од договорот за осигурување од страна на Друштвото,
- Давање мислење за општи и посебни услови на осигурување, тарифи на премии на осигурување и техничките основи на осигурување,
- Подготовка и изработка на табела на максимално самопокритие, правилник за формирање и начин на пресметка и висина на преносни премии, правилник за начинот на формирање на резерви на штети, правилник за формирање на резерви за израмнување на ризик и другите акти на деловната политика,
- Извршување на други активности.

Службата за позадинско работење ги извршува следните активности:

- Тарифација на изготвените полиси (во согласност со Одлуката за овластувања) за сите видови на осигурување,
- Одговара за суштинска и сметковна контрола на полисите,
- Вршење на сите потребни активности на подрачјето на строгаевиденција,
- Вршење на внес и вршење на надзор во централната збирка на деловни партнери,
- Испраќање на известувања за доспевање,
- Дневно книжење на приливи и одливи за правни и физички лица, канали на продажба и дополнителни евиденции,
- Дневна контрола и обезбедување на соодветна аналитика на наплата на долгови и обврски кои произлегуваат од осигурителните работи,
- Соработка со подрачјето за продажба за наплата на долгови и бележење на сомнителни и спорни долгови,
- Опомена на нередовните плаќачи и грижа за листата за исклучоци кај праќањето на опомени, склучување на договори за исплата на долг,
- Соработка со другите организациски единици на друштвото со цел наплата на побарувања; давање предлози за поведување правни постапки кон коминтенти и подготовка на документација за поведување правни постапки,
- Подготовка на пресметки за исправка на вредноста на неплатените долгови и нивно евидентирање,
- Извршување на други активности.


Службата за правни и корпоративни работи ги извршува следните активности:

- Следење на промените на законската регулатива и предлагање мерки за потребно усогласување на работењето и актите на Друштвото со позитивното законодавство,
- Воспоставување на рамка за обезбедување на усогласеност со прописите за заштита на лични податоци и управување со предметното подрачје,
- Следење на адекватноста и правовременоста при известувањето на Друштвото и стручна помош при исполнување на обврски за доставување на извештаи на државни тела, органи и институции,
- Контрола и поддршка на сите правни и нормативно правни работи на ниво на целото Друштво
- Координација, водење и подготовка на документација за органите на управување на Друштвото,
- Организација на работењето и следење на извршувањето на одлуките на Собранието на акционери и Одборот на директори,
- Извршување на други активности.

Експозитурите, како дел од Секторот за продажба, ги извршуваат следните активности:

- Продажба на сите видови на осигурување согласно важечките тарифи и услови за осигурување,
- Реализација на премискиот план,
- Посредување и опфат на сите осигурувања во склад соовластувања,
- Спроведување и грижа за наплата на премија на осигурување,
- Грижа за внес на полиси,
- Соработка при прием на пријава на штети,
- Соработка во проценка на ризик, утврдување на максимални штети,
- Одржување на постојани контакти со осигурениците и проследување на информациите за условите и цените на осигурувањето,
- Извршување на други активности.

Деловната мрежа во Друштвото е организирана во рамките на Секторот за продажба. Заклучно со 31 декември 2025 во функција се 16 експозитури, кои претставуваат најистурениот канал преку кој се обезбедува достапност на осигурителната понуда до клиентите. На подрачјето на работење на една Експозитура, продажбата може да се врши на повеќе продажни места, преку организирање на застапништва кои не претставуваат самостојни организациони единици, односно истите функционираат во рамките на Експозитурата на чие подрачје се регистрирани.



3.

Управување и водење на Друштвото

3.1 Управување и водење на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едно-степен систем на управување. Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Одбор за ревизија.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните акти на Друштвото.

3.2 Собрание на акционери

Акционерите на Друштвото ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Правата и начинот на дејствување на Собранието се определени со Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото.

Во текот на 2025 година беа одржани 3 (три) седници на Собранието на акционери и тоа:

- 65-та седница на Собранието на акционери—одржана на 29.01.2025 година;
На 65-та се седница на Собранието на акционери одржана на 29.01.2025 година беше продолжен мандатот на г-динот Војдан Јорданов за извршен член на Одборот на директори, со мандат од 4 години.

- 66-та седница на Собранието на акционери—одржана на 14.05.2025 година;
На 66-та седница на Собранието на акционери одржана на 14.05.2025 година беше разгледано и одобрено работењето на членовите на Одборот на директори, како и беа усвоени Годишните извештаи на Друштвото.

- 67-та седница на Собранието на акционери—одржана на 27.11.2025 година;
На 67-та се седница на Собранието на акционери одржана на 27.11.2025 година беше донесена одлука за измена на седиштете на Друштвото, одлука за измена на Статутот на Друштвото, како и избор на г-динот Матеј Ферлан за нов неизвршен член на Одборот на директори со мандат од 4 години. За вршење на ревизија на годишните извештаи за 2025 година, од страна на Собранието на акционери беше избрана ревизорската кука Мазарс Ревизија Доо Скопје.

Детални информации во врска со информациите и материјалите поврзани со Собранието на акционери може да се најдат на веб страната на Друштвото - www.triglav.mk.

3.3 Одбор на директори

Управувањето во Друштвото е организирано според едно-степенитот систем на управување преку Одбор на директори. Одборот на директори се состои од 7 (седум) членови, од кои 2 (два) членови се извршни, додека останатите се неизвршни членови. Од неизвршните членови, 2 (два) се независни членови на Одборот на директори. Актуелниот состав на Одборот на директори се состои од следните лица:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА - извршен член - главен извршен директор; менаџер по бизнис и администрација;
- Г-дин Војдан Јорданов -МБА- извршен член - извршен директор; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА - Претседател на Одборот на директори; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА - неизвршен член; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Матеј Ферлан, МБА - независен неизвршен член- магистер по бизнис администрација,
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски - независен неизвршен член, дипломиран економист и
- Г-дин Матеј Нарат - независен неизвршен член, магистер по економија.

Во временскиот период од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година Одборот на директори одржа 12 (дванаесет) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер што се во негова надлежност.

Одборот за ревизија, моментално има 4(четири) члена и тоа:

- г-ѓа Матеја Гержина, претседател на Одборот за ревизија;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Миран Крашевец, член.

Во временскиот период од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година Одборот за ревизија одржа 8 (осум) седници. На седниците на овие тела беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото ислично.

Седниците на Одборот за ревизија беа редовно одржувани во закажаните термини и за истите беше обезбедуван потребниот кворум за одржување, односно најчесто беа присутни четири од пет члена.

Во продолжение се презентирани примањата на членовите на Одборот на директори исплатени од страна на Триглав Осигурување АД Скопје во деловната 2025 година.

Име и презиме	Функција	Период на извршување на функција	Плата и надоместоци	Животно осигурување	Пензиско осигурување	Регрес за годишен одмор	Паушал на неизвршни членови на Одборот на директори	Други видови на надоместоци*	Вкупно
									МКД'000
Тедо Дјекановиќ	Неизвршен член - Претседател	од 01.03.2015 година	-	-	-	-	-	122	122
Ѓорѓе Војновиќ	Главен извршен директор	од 17.11.2015 година	9.303	164	64	47	-	-	9.578
Војдан Јорданов	Извршен директор	од 01.04.2021 година	7.835	132	64	47			8.078
Матеј Ферлан	Неизвршен член	од 01.03.2015 година	-	-	-	-	259	119	378
Дарко Поповски	Неизвршен член	од 01.03.2015 година	-	-	-	-	259	58	317
Ѓорѓи Јанчевски	Независен неизвршен член	Од 30.01.2020 година	-	-	-	-	738	35	773
Блаж Кметец	Независен неизвршен член	до 28.02.2025 година	-	-	-	-	43	7	50
Матеј Нарат	Независен неизвршен член	од 29.10.2024 година					738	100	838
Вкупно			17.138	296	128	94	2.037	441	20.134

* Во текот на 2025 година, Друштвото има трошоци за животно осигурување за извршните членови на Одборот на директори со осигурителна премија од 296 илјади МКД и доброволно пензиско осигурување од 128 илјади МКД.

** Други видови на надомести се однесуваат на надомест на авионски карти, хотелски услуги и останати патни трошоци поврзани со одржување на седниците на Одборот на директори.


4.

Акционерски капитал и акционери на Друштвото


Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2025 година го сочинуваат 60.184 обични акции со вкупна номинална вредност од 3.009.200 Евра. Номиналната вредност по акција изнесува 50 Евра. Акциите се регистрирани и се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност на Р. С. Македонија како обични акции. Акциите на сопствениците им даваат право на глас на седниците на Собранието на акционери. Еден глас на седниците на Собранието на акционери се добива како еквивалент на една обична акција. Акцијата е издадена во нематеријален облик со ИСИН код МКВРОС101016.

Акционерска структура на 31 декември 2025	Вкупно	Домашни	Странски	Правни лица	Физички лица
Број на акции	60.184	10.725	49.459	49.402	10.782
Број на акционери	62	53	9	2	60
Број на акции - учество	100%	17,82%	82,18%	82,08%	17,92%
Број на акционери - учество	100%	85,48%	14,52%	3,23%	96,77%

Во продолжение се прикажани десетте најголеми акционери во Триглав Осигурување АД Скопје. Најголемиот акционер - Триглав ИНТ - во периодот од 01 јануари 2025 до 31 декември 2025 го задржа своето учество во акционерскиот капитал на Друштвото на 82,01%.



Од аспект на структура на капиталот по земја на потекло на акционерите, доминираат акционерите од Словенија (странски правни лица) и Македонија (домашни физички лица).



5.

Деловно окружување

5.1 Општо деловно окружување и влијание на околината врз работењето на Друштвото

А) Политички аспект

По распадот на Југославија во 1991 година и прогласувањето независност во 1991 година, Македонија се етаблира како република со повеќепартиска парламентарна демократија и политички систем поделен на законодавна, извршна и судска власт. Собранието, составено од 120 пратеници, е централна и најважна институција на државната власт. Согласно Уставот, Собранието е репрезентативно тело на граѓани, избрано на општи и непосредни избори со мандат од 4 години и му е доверена законодавната власт на Р. С. Македонија. Владата ја избира Собранието на Републиката со мнозинство гласови од вкупниот број делегати и одговара пред Собранието за својата работа. Моментално, Владата е предводена од страна на коалицијата ВМРО-ВЛЕН-ВРЕДИ и премиерот Христијан Мицкоски со мандат до 2028 година. Покрај Владата, извршна власт има и Претседателот, кој ја претставува Републиката и е Главен командант на вооружените сили. Претседателот е избран на општи и непосредни избори со мандат од 5 години и може да има максимум 2 мандата. Актуелна претседателка е Гордана Сиљановска Давкова, која го издржува својот прв мандат (2024-).

Р. С. Македонија на 27.03.2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Дополнително, на 26.03.2020 година, конечно доби зелено светло за отпочнување на преговори со ЕУ но без конкретен датум. За Р. С. Македонија ова се историски достигнувања со кои се гарантира стабилност на државата.

Во текот на 2021 и 2022 се појавија нови предизвици во преговорите меѓу Бугарија и Македонија околу идентитетските прашања и заштита на правата на малцинствата, што пак предизвика застој во процесот на евроинтеграции. Франција се јави во улога на посредник во решавање на спорот, нудејќи предлог кој беше прифатен од двете влади. Согласно предлогот, Македонија ќе мора да го промени Уставот и да ги вклучи Бугарите во Преамбулата, а потоа и да усвои Акциски план за заштита на нивните права, по што би отпочнале пристапните преговори со ЕУ. Предлогот беше усвоен од страна на Собранието на Македонија на 16.07.2022 година. Сепак, со оглед на тоа што за промена на Уставот е потребно двотретинско мнозинство од гласовите, а кое што претходната влада не успеа да го обезбеди, процесот делува позаглавен од било кога. Новата влада, која е против предлогот, во моментов се обидува да издејствува поповолна позиција така што евентуалните промени на Уставот би имале важност по стекнување полноправно членство во Европската Унија.

Б) Економски аспект

Согласно последните расположливи податоци, бруто домашниот производ порасна за 2,9% во првиот, 3,5% во вториот и 3,8% во третиот квартал од 2025 година. Очекувањата на Министерството за финансии се дека 2025 ќе заврши со стапка на раст од 3,5%, што е веројатно.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучително и непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, на крајот на третиот квартал 2025 година номинално се зголеми за 0,9%, а нејзиниот придонес во растот на бруто домашниот производ изнесува 0,6%. Во истиот период, бруто инвестициите се зголемени за 30,6%, а додека јавната потрошувачка е зголемена за 5,7% и во растот на БДП учествува со 0,9%.

Стапката на невработеност во 2025 година изнесува околу 11%, додека стапката на вработеност е на ниво од 46,5%. Сегашната проекција на Министерството за финансии на Р.С. Македонија за 2026 година е спуштање на невработеноста на 10%.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Проекција 2025*	Проекција 2026*
БДП (стапка на раст)	3,9%	(4,7%)	4,5%	2,8%	2,6%	3,0%	3,5%	3,7%
Инфлација	0,8%	1,2%	3,2%	14,2%	9,4%	3,5%	3,9%	2,5%
Невработеност	17,1%	16,2%	15,4%	14,4%	13,1%	12,5%	11,2%	10,1%

Извор: Министерство за финансии на Р. С. Македонија; Народна банка на Р.С. Македонија.
* Проценети податоци


Инфлација и каматни стапки

Првичната оцена на Народната банка за 2025 година е инфлација од 3,9% (2,5% за 2026 година и 2% за 2027 година). Согласно статистичките податоци, во 2024 и 2025 година е забележано делумно стабилизирање на цените на основните производи, по огромниот раст забележан во 2022 и 2023 година(14,2% и 9,4% соодветно). По долгиот период на ниски каматни стапки на државните обврзници, во текот на 2022 година и подоцна истите значително пораснаа како резултат на монетарното затегање. Приносите на должничките инструменти на крајот од 2025 се движеа од 4% за 12 месечни државни записи, до 5,1% за 15 годишни државни обврзници без девизна клаузула.

	Државни обврзници без девизна клаузула						Државни обврзници со ЕУР валутна клаузула						
Рочност	12М	2Г	3Г	5Г	10Г	15Г	12М	2Г	3Г	5Г	10Г	15Г	30Г
2018	0,90%	1,30%	1,50%	2,00%	/	3,40%	3,00%	2,00%	/	2,70%	4,5%	/	/
2019	0,60%	/	/	1,50%	/	3,00%	0,50%	/	/	1,30%	/	2,45%	4,10%
2020	0,40%	0,90%	1,30%	/	2,00%	2,50%	/	0,60%	1,00%	/	1,50%	2,20%	4,10%
2021	0,50%	0,60%	1,30%	1,20%	/	2,50%	/	/	/	/	/	2,20%	/
2022	3,50%	/	/	/	/	5,40%	/	/	/	/	/	5,15%	/
2023	4,25%	5,00%	/	/	/	6,15%	/	/	/	/	/	5,90%	/
2024	3,80%	3,85%	/	4,20%	/	5,60%	/	/	3,55%	/	/	5,35%	/
2025	4,00%	4,20%	/	3,90%	/	5,10%	/	/	3,25%	/	/	4,85%	/

Јавен долг

Според општо прифатената методологија, Р.С. Македонија спаѓа во групата на средно задолжени земји. Во текот на изминатите години, буџетскиот дефицит постојано се намалуваше се до 2020 година кога нагло порасна на 8,1% од БДП како резултат на Ковид 19 кризата. На крајот од 2025 година, јавниот долг изнесува 59,6% од БДП, што е пад од 1,8 п.п во однос на 2024 година. Според ревидираната Стратегија за управување со јавниот долг, на среден рок, односно до 2030 година, јавниот долг ќе се стабилизира и ќе се намали на 58,4%, додека државниот долг ќе се намали на 52,4%.



Извор: Министерство за финансии

В) Социјален аспект

Според последните податоци, во Македонија живеат 1.836.713 жители, кои се различни по својата етничка, верска и културна припадност. Македонците претставуваат мнозинство во земјава со 58,4% од вкупното население, потоа Албанците со 24,3%, Турците со 3,9% и Ромите со 2,5%. Просечниот годишен раст на населението во земјата во втората половина на 20 век постојано се намалува, од 26,3 промили во 1948 година на 1,3 промили во 2015 година. Ваквите податоци ја сместуваат Македонија меѓу земјите со низок раст на населението, како и повеќето земји во Европа. Жителите на возраст од 65 години и постари претставуваат 17,2% од вкупниот број на жители во земјата. Податоците покажуваат дека населението во државата е под влијание на процесот на демографско стареење, односно анализата на старосната структура покажува на еден тренд на намалување на младото население. Ваквите движења се многу интересни доколку се погледнат на ниво на општини, региони или националности.

	ГОДИНА							
Националност	1953	1961	1971	1981	1991	2002	2021	%
Македонци	860.699	1.000.854	1.142.375	1.279.323	1.328.187	1.297.981	1.073.229	58,4
Албанци	162.524	183.108	279.871	377.208	441.987	509.083	446.245	24,3
Турци	203.938	131.481	108.552	86.591	77.080	77.959	70.961	3,9
Роми	20.462	20.606	24.505	43.125	52.103	53.879	46.433	2,5
Срби	35.112	42.728	46.465	44.468	42.775	35.939	23.847	1,3
Власи	8.668	8.046	7.190	6.384	7.764	9.695	8.714	0,5
Босанци	-	-	-	-	-	17.018	16.042	0,9
Останати	13.111	19.180	38.350	72.037	84.086	20.993	17.990	1,0
Непознато	-	-	-	-	-	-	133.182	7,2
Вкупно	1.304.514	1.406.003	1.647.308	1.909.136	2.033.982	2.022.547	1.836.643	100

Македонија спаѓа во земјите со најнизок животен стандард во Европа. Куповната моќ на населението изнесува околу 54% од просекот на Европската Унија. Во исто време, приходот е крајно нееднакво дистрибуиран, односно разликите помеѓу најбогатото и најсиромашното население во државата, мерено преку индексот ГИНИ, се меѓу највисоките во Европа. Сепак во последните години забележан е извесен напредок, особено во поглед на бројот на сиромашното население. Имено, гледано преку индексот Лаекен, сиромашното население во Р. Македонија се намалило од 27,3% во 2010 година на 21,8% во 2020 година, но е зголемен во 2022 на 22,9%. Анализирано по типови домаќинства, стапката на сиромаштијата на домаќинствата составени од двајца возрасни со две издржувани деца во 2022 година е 27,2%. Според најфреквентниот статус на економската активност, стапката на сиромашни вработени лица е 8,9%, додека стапката на сиромашни пензионери е 9,9%. Коефициентот на Џини (мерка за нееднаквоста во распределбата на приходите) е 29,8%.

5.2 **Осигурителен пазар**

На пазарот на осигурување во Р. С. Македонија активно работат 17 друштва, од кои 11 друштва работат неживотно осигурување, а пет друштва работат животно осигурување. Само едно друштво, покрај работењето со неживотно осигурување, има дозвола за извршување и работење со реосигурување.

Заклучно со Q4, 2025 осигурителниот пазар во Р. С. Македонија го сочинуваат 44 осигурителни брокерски друштва, 11 друштва за застапување при осигурување и 8 банки кои дејствуваат како застапници за осигурување.

Осигурителната дејност е најмалку развиен сегмент на финансискиот систем во земјата. Во структурата на финансискиот систем осигурителниот сектор учествува со околу 3,5%, а степенот на густина за 2024 година изнесува околу 116 Евра (2023: 127 Евра)¹ осигурителна премија по жител. Ова е далеку од просекот на ЕУ од околу 2.327 Евра, но е слично со просекот на земјите од Западен Балкан.

Основната карактеристика на осигурителниот пазар во Р. С. Македонија е релативно ниска пазарна концентрација, што е предуслов за функционална пазарна конкуренција. Во 2025 година бројот на друштва кои го имаат поминато прагот на учество од 10% во вкупната бруто полисирана премија на земјата изнесува шест. Покрај тоа, на македонскиот пазар на осигурување ниту една компанија не го надминува прагот со повеќе од 20% од пазарниот удел. Од друга страна, висока концентрација е присутна кај животното осигурување, а причина за тоа е малиот број друштва од овој домен на работење.

Во 2025 беше остварена бруто полисирана премија (БПП) од 17,9 милијарди денари, што претставува зголемување од над 12% во споредба со истиот период лани (2024: 16,0 милијарди МКД). Споредено со минатата година, неживотното осигурување има раст од 13% (2024: 13,1 милијарди денари) и реализираната БПП е 14,7 милијарди денари што претставува 82% од вкупната бруто полисирана премија на пазарот за 2025 година.

Во класата на животно осигурување остварената премија изнесува 3,2 милијарди денари, што претставува раст од 10% во однос на истиот период минатата година (2024: 2,9 милијарди денари). Истата учествува во вкупната премија на осигурителниот пазар со 18%

Кај поединечните класи на осигурување нема значајни отстапки во однос на структурата на вкупната бруто премија, со што и понатаму најзначајната категорија е задолжителното осигурување од авто-одговорност (АО) со учество од 43% (2024: 45%), потоа следи имотно осигурување со 21% (2024: 19%).

Регистар на осигурителни друштва во Р. С. Македонија:


Друштва за неживотно осигурување:	Друштва за Животно осигурување:
Триглав	Кроација Осигурување Живот
Еуролинк	Граве Живот
Уника	Винер Лајф-Виенна Иншуранс Гроуп
Халк Осигурување	УНИКА Лајф АД Скопје
Сава	Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Осигурување Македонија VIG	
Еуроинс	
Кроација	
Осигурителна полиса	
Граве	
ЗОИЛ Мкд	

Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски инвеститори, претежно странски осигурителни компании. Од вкупниот капитал, над 80% е странски капитал.


Во прилог е преглед на пазарното учество на осигурителните субјекти во делот на неживотно осигурување во Р. С. Македонија Заклучно со 31 декември 2025 година, пресметано врз основа на бруто полисирана премија.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Осигурување Македонија	15,47%	17,62%
Еуролинк	14,52%	11,40%
Уника	12,68%	11,46%
Триглав	11,57%	12,37%
Кроација	10,37%	9,66%
Сава	10,13%	10,43%
Халк Осигурување	8,10%	7,32%
Осигурителна полиса	6,55%	6,86%
Граве	5,17%	5,52%
Евроинс	5,14%	6,93%
Зоил	0,30%	0,41%

Заклучно со Q4, 2025 година Триглав Осигурување АД Скопје, во делот на бруто полисираната премија, на пазарот на неживотно осигурување во Р. С. Македонија остварува учество од 11,57%, односно е на четврто место.



1. Осиг Мак VIG 2. Еуролинк 3. Уника 4. Триглав 5. Кроација неживот 6. Сава 7. Халк
8. Осиг.полиса 9. Евроинс 10. Граве Неживот 11. ЗОИЛ



¹ Последни ажурирани податоци

6. Работење во периодот на известување

6.1 Остварена бруто премија

+5%
Бруто полисирана премија



Во продолжение следува преглед на остварената бруто премија по класи на осигурување.

МКД '000	31 декември 2025 (1)	31 декември 2024 (2)	План 2025 (3)	Индекс (1)/(2)	Индекс (1)/(3)	Структура 2025
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	126.537	130.796	132.674	97	95	7,5%
02 Доброволно здравствено осигурување	248.844	220.790	281.018	113	89	14,7%
03 Осигурување на моторни возила (каска)	197.917	177.525	172.219	111	115	11,7%
04 Осигурување на шински возила (каска)	-	-	-	-	-	0,0%
05 Осигурување на воздухоплови (каска)	-	907	928	-	-	0,0%
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	185	161	42	115	445	0,0%
07 Осигурување на стока во превоз (карго)	26.714	35.197	34.201	76	78	1,6%
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	145.404	133.411	146.410	109	99	8,5%
09 Други осигурувања на имот	219.911	224.920	250.645	98	88	12,9%
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	493.424	482.449	476.476	102	104	29,2%
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	475	1.100	1.268	43	37	0,0%
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	344	365	383	94	90	0,0%
13 Општо осигурување од одговорност	50.838	50.798	49.291	100	103	3,0%
14 Осигурување на кредити	63.284	36.138	30.379	175	208	3,7%
15 Осигурување на гаранции	-45	65	97	-69	-46	0,0%
16 Осигурување на разни финансиски загуби	61.180	62.550	59.638	98	103	3,6%
17 Осигурување на правна заштита	-	-	-	-	-	0,0%
18 Осигурување на туристичка помош	70.741	60.938	54.151	116	131	4,2%
Вкупно	1.705.753	1.618.108	1.689.817	105	101	100,0%

Коментари по одделни класи на осигурување

Во 2025 година беа остварени следниве премиски резултати:

- Индекс на БПП 2025 / БПП 2024 = 105
- Индекс на БПП 2025 / План 2025 = 100

Триглав Осигурување АД Скопје има добиено дозвола за работење во 18 (осумнаесет) класи во делот на неживотно осигурување. Од нив, Друштвото во 2025 година работеше во 15 (петнаесет) класи.

Од 15 (петнаесет) класи на осигурување, во 8 (осум) од нив се забележа пораст на премијата во однос на реализираната премија во истиот период во 2024 година. Од друга страна, во 7 (седум) класи на осигурување оствари намалување

Класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - незгода

Заклучно со 31 декември 2025 година, остварен е индекс од 97 во однос на реализацијата од истиот период претходната година. Во споредба со планираниот износ, индексот за оваа класа е 95.

Минималниот пад на премија е резултат на прекин на соработката со неколку клиенти кои имаа лош технички резултат.

Класа 2 – Доброволно здравствено осигурување

Здравственото осигурување е стратешки производ во портфолиото на Триглав Осигурување АД, Скопје. Оттаму, оваа класа е во постојан раст и истата стана значаен дел од понудата на Друштвото која во текот на 2025-та изнесува околу 15% од структурата на портфолиото.

Добрите индекси се резултат на повисока премија и кај правните лица (неколку поголеми клиенти), како и зголемувањето на интересот кај физичките лица.

Класа 3 - Осигурување на моторни возила (каска)

Во оваа класа на осигурување, друштвото има остварено индекс од 111 во однос на истиот период претходната година, како и 115 во однос на планот за овој период.

Заклучно со 31 декември 2025 година, Триглав успеа да го обнови поголемиот дел од своето портфолио. По лошиот Ковид 19 период за каска осигурување, во последните години се забележува позитивно придвижување на пазарот, меѓу другото и како резултат на растот на цените на возилата.

Класа 7 - Осигурување на стока во превоз (карго)

Во оваа незадолжителна класа на осигурување остварениот индекс е 76 во однос на планот и 78 во однос на истиот период претходната година.

Во текот на 2025-та година успеавме да го задржиме поголемиот дел од нашите клиенти. Намалените индекси се резултат на обнова на фронтинг полиси на неколку клиенти од индустриските зони на пониски износи.

Класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Остварениот индекс во споредба со претходната година изнесува 109, додека во однос на планот е 99. Повисоката реализација од околу 7 мил.мкд се однесува на неколку фронтинг полиси со компании од индустриските зони кои се склучени или обновени на повисок износ. Дополнително, имаме склучено и договор за соосигурување на еден поголем клиент од државниот сектор.

Класа 9 – Други осигурувања на имот

Остварениот индекс во споредба со претходната година и со планот изнесува 98 и 88 соодветно. Пониските индекси се резултат на пониско реализираната премија кај осигурувањето на посеви и плодови (реализација од 43 милиони мкд наспроти план од 78 милиони мкд), поради промена на франшизата и појава на пролетен мраз.

Класа 10- Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Во оваа класа беше остварен индекс од 102 во споредба со истиот период претходната година. Остварениот индекс во однос на планот изнесува 104. По ставањето во мирување на соработката во 2024 година со неколку брокерски куќи поради должна премија, како и прекилот на соработка со неколку клиенти поради високиот технички резултат, во 2025 година состојбата е стабилизирана.

Класа 13 - Општо осигурување од одговорност

Оваа класа е со индекс од 100 споредено со реализацијата од претходната година и 103 со планот. Имаме нови полиси со неколку поголеми клиенти од слободните индустриски зони.

Класа 14 - Осигурување на гаранции

Оваа класа е со индекс од 175 споредено со реализацијата од претходната година и индекс од 208 споредено со планот.

Отстапувањето е резултат на засилување на соработката една кредитна институција.

Класа 16 - Осигурување на разни финансиски загуби

Во оваа класа клиентите се претежно компании со странски капитал и обично се работи за фронтинг договори кои не влијаат на нето-премијата. Кај компаниите со домашен капитал интересот за ваков вид на осигурување е прилично слаб. Индексите се согласно очекувањата.


Класа 18 - Осигурување на туристичка помош

Во оваа класа реализацијата во однос на минатата година е повисока за 10 милиони МКД (индекс 116), додека во однос на планот е повисока за 16 милиони МКД. Реализацијата во оваа класа се врати на ниво од пред пандемијата, односно додека имаше ограничувања за патување поради мерки за спречување на ширење на вирусот. Растот во однос на 2024 година е и поради стабилизирање на ситуацијата со издавање на пасоши, како и растот кај онлајн продажбата.


Во продолжение следува преглед на бројот на склучени полиси по класи на осигурување.

	31 декември 2025 (1)	31 декември 2024 (2)	Индекс (1)/(2)
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	59.306	51.523	115
02 Доброволно здравствено осигурување	18.987	18.979	100
03 Осигурување на моторни возила (каска)	7.420	6.960	107
04 Осигурување на шински возила (каска)			-
05 Осигурување на воздухоплови (каска)		1	-
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	4	4	100
07 Осигурување на стока во превоз (карга)	745	991	75
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	4.653	4.669	100
09 Други осигурувања на имот	21.310	21.028	101
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	86.034	83.840	103
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	184	15	1.227
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	55	57	96
13 Општо осигурување од одговорност	9.622	9.163	105
14 Осигурување на кредити	12.106	11.687	104
15 Осигурување на гаранции			-
16 Осигурување на разни финансиски загуби	55	62	89
17 Осигурување на правна заштита			-
18 Осигурување на туристичка помош	119.672	98.617	121
Вкупно	340.153	307.596	111

БПП од задолжителни и незадолжителни класи на осигурување




БПП по продажни канали



6.2 Ликвидирани штети

-7%
Бруто ликвидирани
штети



МКД '000	31 декември 2025 (1)	31 декември 2024 (2)	План 2025 (3)	Индекс (1)/(2)	Индекс (1)/(3)	Структура 2025
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	102.310	98.474	100.660	104	102	14,8%
02 Доброволно здравствено осигурување	150.632	139.309	169.715	108	89	21,8%
03 Осигурување на моторни возила (каска)	94.146	105.939	111.389	89	85	13,7%
04 Осигурување на шински возила (каска)	-	-	-	-	-	0,0%
05 Осигурување на воздухоплови (каска)	6.446	127	70	5.075	9.208	0,9%
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	-	-	-	-	-	0,0%
07 Осигурување на стока во превоз (карга)	51.661	104	504	49.739	10.241	7,5%
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	3.223	34.805	10.087	9	32	0,5%
09 Други осигурувања на имот	41.219	72.206	90.592	57	45	6,0%
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	211.515	253.263	252.865	84	84	30,7%
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-	-	0,0%
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-	-	0,0%
13 Општо осигурување од одговорност	911	1.301	1.010	70	90	0,1%
14 Осигурување на кредити	1.082	433	738	250	147	0,2%
15 Осигурување на гаранции	-	-	-	-	-	0,0%
16 Осигурување на разни финансиски загуби	-	-	-	-	-	0,0%
17 Осигурување на правна заштита	-	-	-	-	-	0,0%
18 Осигурување на туристичка помош	26.388	31.293	25.987	84	102	3,8%
Вкупно	689.532	737.255	763.617	93,5	90,3	100,0%

Коментари по одделни класи на осигурување

Класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - незгода

Во оваа класа реализација во споредба со минатата година и планот е 104 и 102. Поголемиот број на полиси во однос на 2024 година (индекс од 115) предизвика соодветен раст и на штетите.

Класа 2 - Доброволно здравствено осигурување

Во оваа класа реализација во споредба со минатата година и планот е со индекси 108 и 89.

Намалувањето во однос на планот се должи на помалиот раст на премијата (индекс од 89).

Заклучно со 31 декември 2025 година, во резервација се 738 оштетни побарувања во износ од 16,6 милиони МКД.

Класа 3 - Осигурување на моторни возила (каска)

Во оваа класа имаме помала реализација од минатата година (индекс 89) и пониска во однос на планот (индекс 85). Отстапувањето во однос на планот е поради помалиот обем на штети кај товарните возила. Во резервација се 390 штети на износ од 38,5 милиони МКД. (2024: 46 милиони МКД)

Класа 7 – Осигурување на стока во превоз (карга)

Ликвидирани се штети во износ од 52 милиони мкд, значително над планот. Се работи за штета по фронтинг договор кај клиент од слободните индустриски зони. Ризикот е целосно реосигуран.

Класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Во оваа класа реализацијата е пониска споредено со минатата година (индекс од 9) и планот (индекс од 32). Во 2024 имавме поголема штета поради настанат пожар (22,3 милиони МКД).

Во резервација се 42 штети на вкупен износ од 20 милиони МКД (2024: 12 милиони МКД):

Класа 9 - Други осигурување на имот

Во оваа класа постои пониска реализација во однос на минатата година (индекс од 57), и пониска во однос на планот (индекс од 45).

Пониската ликвидација во тековната година произлегува од штетите за посеви и плодови кои во 2025 година беа 38 милиони МКД пониски отколку минатата година. Во резервација се 115 оштетни побарувања на вкупен износ од 23 милиони МКД (2024: 15 милиони МКД)

Класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 84, исто како и во однос на планот. Причината за отстапките е тоа што во 2024 година е ликвидирана една стара штета по зелена карта на вкупен износ од 25 милиони МКД.

Во резервација има вкупно 1.052 штети во износ од 273 милиони МКД (2024: 293 милиони МКД).

Класа 13 - Општо осигурување од одговорност

Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 911, а во однос на планираното ниво е 90. Поради фактот што во оваа класа обично има мал број на штети, тешко е да се предвиди движењето на ликвидацијата во текот на годината и оттаму, можноста за девијација од планот е голема. Сепак отстапките во апсолутни износи се незначителни.

Класа 18 - Осигурување на туристичка помош


Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 84, а во однос на планираното ниво е 102.

Во резервација има вкупно 279 штети во износ од 11 милиони МКД (2024: 9 милиони МКД).

Во продолжение следува преглед на бројот на ликвидирани штети по класи на осигурување.

	31 декември 2025 (1)	31 декември 2024 (2)	Индекс (1)/(2)
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	969	1.153	84,0
02 Доброволно здравствено осигурување	14.794	13.489	109,7
03 Осигурување на моторни возила (каска)	1.089	1.188	91,7
05 Осигурување на воздухоплови (каска)	1	-	-
07 Осигурување на стока во превоз (карга)	4	3	133,3
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	56	112	50,0
09 Други осигурувања на имот	945	1.503	62,9
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	2.575	2.576	100,0
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-
13 Општо осигурување од одговорност	16	18	88,9
14 Осигурување на кредити	40	22	181,8
16 Осигурување на разни финансиски загуби	-	-	-
18 Осигурување на туристичка помош	1.381	1.204	114,7
Вкупно	21.870	21.268	102,8

6.3 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето



МКД '000	31 декември 2025 (1)	31 декември 2024 (2)	Индекс (1)/(2)	Структура 2025
Трошоци за стекнување	212.710	202.950	104,8	36,1%
Провизија	114.101	95.155	119,9	19,4%
Бруто плати на вработените во внатрешната продажна мрежа	106.397	97.478	109,1	18,1%
Останати трошоци за стекнување	1.692	968	174,7	0,3%
Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	(9.480)	9.348		-1,6%
Административни трошоци	376.473	314.179	119,8	63,9%
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	18.924	15.362	123,2	3,2%
Трошоци за вработените	122.926	118.179	104,0	20,9%
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	670	739	90,6	0,1%
Останати административни трошоци	233.954	179.899	130,0	39,7%
Вкупно	589.182	517.129	113,9	100,0%

Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2025 година изнесуваат 589 милиони МКД што претставува раст од 14% или 72 милиони МКД во однос на истиот период претходната година.

Трошоците за стекнување се повисоки за 10 милиони МКД, како резултат на растот на исплатени провизии на внатрешната продажна мрежа и брокерските друштва, согласно растот на премијата.

Трошоците за амортизација се зголемени во однос на претходната година за околу 3,5 милион МКД, како резултат на амортизирање на средствата со право на користење, согласно воведувањето на стандардот МСФИ 16.

Трошоците за вработените се зголемени за 4 милиони МКД, како резултат на повисок износ на новогодишен надомест и бонуси.

Останатите административни трошоци се зголемени за околу 54 милиони МКД, генерално во делот на маркетинг и промоција (за 26 милиони МКД), како и еднократен трошок за раскинување на договор за закуп.

6.4 Реосигурување

Премијата за реосигурување во деловната 2025 година во вкупната бруто полисирана премија на осигурување е застапена со 30%. На реосигурување е пренесен износ од 506 милиони МКД. Во однос на претходната деловна година остварено е зголемување на реосигурителното покритеие за 16 милиони МКД. Зголемување има кај скоро сите позиции од реосигурителните договори и тоа:

- Останато реосигурување: 2025: 93 милиони МКД наспроти 2024: 96 милиони МКД
- Фронтинг полиси: 2025: 283 милиони МКД наспроти 2024: 274 милиони МКД
- Генерал QS договор: 2025: 129 милиони МКД наспроти 2024: 120 милиони МКД

Причината за растот кај фронтинг полисите се однесува на неколку постоечки клиенти - членки на меѓународни групации, а кои ги обновува полисите на повисоки износи.

МКД '000	31 декември 2025 (1)	31 декември 2024 (2)	Индекс (1)/(2)
Бруто полисирана премија	1.691.222	1.618.108	104,5
Премија предадена во реосигурување	505.916	490.176	103,2
- Реосигурување	222.211	215.945	102,9
Фронтинг	283.705	274.231	103,5
Премија нето од реосигурување	1.185.306	1.127.932	105,1

6.5 Осигурително-технички резерви

Заклучно со 31 декември 2025 година, Триглав Осигурување АД Скопје има оформено 2.012 милиони МКД бруто технички резервации. Вкупниот износ на бруто техничките резервации во однос на состојбата од 31 декември 2025 година е зголемен за 5%, или во апсолутен износ за 97 милиони МКД.

Состојба на одделни видови на резервации е како што следи:

- Бруто преносните премии на 31 декември 2025 изнесуваа 691 милиони МКД и во однос на состојбата од 31 декември 2024 се зголемени за 9%. Растот е резултат на зголемената реализирана бруто полисирана премија низ целата година.
- Бруто резервациите за штети изнесуваа 1.310 милиони МКД и во однос на состојбата од 31 декември 2024 година се зголемени за 3% или 35 милиони МКД. Причина за зголемувањето е растот на резервите за настанати и пријавени штети (RBNS) за 19 милиони МКД, како и растот на резерви за трошоци за ликвидација на штети (CHC) за 22 милиони МКД.

МКД '000	31 Декември 2025 (1)	31 Декември 2024 (2)	Индекс (1)/(2)
Резерви за преносна премија	691.627	632.706	109,3
Резерви за штети	1.309.973	1.274.916	102,7
Резерви за бонуси и попусти	10.876	7.365	147,7
Вкупно бруто технички резерви	2.012.476	1.914.986	105,1

6.6 Структура на финансиските средства

Финансиските средства и вложувања во недвижности на 31 декември 2025 година изнесуваат 1.727 милиони МКД, односно се пониски за 4% во однос на минатата година. Понискиот износ е резултат на издвојување на дел од финансиските средства за купување на новиот деловен простор за Друштвото.

Во структурата на вкупните финансиски средства и вложувања во недвижности најголемо учество остваруваат хартиите од вредност расположливи за продажба со 74,9% (2024: 69,0%) потоа следат депозитите во банки и останати пласмани со учество од 20,6% (2024: 22,1%) вложувањата во акции и инвестициони фондови се на трето место со 3,6% (2024: 8,1%) вложувањата во заеднички контролирани ентитети со 0,8% (2024 0,8%), додека вложувањата во недвижности имаат учество од 0,1% (2024: 0,1%).

МКД '000	31 декември 2025 (1)	31 декември 2024 (2)	Индекс (1)/(2)	Структура
Вложувања во недвижности	1.143	1.209	94,5	0,1%
Акции и инвестициони фондови	62.552	146.032	42,8	3,6%
Депозити во банки и останати пласмани	356.500	398.913	89,4	20,6%
Хартии од вредност расположливи за продажба	1.292.533	1.246.362	103,7	74,9%
Вложувања во друштва во група (придружени друштва и заеднички контролирани ентитети)	13.909	14.750	94,3	0,8%
Вкупно	1.726.637	1.807.267	95,5	100%

* Во позициите Депозити во банки и Вложувања во заеднички контролирани ентитети не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (ABR), а кои изнесуваат 9.177 илјади МКД (2024: 12.691 илјади МКД) и 505 илјади МКД (2024: 487 илјади МКД)

7.

Финансиски резултат и финансиска положба

7.1 Финансиски резултат

Триглав Осигурување АД, Скопје заклучно со 31.12.2025 година оствари нето добивка од работењето во износ од 106,6 милиони денари, што претставува раст од 54,2 милиони денари во однос на 2024 година.

Триглав Осигурување оствари нето добивка од 106,6 милиони МКД, односно +103% повеќе од лани.

Повратот на капитал изнесува 10,6%

Комбинираниот количник значително се подобри во споредба со минатата година и изнесува 96,2%,рефлектирајќи го намалувањето на штетниот количник

- Нето приходите од премија за 2025 година изнесуваат 1.153 милиони МКД, кое што претставува зголемување во однос на 2024 година за 6%, односно за 69 милиони МКД. Гледано аналитички, причините за растот се:
 - Раст на бруто премијата за 88 милиони МКД, што делуваше позитивно на нето приходите од премијата. Значаен раст се забележува во класите за здравствено осигурување (раст од 28 милиони МКД) и осигурување на кредити (раст од 27 милиони МКД);
 - Раст на премијата предадена во реосигурување и соосигурување за 16 милиони МКД, што делуваше негативно на нето премијата.
 - Промената во нето резервите за преносна премија, во споредба со 2024 година, влијаеше негативно за 2 милиони МКД.
- Приходите од финансиски вложувања изнесуваат 81 милиони МКД и се за 23% повисоки од 2024 година, генерално поради повисоките капитални добивки од продажба на хартии од вредност. 74% од овие приходи се однесуваат на камати, 21% на реализирани добивки од продажба на хартии од вредност, а 2% се однесуваат на приходи од наемнини. Останатите приходи од вложувања главно произлегуваат од курсни разлики. Во овој период имаме и наплата на застарено побарување во износ од 1 милион МКД. Во текот на 2025 година беше продаден и уделот кој Друштвото го имаше во сестринската компанија Триглав осигурување Живот, на износ од 56 милиони МКД.
- Приходи по основ на провизии од реосигурување изнесуваат 104 милиони МКД и се на исто ниво како и минатата година.
- Останатите осигурителни приходи, заедно со останатите приходи се намалени за 15% (2 милион МКД) поради пониските приходи од асистенција.

Во делот на расходите, Друштвото ги оствари следниве резултати:

- Нето расходите за штети се во износ од 531 милиони МКД и се за 64 милиони МКД (11%) пониски од минатата година. Гледано аналитички, причините за падот се:
 - Пад на бруто ликвидираните штети за 48 милиони МКД, што делуваше позитивно на нето расходите за штети;
 - Раст на бруто ликвидираните штети под реосигурување за 26 милиони МКД, што делуваше позитивно на нето расходите за штети;
 - Промена во нето резервите за штети во споредба со 2024 година, немаа ефект на нето расходите за штети.
- Останатите технички резерви се за 0,8 милиони МКД зголемени поради зголемените резервации за менаџерско осигурување (дел од Класата 1 – Осигурување од незгода).
- Трошоците за бонуси и попусти изнесуваат 45 милиони МКД и се повисоки за 1 милиони МКД во однос на минатата година, во согласност со зголемената премија. Најголем износ на попусти отпаѓа на осигурување на моторни возила (16 милиони МКД) и здравствено осигурување (14 милиони МКД).
- Нето трошоците се објаснети во точката 6.3.
- Трошоци од вложувања се минимални (износ од 0,9 милиони МКД). Разликата во однос на 2024 година е поради имплементација на стандардот МСФИ 16, каде каматата за договорите за лизинг се пресметува во оваа позиција.
- Останати осигурително технички трошоци се во износ од 59 милиони МКД, односно за 1 милиони МКД (2%) повисоки од 2024 година, поради растот на трошоци за пожарен придонес.
- Вредносно усогласување на побарувањата е зголемено за 3,9 милиони МКД, за разлика од минатата година кога беше забележано намалување на исправката од 3,7 милиони МКД. Придонес кон растот имаше зголемената бруто премија.

- Данокот на добивка е повисок за 75% во однос на минатата година. Причината, од една страна, е повисоката бруто добивка. Од друга страна, евидентиран е и дополнителен данок во согласност со глобалниот минимален данок кој беше воведен на почетокот на 2025 година.

Во продолжение е билансот на успех за годината завршена на 31 декември 2025 и 2024 година.

МКД '000	31 декември 2025	31 декември 2024	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
Нето заработена премија	1.153.156	1.083.843	106
Приход од финансиски имот/средства	81.373	66.426	123
Приходи по основ на реосигурување	104.310	103.827	100
Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување	6.989	8.259	85
Останати приходи	15.866	16.937	94
Нето издатоци за штети	(530.549)	(594.486)	89
Промена во останати осигурително технички резерви	(3.260)	(2.465)	132
Издатоци за бонуси и попусти	(45.153)	(44.410)	102
Нето трошоци за спроведување на осигурувањето	(589.182)	(517.129)	114
Трошоци од вложувања	(893)	(634)	141
Останати осигурително технички трошоци	(58.966)	(57.987)	102
Вредносно усогласување на побарувањата	(3.942)	3.684	(107)
Останати расходи	(2.083)	(1.415)	147
Резултат од работење пред оданочување	127.665	64.448	198
Данок на добивка	(21.040)	(12.013)	175
Нето резултат од работење	106.626	52.435	203

7.2 Финансиска положба

Билансната сума на Друштвото на 31 декември 2025 година изнесува 3.539 милиони МКД, и е за 12% повисока во однос на состојбата на ден 31 декември 2024 година.

Актива: Најголемо структурно учество во вкупниот имот на Друштвото остваруваат останатите финансиски средства со 48% и изнесуваат 1.712 милиони МКД (намалени за 4% во однос на минатата година). Намалувањето е резултат на пренасочувањето на средства за купување на сопствен деловен простор. По вложувањата следат средствата од реосигурување со учество со 20% и изнесуваат 702 милиони МКД, за 8% повеќе од 2024 година.

Побарувањата имаат структурно учество од 12%, во износ од 414 милиони МКД. Побарувањата во 2025 година остваруваат раст во однос на претходната година за 14%, генерално поради структурата, односно динамиката на доспевање на премијата.

Нематеријалниот имот изнесува 37 милиони МКД и во вкупните средства учествува со 1%. Во однос на минатата година е на исто ниво.

Градежните објекти изнесуваат 470 милиони МКД и имаат учество од 13% во вкупниот биланс. Во однос на минатата година се зголемени за 320 милиони МКД. Во текот на 2025 година, Друштвото успешно реализираше значајна стратешка инвестиција со преселување во нови, современи деловни простории. Новиот деловен објект, лоциран на Бул. „3-та Македонска бригада“ бр. 36, претставува значаен чекор во унапредувањето на инфраструктурните капацитети и создавање подобри услови за работа.

Останатите средства изнесуваат 74 милиони МКД, од кои пари и паричните еквиваленти изнесуваат 31 милиони МКД денари и во вкупната актива учествуваат со 1%, со што нивното учество е зголемено од претходната година, а 43 милиони МКД се однесуваат на опрема и останати материјални средства кои се зголемени во однос на претходната година за 200% поради набавка на нови службени возила, како и опрема за новите деловни простории.

Побарувањата по основ на одложени и тековни даночни средства изнесуваат 9 милиони МКД и се за 13% пониски во однос на 2024 година поради намалената негативна ревалоризациона резерва на финансиските инструменти.

Заклучно со декември 2025 година, активните временски разграничувања се во износ од 107 милиони МКД и претставуваат 3% од вкупните средства. Од нив најголемиот дел, односно 96 милиони денари МКД, се однесуваат на одложени трошоци за стекнување (DAC), кој пак е зголемени за 9 милиони МКД во однос на 2024 година.

Пасива: Вредноста на капиталот на ден 31 декември 2025 година изнесува 1.063 милиони МКД, или за 13% повеќе во однос на состојбата од 31 декември 2024 година. Причина за растот е реализираната добивка од годината, како и позитивните промени во ревалоризационата резерва од вложувањата во текот на годинава. Структурното учество на капиталот во билансната сума на Друштвото за деловната 2025 година изнесува 30%. Основачкиот (впишан капитал на Друштвото) според податоците од Централниот регистар изнесува 3.009.200 евра.

Бруто техничките резервации изнесуваат 2.012 милиони МКД, остваруваат раст од 5% во однос на состојбата од 31 декември 2024 година и имаат најголемо структурно учество во вкупната пасива со 57%. Раст имаме и кај бруто резервите за преносни премии и кај резервите за штети, во склад со растот на бруто полисираната премија.

Даночните обврски изнесуваат 9 милиони МКД и бележат раст од 107% поради повисокиот данок на добивка за 2025 година.

Обврските изнесуваат 352 милиони МКД и бележат раст од 66% (повисоки за 140 милиони МКД). Во структурата на изворите на средства учествуваат со 10%. Растот е резултат на преостанатите обврски (рати) за исплата на новиот деловен простор, како и поради зголемување на обврските за реосигурување за 14 милиони МКД.

Пасивните временски разграничувања изнесуваат 72 милиони МКД и во структурата на вкупната пасива учествуваат со 2%. Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2025 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

Во продолжение следува билансот на состојба за годината завршена на 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година.

МКД '000	31 декември 2025	31 декември 2024	Индекс	Структура
	(1)	(2)	(1)/(2)	2025
СРЕДСТВА				
Нематеријален имот	36.858	36.310	102	1%
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства	470.371	150.040	313	13%
Финансиски вложувања во друштво во група	13.909	14.750	94	0%
Останати финансиски вложувања	1.711.585	1.791.308	96	48%
Средства од реосигурување	701.782	651.389	108	20%
Одложени и тековни даночни средства	9.314	10.700	87	0%
Побарувања	413.667	363.341	114	12%
Останати средства	73.978	36.735	201	2%
Активни временски разграничувања	107.248	101.365	106	3%
ВКУПНО АКТИВА	3.538.711	3.155.937	112	100%
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
Капитал	1.063.083	943.979	113	30%
Бруто технички резерви	2.012.476	1.914.986	105	57%
Останати резерви	30.463	28.784	106	1%
Одложени и тековни даночни обврски	8.694	4.255	204	0%
Обврски	352.308	212.449	166	10%
Пасивни временски разграничувања	71.688	51.483	139	2%
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	3.538.711	3.155.937	112	100%

8. Контрола на ризикот

Управувањето со ризици е процес кој овозможува со одговорно работење да дојдеме до квалитетни сознанија за да носиме исправни одлуки за постигнување на подобри резултати од работењето. Основната одговорност за активно управување со ризиците од работењето ја носат одредени деловни подрачја, кои се одговорни за воспоставување на соодветни и ефикасни внатрешни контроли и спроведување на деловни активности во согласност со ограничувањата на одредени стратешки цели.

Триглав Осигурување АД, Скопје во континуитет ги идентификува, проценува и мери ризиците на кои се изложува во текот на своето работење. Управувањето со ризиците претставува планиран и систематизиран пристап на идентификација, проценка и пресметка на контрола на ризикот. Имено, Друштвото обезбедува трајно одржување на степенот на изложеност на ризик на ниво кое нема да ги загрози неговите средства и работење и кое ќе обезбеди целосна заштита на интересите на осигурениците, акционерите, оштетените трети лица и други доверители на Друштвото во согласност со законот и останати прописи, како и интерните правила и процедури.

Со оглед на тоа што Законот за супервизија на осигурување сè уште се заснова на Директивата Солвентност I, во процесот на управување со ризиците Триглав Осигурување АД, Скопје ја води својата работа во согласност со истата. Но, имајќи ја предвид очекуваната европска интеграција на Република Македонија, најавите на регулаторот за планираната транзиција кон заедничките европски регулативи, како и потребата од интегрирање на системот за управување со ризици на ниво на Групацијата Триглав, со компанијата се управува и во согласност со регулативата Solvency II.

Кога станува збор за проценка на ризикот, важно е да се забележи дека компанијата прво се обидува да го процени ризикот користејќи квантитативни методи, онаму каде што е можно. Доколку, по дефиниција, ризикот е тешко да се измери (на пр. репутациски ризик), тогаш Друштвото го проценува ризикот квалитативно.

8.1 Адекватност на капиталот

Адекватност на капиталот претставува обезбедување од можните капитални ризици, односно од ризици од кои Друштвото може да не биде способно да го обезбеди потребниот пропишан капитал. Во текот на деловната 2025 година, Друштвото продолжи со редовни пресметки на потребното ниво на капиталот.

Адекватноста на капиталот Друштвото ја проверува на квартално ниво преку пресметка на потребното ниво на маргина на солвентноста со примена на методот на стапка на премија и методот на стапка на штети во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

Триглав Осигурување АД, Скопје за потребите на Групација Триглав на квартално ниво ја користи и Стандардната формула за мерење на адекватноста на капиталот според Solvency II регулативата, одредувајќи го нивото на потребен капитал што се издвојува за секој идентификуван и мерлив ризик на кој е изложена компанијата.

8.2 Управување со ризикот од осигурување

Едно од главните средства за контрола на ризикот од осигурување е реосигурувањето. За ризиците кои го надминуваат сопствениот капацитет на осигурување, односно за управување со вишок на ризици, Друштвото во деловната 2025 година ги реосигура своите обврски од договорите за осигурување кои го надминуваат износот утврден со Табелата за максимално покритие. Потребите од реосигурување за извештајниот период, се спроведуваа во согласност со Одлуката за утврдено максимално покритие, како и Програма за потребите од реосигурување на Друштвото за деловната 2025 година, каде поединечно се наведени, покрај останатото и видовите на договорите за реосигурување со кои ќе се обезбеди вишокот на ризик.

Во склад со законските решенија, а со цел за трајно обезбедување на извршување на обврските од договорите за осигурување, Друштвото во извештајниот период продолжи со формирање на технички резерви. Утврдување на потребното ниво на техничките резерви, претставува еден од најзначајните фактори за контрола на ризикот, бидејќи со истите се покриваат идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување. Формирање на средства кои ги покриваат техничките резерви се вршеше во согласност со законските прописи, утврдената методологија на Заваровалница Триглав д.д., прописите на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и актите и правилниците на Друштвото.

8.3 Управување со оперативни ризици

Оперативен ризик е ризик кој произлегува од пропустите во работењето на вработените и органите на Друштвото, несоодветни внатрешни контроли, неадекватно управување со информационите и други системи, непредвидени надворешни настани, како и правниот и ризикот од неусогласеност, ноистиот не ги вклучува стратешкиот и репутацискиот ризик.

Оперативниот ризик има влијание на секоја активност и деловен процес во рамките на Друштвото. Ефикасно управување со оперативните ризици се темели на разбирање на значењето и влијанието на оперативните ризици врз работењето на Друштвото, поделбата на надлежностите и ефикасна контрола во процесот на утврдување, проценување, надзор и контрола на оперативниот ризик. Прелиминарен чекор во воспоставувањето на ефикасно управување со оперативниот ризик е подигање на свеста за оперативниот ризик на сите нивоа на Друштвото. Важна улога во подигање на свеста има и раководството на Друштвото кое е одговорно, во рамките на својот сектор, служба и одделение, да ја пренесе важноста за ефикасно управување со оперативниот ризик.

Долгорочните цели на Друштвото кога се во прашање оперативните ризици опфаќаат:

- Ефикасно идентификување, мерење, проценка, контрола и управување со оперативните ризици;
- Прегледно, целосно и ефикасно следење на штетите и загубите предизвикани од реализацијата на оперативните ризици по поединечни организациони единици, а се со цел спречување и ограничување на обемот и фреквенцијата на штетни настани;
- Подготовка, координација и имплементација на мерки за намалување на оперативниот ризик, односно спречување на идни штетни настани;
- Пресметка на потребниот капитал за покривање на оперативните ризици, во согласност со Солвентност II;
- Изведување адекватна проценка на оперативните ризици во рамки на ORSA (own risk and solvency assessment);
- Подготовка на анализи и навремено информирање за изложеноста на оперативни ризици и со нив поврзани штетни настани.

Активностите за контрола и надзор над оперативниот ризик се спроведуваат на ниво на целото Друштво, преку ***системот за интерни контроли и системот за управување со деловни процеси***, како и активностите кои се спроведуваат од страна на сите организациони единици во рамките на своите области.

Интерните контроли се дефинирани во актот „Систем на интерни контроли“ , кој претставува рамка за развој и унапредување на интерните контроли во Друштвото. Во овој документ се одредуваат важните компоненти на системот на интерни контроли, како и улогите и одговорностите во тој систем.

Системот на управување со деловните процеси е дефиниран преку Каталогот на деловни процеси, во кој се опишани сите деловни процеси кои се изведуваат во Друштвото. Ажурирање на Каталогот вообичаено се изведува еднаш годишно.

Одговорност за ефикасно управување со оперативните ризици не е централизирано, како што е случај со повеќето од останатите ризици. Во рамките на системот одговорност имаат сите организациони единици, односно носителите на истите. Организационите единици се сопственици на оперативниот ризик со оглед на тоа што најдобро ги познаваат ризиците со кои се соочуваат во делокругот на своите деловни активности. Управувањето може да се изведува и во соработка и координација со останатите подрачја, како што е Функцијата за управување со ризици, Функцијата за усогласеност на работењето, Службата за внатрешна ревизија, Службата за спречување, откривање и истражување на измами итн.

8.4 Управување со ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик е ризик од загуба, дека Друштвото не е во можност да ги подмири сите доспеани обврски или е принудено да ги обезбеди потребните средства по значително повисоки трошоци од вообичаеното. Во рамките на ликвидносниот ризик, го следиме ризикот, кој го вклучува ризикот од подмирување на достасаните и непредвидените обврски и ризикот од пазарна ликвидност.

- Ризикот од подмирување на достасаните и потенцијалните обврски е ризик од неможност на Друштвото да располага со ликвидносна позиција која овозможува подмирување на нејзините обврски по доспевање (вклучувајќи ги и неочекуваните обврски кои настанале).

- Ризикот од пазарна ликвидност е ризик од загуба поради неможност да од продажба на средствата без значително влијание врз пазарната цена поради нарушување на пазарот.

Управувањето со ликвидносниот ризик опфаќа краткорочна, среднорочна и долгорочна ликвидност. Оперативната или примарна (краткорочна) ликвидност се фокусира на пократок, неделен временски период. Среднорочната ликвидност се фокусира на период од еден до три месеци, а долгорочната на период од една година. Ликвидносниот ризик е тесно поврзан со другите ризици во Друштвото и најчесто е резултат на управувањето со инвестициското портфолио на Друштвото, кога ги инвестира наплатени премии во различни хартии од вредност, како и појавата на непредвидени обврски врз основа на активности на осигурување.

Друштвото има воспоставено методи и процеси во рамките на системот за управување со ликвидносниот ризик со јасно дефинирани овластувања и одговорности, преку кои овие ризици се препознаваат (идентификуваат), се мерат или оценуваат, се контролираат, следат и управуваат. Системот му овозможува на Друштвото да врши висококвалитетна

анализа и известување, како и да подготвува, предлага и имплементира мерки за обезбедување на соодветна ликвидносна позиција.

Ликвидносниот ризик на осигурителната компанија се следи врз основа на дефинирани показатели. Ова се следните показатели за ликвидносниот ризик:

- Кумулативниот LCR (коефициент на покриеност на ликвидноста) кон ликвидните резерви (во натамошниот текст: LCR) претставува централен показател за ликвидносниот ризик, со кој ги мериме ликвидносните ризици за сите периоди.
- Индикатор за примарна/оперативна ликвидност;

Индикаторот LCR е модел на готовински тек заснован на методот на ликвидносните празнини. Ова овозможува квантитативна проценка на ликвидносниот ризик во различни идни периоди и сегменти, со единствен LCR показател за ликвидност за проценка на ликвидносниот ризик за различни периоди, и овозможува анализа на ефектите врз ликвидносниот ризик во нормални и стресни околности, како и овозможува испитување на ефективноста на мерките за управување со ликвидносниот ризик.

Оперативната или тековна ликвидност се фокусира на краток временски период и е во надлежност на Секторот за економско-финансиски работи. При управувањето со оперативната ликвидност Друштвото првенствено се раководи од постоечката регулатива, односно „Правилникот за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност“. Согласно истиот, Друштвото е должно на дневна основа да го пресметува коефициентот на ликвидност, кој што го претставува односот помеѓу ликвидните средства од една, и доспеаните и обврските кои наскоро ќе доспеат од друга страна. Друштвото го достигнува минималното ниво на ликвидност доколку коефициентот на ликвидност изнесува 1 (еден). Дополнително, во Друштвото е донесен и Правилник за управување и Упатство за планирање на ликвидноста, во кои е опишан начинот на кој што овој ризик ќе биде мерен, следен и контролиран, како и мерките за спречување или отстранување на причините за неликвидност.

8.5 Управување со пазарен ризик

Управувањето со пазарниот ризик подразбира ангажирање и одговорност на сите организациони единици и вработени за спроведување на Политиката за управување со ризици. Постоењето на ефективен систем на контрола и лимити, организациона свест за пазарните ризици, како и унапредување на ИТ технологијата, ќе овозможи спроведување на активности кои ја формираат рамката за управување со пазарниот ризик. Освен оваа политика, елементи за управување со пазарните ризици се обезбедени и со други интерни акти на Друштвото.

Пазарниот ризик се однесува на ризик кој, директно или индиректно, е резултат на флукуациите и/или нестабилноста на пазарните цени на средствата и обврските, вклучувајќи го девизниот ризик, каматниот ризик, ризикот од промена на цените на недвижностите, ризик на сопственичките хартии од вредност итн. Одделението за финансии е должно да инвестира во финансиски средства чиј ризик може адекватно да се идентификува, мери, управува и контролира. При поставување на лимити, Друштвото секогаш ќе се води од начелото за усогласеност со регулаторните барања врзани со процесот на вложување. Моменталниот систем на лимити е темелен на постоечката легислатива, која пак е базирана на Солвентност I и правилата за покритие на техничките резерви, структурата на вложување итн.

8.6 Управување со кредитен ризик

Кредитен ризик (credit default risk) претставува ризик кој произлегува од промени, односно пад на кредитната способност на издавателот на хартии од вредност, заемопримателот, како и други должници спрема кои Друштвото има побарувања.

Управувањето со кредитниот ризик подразбира склоп на правила и процеси, како и алокација улогите и одговорностите кои Друштвото ќе ги почитува при вложувањето во инвестиции кои се изложени на кредитен ризик. Ефикасно управување со кредитниот ризик има за цел диверзификација на портфолиото на Друштвото, а се со цел ограничување од концентрација на изложеноста на Друштвото.

Кредитниот ризик не е основен ризик од работењето на Друштвото, но произлегува од активности од основното работење (пр: ризик од ненаплатување на побарувањата од осигурениците, ризик од ненаплатување на побарувањата од реосигурителите итн.). Согласно на тоа, Друштвото сака максимално да го ограничи и контролира кредитниот ризик, односно неговиот апетит за преземање на кредитен ризик е значително помал од апетитот за преземање на осигурителен и пазарен ризик. На тој начин, Друштвото посветува повеќе внимание на управување во рамките на својата основна дејност (продажба на осигурителни полиси и следствено, инвестирање на расположливите средства), со што придонесува кон намалување на својот ризичен профил.

8.7 Внатрешна ревизија

• Службата за внатрешна ревизија организирана е како самостојна, независна организациона единица на Друштвото која е непосредно подредена на Одборот на директори. Службата е функционално и организационо одвоена од другите организациони делови на Друштвото.

• Дејствувањето на внатрешната ревизија е регулирано со закон, важечките меѓународни признати стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, начелата на струката и праксата, внатрешните акти, како и насоки на Службата за внатрешна ревизија на матичното друштво.

• Со својот независен и непристрасен пристап во текот на обавување на своите работи и објавување на резултатите од работењето, како и известување за спроведената внатрешна ревизија, Службата помага на Одборот на директори и на раководните лица во заштита на имотот на Друштвото и во подобрување на квалитетот од работењето, во економично и ефикасно користење на средствата и сигурност на информациите.

• Кај остварување на стратешките цели и деловната политика, Службата допринесува во подобрување на неправилностите и успешноста на постапките во работењето со ризиците, владеење со ризиците и управување со истите со цел остварување на програмата и плановите на Друштвото.

• Со потполен надзор над работењето, Службата проверува дали Друштвото ги извршува своите работи во склад со одредбите на ЗСО, останатите закони, како и внатрешните прописи со кои се регулира работењето на Друштвото.

• Подетално проверува, дали Друштвото води деловни книги и изготвува годишни извештаи, ги вреднува позициите во деловните биланси и годишните сметки и ја известува јавноста за податоците од Годишниот извештај изготвен во согласност со ЗСО, како и во согласност со внатрешните прописи со кои се регулира работењето на Друштвото. Службата, согласно постојните прописи, на редовна основа го известува Одборот на директори за конкретно превземените активности и донесени заклучоци.

8.8 Управување со ризик на измама

Триглав Осигурување АД, Скопје проактивно ги менаџира ризиците од измами, предизвикани како од надворешни фактори (договорувачи на осигурување, осигуреници, посредници, брокери, авто-сервиси, адвокати), така и од внатрешни фактори, односно потенцијалните ризици од измами од лица кои се во работен однос со Друштвото, како и ризиците од измами предизвикани од надворешни фактори со помош на лица кои се во работен однос со Друштвото.

Управувањето со ризиците од надворешни и интерни измами, покрај делот кој ги опфаќа барањата за надомест на штети кај различните видови осигурување, исто така ги опфаќа и различните процеси и деловни активности на Друштвото во останатите домени на работа, како што се маркетинг активностите, процесите на прибава на осигурување, спонзорствата, донациите, поголемите вложувања и инвестиции, процесите на набавки и.т.н.

Триглав Осигурување во текот на 2012 година во доменот на управување со ризици од измами, преку формирање на Службата за спречување, откривање и истрага на измами (СПОРП) на организиран начин отпочна со примена на политика на нулта толеранција кон измами, јасно покажувајќи ја својата посветеност кон проактивна заштита на чесните, регуларни и правно засновани деловни операции на Друштвото. Стратегијата за борба против измами е базирана на три основни столбови – спречување, откривање и истражување на измамите, коишто му овозможуваат на Триглав Осигурување да презема мерки против измамите во делокругот на целокупното свое работење. Друштвото преку работењето на СПОРП, прави напори за сеопфатна примена на добрите практики на меѓународните организации како ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) и IAIS (International Association of Insurance Supervisors) и е посветено на континуирано подобрување на капацитетите и ефикасноста на целокупниот систем на внатрешни контроли поврзани со справувањето со ризици од измами. Во тој дух, на крајот од 2015 година, во согласност со насоките од “SOLVENCY II” директивата, беше воспоставена нова функција за “Усогласеност на работењето”, со именување на координатор за усогласеност на работењето, кој сега е надлежен за управување со ризиците од интерни измами, додека СПОРП продолжува со своето делување во управувањето со ризици од измами поврзани со примарната осигурителна дејност. Преку усогласено работење и континуирана координација на СПОРП со клучните функции – Внатрешна ревизија и Усогласеност на работењето, се овозможува посеопфатно заедничко делување и ефикасно сузбивање на ризиците од измами. На овој начин, овие служби спроведуваат заеднички контролни, но и едукативни активности, насочени кон тоа, вработените на сите хиерархиски нивоа да го разберат значењето на политиката на нулта толеранција кон измами и да се однесуваат усогласено со неа. Превентивното однесување во областа на измамите е дел од корпоративната култура, а TOCK е водечки пример на примена на добри практики во осигурителната индустрија во Македонија.

9. Поддршка на информатичка технологија

Во согласност со обновената стратегија за Групацијата Триглав и насоченоста на групацијата кон дигитализација и нови технологии, ТОСК континуирано ги следи најсовремените светски текови и во оваа област, и инвестира во нови технологии кои ги подобруваат капацитетите и ефикасноста на друштвото во сузбивањето на измамите.

Така, во 2016 година беше набавена CDR BOSCH (Crash data retrieval) технологија, која на стручните вработени од секторот за штети и регреси, им овозможува да преземат прецизни и фактички податоци, директно од електронските уреди вградени во автомобилите што учествувале во сообраќајни незгоди - за кои се појавува сомнеж за евентуална измама или дилеми околу степенот на одговорноста на учесниците во незгодата.

Во 2017 година беше завршена и имплементацијата на современо, автоматизирано, софтверско решение (FROPS 2.0) за откривање на измами кај побарувањата за надомест на штети, кое во 2018 и 2019 година веќе покажа конкретни резултати и зголемена ефикасност во откривањето на измами. Со овој успешен проект, ТОСК стана првото осигурително друштво во Македонија кое воведе софтвер за откривање на измами во осигурувањето, со што уште еднаш го потврди својот неприкосновен лидерски статус на домашниот пазар, не само во примарната осигурителна дејност, туку и во сегментот на борба против измамите и применувањето нови технологии. Исто така во 2022 година воспоставена е уште една алатка која е дел од софтверот (FROPS 2.0),автоматска линија за пријавување на случаи со сомнение за измама од вработените(FROPS WB) ,која на сите вработени им го олесни проток на информации и архивирање на податоците прибавени за случаи со измама, но активностите во оваа година продолжија и со носење или измена на акти за олеснување работата каде има сомнение за измама и воведува задолжителна употреба на (FROPS WB) таму каде почесто се детектираат случаи со измама и на CDR BOSCH (Crash data retrieval) технологија кај возилата каде е тоа поддржано.

СПОРП службата продолжува континуирани да одржува средби со вработени во секторите и службите кои биле засегнати со измами во осигурување, пренесувајќи им искуства и едукација на вработените, се со цел подигнување на свесноста за ризиците од измами, но и со се почесто презентирање на примери од нови облици на измами и на пропусти поради кој биле реализирани или имало обид за реализирање на измами во осигурувањето. Додека пак за позначајните информации за работата на СПОРП и за борбата против измамата се информира и преку платформата Gecko HRM / Intranet.

СПОРП исто така за заштита на Друштвото од измами редовно предложува и ги презема сите дозволени правни мерки против сторителите на измамите, како и превентивни мерки за спречување од идно нивно настанување.

СПОРП со деталните редовни проверки по сите потребни податоци преку достапните апликации овозможени од Националното Биро за осигурување, навремено го заштитува Друштвото од неосновано побарувани штети докажани со помош на прибавени докази од Други осигурителни компании со кој ја одржува соработката и во поголеми случаи по негова иницијатива заедно започнуваат постапки пред надлежните органи за спречување и санкционирање на сторителите на измами или измами во обид.

Основна функција на Службата за информатичко комуникациски технологии во Триглав осигурување АД Скопје е сервис/поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групација Триглав и спроведување на корпорациските процеси и процедури. Службата за информатичко комуникациски технологии во Триглав осигурување АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на друштвото.

Службата се состои од две одделенија, Одделение за апликативен развој кое брои четворица членови и Одделение за инфраструктура кој брои тројца членови. Во Одделението за апликативен развој членува и Програмер кој е дел од интернационалниот девелоперски тим на ниво на Групација Триглав. Местото за Системски администратор за информатичка безбедност до крајот на годината не е пополнето.

Сите вработени поседуваат највисока Техничка наобразба со добро познавање на осигурителниот бизнис, кои се во тек со најновите современи технологии.

Службата за информатичко комуникациски технологии делува во правец на:

- Целосна достапност на ИТ сервисите;
- Техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето, учество во унапредување и развој на поединечни модули на ИС, поддршка и учество во изработка на функционални спецификации за нови функционалности, проектни имплементации на ИС, учество во тестирање и обука на корисници, управување со инциденти и доработки;
- Одржување на инфраструктура (сервери, виртуелизација, складирање на податоци, логичко вмрежување, управување со ресурси), системски сервиси (AD/DNS/File/Print), база на податоци(MSSQL), безбедност (пристап на корисници, АВ, бекап, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија;
- Примена на ИТ политика за безбедност според Правилникот за минимални стандарди од АСО и според безбедносните стандарди на Групација Триглав;
- Усогласеност на ИТ работењето според локалната законска регулатива и усогласеност на ниво на Групација Триглав;
- Управување на ИТ преку следење на ИТ проекти и ресурси и функционирање на Одборот за управување со ИТ, во чии рамки како извршно тело функционира Развоен Совет за управување со развојот на АПО Адинсуре на ниво на Групација Триглав

Поважни проекти во 2025 година на Службата за ИКТ беа:

Софтвер:

- Развој на апликативни решенија во соработка со други компании (Third party companies) преку веб сервиси (web АПИ) и https протоколи за размена/интеграција на податоци;
- Проширување на онлајн услугите со воведување на нов производ за Здравствено патничко осигурување;
- i.triglav мобилна апликација – поставена тивка продукција, односно достапност само на одреден круг на вработени.
- DMS – интегрирање на решението со Главниот Деловен Систем во делот на штети;

Хардвер:

- Набавка на Cisco мрежна опрема(3 Core Swithes C9300-24T-E, 6 switches C9200L-48P-E за поврзување на работни станици во централа и 19 рутери Cisco C921-4P за поврзување на сите експозитури ;
- Набавка на 15 преносни компјутери за потребите на ТОСК;
- Upgrade на 200 работни станици од Windows 10 на Windows 11, пред крајниот рок: end of support on October 14, 2025
- Имплементација на новото мрежно решение во новиот деловен простор на Триглав - Порта Супериум.
- Преселба, ставање во функција и тестирање на комплетната инфраструктура на Триглав Осигурување АД Скопје на новата локација - Порта Супериум.

Останато:

- Извршено ДРП тестирање на ниво на Групација Триглав;
- Замена на виртуелни машини со постари оперативни системи со понови (ќе се продолжи во 2026);
- План, презентација и спроведување на едукација за информатичка безбедност на сите вработени во Триглав Осигурување АД, Скопје;

10.

Маркетинг и односи со јавноста

Во текот на 2025 година, компанијата доследно ги реализираше планираните маркетинг и комуникациски активности преку интегриран и стратешки пристап, насочен кон зајакнување на пазарната позиција, унапредување на корисничкото искуство и усогласување на понудата со современите потреби на клиентите.

Во сегментот на развој и пазарна комуникација на производите, успешно беа лансирани новите пакети за здравствено патничко осигурување, Travel Smart и Travel Smart Plus, како и специјализираниот Travel Smart ски пакет, со што компанијата ја унапреди конкурентноста на своето портфолио и одговори на растечките очекувања за поголема флексибилност на осигурителните решенија. Дополнително, беше реализирана и комуникациска кампања за промената на локацијата на седиштето на компанијата, преку широк спектар на медиуми и канали за директна комуникација. Новата локација, покрај тоа што обезбеди подобри услови за работа и поефикасна организациска функционалност, е стратешки чекор, кој даде можност и за дополнително зајакнување на корпоративниот идентитет.

Во согласност со својата стратешка определба за одржлив развој, компанијата продолжи со реализација на проектот Триглав Зелена Лига vol.2, кој преку активно вклучување на вработените и клиентите поттикнува промена кон поодржливи животни навики и придонес кон намалување на емисиите на CO₂, зајакнувајќи ја позицијата на компанијата како одговорна организација, чие делување се темели на цврсти вредносни принципи.

Корпоративната општествена одговорност останува значаен столб на комуникациското и општественото делување. Преку проектот Боренка, со директен волонтерски ангажман на вработените, беа засадени 5.000 садници на опожарени подрачја, оставајќи конкретен и долгорочен еколошки придонес.

Паралелно, Триглав поддржа иницијативи во областа на економската едукација, финансиската писменост и лидерскиот развој, во соработка со релевантни институции и платформи, со што придонесе кон поширок општествен и економски напредок. Компанијата, меѓу другото, обезбеди поддршка за Институтот Либерална Алтернатива преку програми за економска едукација и финансиска писменост, како и поддршка на активностите на организацијата Македонија 2025, вклучително и МК2025 Summit – регионален бизнис и лидерски настан посветен на размена на знаења, идеи и добри практики, како и на други развојни и едукативни иницијативи во земјата и регионот.

Во областа на спортот, компанијата континуирано инвестираше во проекти со висока општествена и јавна вредност; даде значајна поддршка на Специјалната Олимпијада на Северна Македонија преку набавка на спортска опрема за учество на Зимските олимписки игри во Торино, ги поддржа планинската трка Водно–Матка Траилс, ракометниот клуб Алкалоид, како и Кошаркарската федерација на Македонија, во насока на развој на младинските репрезентации и учество на европски натпреварувања.

Во областа на културата и уметноста, компанијата обезбеди поддршка на премиерниот концерт на Пласидо Доминго во Скопје, манифестацијата Глумците пеат, како и Фестивалот на младо вино во организација на ВВ Тиквеш – настани со значајна културна и јавна видливост.


Компанијата реализираше повеќе хуманитарни активности, вклучително и донации за здравствени установи, поддршка на заедницата погодена од пожарот во Кочани, донација на вода за пиење за пожарникарите во Малешевскиот регион – Пехчево, како и индивидуална медицинска помош, со што ја потврди својата посветеност на солидарно и одговорно делување.

Активностите реализирани во текот на 2025 година придонесоа за унапредување на пазарната релевантност, зајакнување на довербата кај клиентите и партнерите и понатамошно консолидирање на позицијата на компанијата како реномиран и доверлив осигурител, создавајќи стабилна платформа за одржлив раст и развој во периодот што следи.

11.

Вработување и структура на вработени

Вид на вработување	31 декември 2025 (1)	31 декември 2024 (2)	Разлика
Интерни работници	139	129	10
Застапници	66	76	(10)
Вкупно	205	205	-
На определено време	32	28	4
На неопределено време	173	177	(4)
Вкупно	205	205	-




12. Правни и економски односи со поврзани и заинтересирани страни

12.1 Основни податоци за Групацијата

Триглав осигурување АД Скопје е дел од Групацијата Триглав, која претставува водечка осигурително-финансиска групација во Словенија и Адриа регионот, како и во Југоисточна Европа. Групацијата е присутна во шест држави и има над 5.000 вработени. Основна дејност на Групацијата е осигурителното работење, а остварените приходи изнесуваат над 1,7 милијарди евра.

На 31 декември 2025 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.о.о. Љубљана, која поседува 82,01% од вкупно издадените акции (2024: 82,01%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д., која има 100% учество во Триглав Инт. Холдинска Дружба д.о.о. Љубљана.

Во прилог е структурата на поврзаност помеѓу компаниите во Групација Триглав како што следи:



12.2 Трансакции со поврзани и заинтересирани страни

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните и заинтересирани страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно
31 декември 2025	Заваровалница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Непремичнине	Триглав Загреб	Триглав Недвижен имот	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
Средства	104.236	-	146.849	-	-	-	87	277	251.449
Средства од реосигурување	103.704	-	62.985		-	-	-	-	166.689
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	532	-	83.864		-	-	47	214	84.657
Останати побарувања	-	-	-		-	-	40	63	103
Обврски	24.753	-	86.749	91	-	-	-	-	111.593
Обврски кон реосигурители	24.260	-	86.749		-	-	-	-	111.009
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-		-	-	-	0	-
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	493	-	-	91	-	-	-	0	584
Приходи	124.264	-	159.180	-	-	-	590	947	284.981
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	143	302	445
Приходи од провизии и надомести	26.582	-	70.551	-	-	-	-	-	97.133
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	52.260	-	85.087	-	-	-	-	-	137.347
Промена во резерви за штети на реосигурителите	43.589	-	2.117	-	-	-	-	-	45.706
Останати приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати приходи	1.833	-	-	-	-	-	447	645	2.925
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	1.425	-	-	-	-	-	1.425
Расходи	211.040	-	218.105	1.043	9	1.624	-	1.871	433.692
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	1.342	-	-	-	-	-	-	-	1.342
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренесена премија на реосигурителите	202.570	-	218.105	-	-	-	-	-	420.675
Административни трошоци	7.128	-	-	1.043	9	1.624	-	1.871	11.675

Во илјади МКД	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно
31 декември 2024	Заваровалница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Непремичнине	Триглав Загреб	Триглав Недвижен имот	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
Средства	66.166	-	136.390	-	-	-	40	409	203.005
Средства од реосигурување	61.457	-	59.443		-	-	-	-	120.900
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	4.563	-	76.947		-	-	-	345	81.855
Останати побарувања	146	-	-		-	-	40	64	250
Обврски	44.299	-	83.762	-	-	-	-	-	128.061
Обврски кон реосигурители	43.808	-	83.762		-	-	-	-	127.570
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-		-	-	-	0	0
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати обврски	491	-	-	0	-	-	-	0	491
Приходи	53.074	-	180.721	-	-	-	535	903	235.233
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	113	251	364
Приходи од провизии и надомести	28.418	-	69.573	-	-	-	-	-	97.991
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	3.883	-	108.802	-	-	-	-	-	112.685
Промена во резерви за штети на реосигурителите	10.711	-	-	-	-	-	-	-	10.711
Останати приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати приходи	3.403	-	-	-	-	-	422	652	4.477
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	6.659	-	2.346	-	-	-	-	-	9.005
Расходи	212.328	-	241.041	2.299	112	287	-	2.034	458.101
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	25.094	-	-	-	-	-	25.094
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	31	31
Пренесена премија на реосигурителите	206.143	-	215.947	-	-	-	-	-	422.090
Административни трошоци	6.185	-	-	2.299	112	287	-	2.003	10.886

Главен извршен директор

Ѓорѓе Војновиќ





Триглав Осигурување АД
Бул. 8-ми Септември бр. 16
1000 Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021, 99/22 и 272/24) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 69 седница одржана на ден 28.05.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2025 година според следните биланси:

1. Биланс на состојба на 31.12.2025 година,
2. Биланс на успех (IPI) за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година.

Член 2

Во билансот на состојба на 31.12.2025 година искажани се следните билансни состојби:

- | | |
|---------------|----------------------|
| - Актива..... | 3.538.711.381 денари |
| - Пасива..... | 3.538.711.381 денари |

Член 3

Во билансот на успех (IPI) за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година искажани се следните состојби:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Вкупни приходи..... | 1.361.694.281 денари |
| - Вкупни расходи..... | 1.234.029.141 денари |
| - Остварена бруто добивка..... | 127.665.140 денари |
| - Данок и придонеси од добивка... | 21.039.625 денари |
| - Нето (чиста) добивка..... | 106.625.515 денари |

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021, 99/22 и 272/24) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 69 седница одржана на ден 28.05.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**за усвојување на Извештајот на Ревизорите и финансиските извештаи
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година**

Член 1

Се усвојува Извештајот на ревизорите и финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година, потврдени од Ревизорската куќа Форвис Мазарс Ревизија ДОО Скопје.

Член 2

Се усвојуваат финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2025 и
Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1 – 4
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за сеопфатна добивка	10
Извештај за парични текови	14
Извештај за промените во капиталот	16
Белешки кон финансиските извештаи	18
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**До сопствениците и раководството на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје („Друштвото“), кои се состојат од извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година и извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и неговите резултати од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („МСР“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) („Кодексот на ОМСЕС“) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС што е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, беа од најголема значајност во нашата ревизија на финансиските извештаи за тековниот период. Овие прашања беа разгледани во контекст на нашата ревизија на финансиските извештаи како целина и при формирањето на нашето ревизорско мислење и ние не изразуваме посебно мислење во однос на овие прашања.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците и раководството на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (продолжение)

Клучни ревизорски прашања (продолжение)

Утврдивме дека следното прашање претставува клучно ревизорско прашање:

Бруто технички резерви и дел за соосигурување и реосигурување

На 31 декември 2025 година бруто техничките резерви изнесуваат 2.012.476 илјади денари, додека делот за соосигурување и реосигурување е во износ од 701.782 илјади денари.

(Белешка 5, 6, 7, 27 и 39 кон ревидираните финансиски извештаи).

Клучно ревизорско прашање

Резервите по договори за осигурување вклучуваат резерви за штети, резерви за преносна премија и останати технички резерви. Резервите за штети се состојат од пријавени, но неисплатени штети (RBNS) во износ од 940.546 илјади денари и резерви за настанати, но непријавени штети (ИБНР) во износ од 279.340 илјади денари, резерви за преносна премија (GWP) во износ од 691.627 илјади денари, резерви за бонуси и попусти во износ од 10.876 илјади денари и останати резерви во износ од 90.087 илјади денари на 31 декември 2025 година.

Утврдувањето на техничките резерви, особено резервите за штети (RBNS и ИБНР), е поврзано со значајни проценки и расудувања од страна на раководството. Овие проценки се базираат на историски податоци, применети актуарски методи и претпоставки во однос на идните настани, како што се инфлацијата, судската пракса и времето на разрешување на штетите.

Средствата од реосигурување претставуваат износи што се очекуваат да бидат наплатени од реосигурителите и се мерат конзистентно со поврзаните бруто резерви.

Поради нивната материјалност во финансиските извештаи, како и поради комплексноста на применетите методологии и високото ниво на неизвесност поврзано со оценките, го идентификувавме утврдувањето на техничките резерви и поврзаните средства од реосигурување како клучно ревизорско прашање.

Нашиот одговор на клучното ревизорско прашање

Го ажуриравме нашето разбирање за процесите поврзани со утврдување на техничките резерви и средствата од реосигурување и ги оценивме релевантните интерни контроли воспоставени од страна на Друштвото.

Ја оценивме соодветноста на применетите методологии за пресметка на техничките резерви, вклучувајќи ги актуарските модели и клучните претпоставки користени од раководството, во однос на применливата регулатива и индустриската пракса.

Ја тестиравме точноста и комплетноста на податоците користени во пресметките, преку нивно усогласување со изворните системи и релевантната документација.

Извршивме анализа на развојот на штетите преку споредба на историските податоци со тековните проценки, со цел да ја оцениме разумноста и конзистентноста на применетите претпоставки.

Со вклучување на наши експерти, ја оценивме соодветноста на применетите актуарски методи и модели, како и разумноста на клучните претпоставки, особено во однос на резервите за настанати, но непријавени штети (IBNR).

Дополнително, ја оценивме соодветноста на пресметката на резервата за преносна премија (UPR), врз основа на применетиот метод на временско разграничување.

Извршивме проверка на поединечни значајни штети и направените резервирања врз основа на достапните информации.

Ја оценивме конзистентноста помеѓу бруто техничките резерви и поврзаните средства од реосигурување.

Ја оценивме соодветноста и доволноста на обелоденувањата во финансиските извештаи поврзани со техничките резерви и средствата од реосигурување.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците и раководството на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (продолжение)

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка подготвени од страна на раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но тие не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето разбирање, стекнато во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме што да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени со управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвувањето на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно да ја процени способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет, како и, кога е применливо, да ги обелодени прашањата поврзани со континуитетот и да ја примени сметководствената основа на континуитет, освен во случаи кога раководството има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине неговото работење, или кога не постои друга реална алтернатива освен тоа. Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со MCP секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата спроведена во согласност со MCP, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и собираме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од измама е повисок од ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од грешка, бидејќи измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажно прикажување или заобиколување на интерните контроли.
- Стекнуваме разбирање за интерните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите.
- Ја оценуваме соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања подготвени од страна на раководството.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците и раководството на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (продолжение)

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи (продолжение)

- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на собраните ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значителен сомнеж во способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, должни сме во нашиот ревизорски извештај да обрнеме внимание на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази собрани до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови може да доведат до тоа Друштвото да престане да работи согласно претпоставката за континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучително и обелоденувањата, како и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин со кој се постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, како и за значајните наоди од ревизијата, вклучително и за евентуалните значајни недостатоци на интерната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, им обезбедуваме изјава на оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат врз нашата независност, како и, онаму каде што е применливо, за преземените активности за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои сме комуницирале со оние кои се задолжени за управувањето, утврдуваме кои прашања биле од најголемо значење во ревизијата на финансиските извештаи за тековниот период и, согласно тоа, ги сметаме за клучни ревизорски прашања. Овие прашања ги опишуваме во нашиот ревизорски извештај, освен доколку законот или регулативата забрануваат нивна јавна објава или, во исклучително ретки околности, кога сме заклучиле дека за одредено прашање не треба да се извести во нашиот извештај поради тоа што негативните последици од таквото известување разумно би се очекувало да ги надминат придобивките за јавниот интерес од неговото објавување.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено погоре во делот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, во согласност со МСП, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Нашето мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје


Ненад Рангеловиќ
Управител




Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор

ул. Даме Груев бр. 7, 1000, Скопје

21 април 2026 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	23	36.858	36.310
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		36.858	36.310
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		2.195.865	1.956.098
И. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		470.371	150.040
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	24А	469.228	148.831
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		469.228	148.831
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	24Б	1.143	1.209
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		1.143	1.209
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	25	13.909	14.750
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016	25	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	25	13.909	14.750

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	26	1.711.585	1.791.308
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	26A	1.308.277	1.328.006
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		15.522	150.507
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		1.277.011	1.095.855
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		15.744	67.498
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	14.146
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		46.808	64.389
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	26Б	46.808	64.389
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	26B	356.500	398.913
4.1 Дадени депозити	036		356.500	344.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038	26Г	-	-
4.4 Останати пласмани	039	26В	-	54.913
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	27	701.782	651.389
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		108.085	95.844
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		592.319	554.417
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		1.378	1.128
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	28	9.314	10.700
1. Одложени даночни средства	052		9.270	10.656
2. Тековни даночни средства	053		44	44
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		413.666	363.342
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	29	284.221	236.156
1. Побарувања од осигуреници	056		273.467	226.133
2. Побарувања од посредници	057		10.613	9.916
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		141	107
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		92.809	88.422
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		92.809	88.422
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		36.636	38.764
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	30A	30.535	33.045
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	30Б	1.081	712
3. Останати побарувања	066	30B	5.020	5.007
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	31	73.978	36.735
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	32A	43.124	14.353
1. Опрема	070		42.537	13.766
2. Останати материјални средства	071		587	587
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	32Б	30.854	22.382
1. Парични средства во банка	073		30.847	22.375
2. Парични средства во благајна	074		7	7
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	33	107.248	101.364
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		9.718	13.041
2. Одложени трошоци на стекнување	080		95.770	86.290
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		1.760	2.033
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		3.538.711	3.155.938
II. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		536.731	524.684

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
ПАСИВА			-	-
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	34	1.063.083	943.979
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		185.223	185.223
1. Запишан капитал од обични акции	087		185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		41.972	41.972
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		(83.049)	(95.527)
1. Материјални средства	092		377	377
2. Финансиски вложувања	093		(83.426)	(95.904)
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		442.770	433.975
1. Законски резерви	096		430.264	412.786
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		12.506	21.189
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		369.541	325.901
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		106.626	52.435
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	39	2.012.476	1.914.987
I. Бруто резерви за преносни премии	107		691.627	632.706
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		1.309.973	1.274.916
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		10.876	7.365
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	40	30.463	28.783
1. Резерви за вработени	115		19.838	19.379
2. Останати резерви	116		10.625	9.404

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	41	8.694	4.255
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		8.694	4.255
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		352.307	212.451
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	42	-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	42	172.590	158.431
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		172.590	158.431
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	43	179.717	54.020
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		50.883	31.315
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		140	140
3. Останати обврски	133		128.694	22.565
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	44	71.688	51.483
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
II. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136		3.538.711	3.155.938
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		536.731	524.684

Белешките се составен дел на овие финансиски извештаи.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1.361.694	1.279.292
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	10	1.153.156	1.083.843
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		1.691.222	1.618.108
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		14.531	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		505.916	490.176
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		46.699	58.209
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		(12.222)	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		12.240	14.120
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	11	81.373	66.426
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		1.878	1.876
2.1 Приходи од наемнини	213		1.878	1.876
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		59.871	60.773
4. Позитивни курсни разлики	217		108	4
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		305	243
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		17.039	2.913
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		13.365	1.882
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		3.674	1.031
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		2.172	617

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	12	104.310	103.827
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	12	6.989	8.259
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	13	15.866	16.937
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1.234.028	1.214.844
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	14	530.549	594.485
1. Бруто исплатени штети	228		689.532	737.255
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		14.893	24.255
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		141.244	115.281
5. Промени во бруто резервите за штети	232		35.056	(17.102)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		37.902	(13.868)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		3.260	2.466
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		3.260	2.466
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		3.511	2.216
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		251	(250)

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	15	45.153	44.411
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		1.831	657
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		43.322	43.754
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		589.182	517.130
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	16	212.710	202.949
1.1 Провизија	253		114.101	95.155
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a		106.397	97.478
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		1.692	968
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(9.480)	9.348
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	17	376.472	314.181
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		18.924	15.362
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258		122.924	118.180
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		71.763	66.714
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		6.389	6.294
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		28.721	27.870
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		16.051	17.302
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		670	739
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260		233.954	179.900
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		201.385	150.706
2.4.2 Материјални трошоци	260б		18.214	17.180
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		14.355	12.014

Триглав Осигурување АД Скопје
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	18	893	634
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		66	66
2. Трошоци за камати	263		497	-
3. Негативни курсни разлики	264		46	2
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		240	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		240	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		44	566
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	19	58.966	57.987
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		58.966	57.987
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	20	3.942	(3.684)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	21	2.083	1.415
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		127.666	64.448
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	22	21.040	12.013
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		106.626	52.435
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Белешките се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 5 март 2026 година и потпишани од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ
 Главен извршен директор




Г-дин Иво Прличков
 Директор на Сектор за економско-финансиски работи



ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	а		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1.701.338	1.598.608
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.587.520	1.522.116
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	60.188	27.138
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	53.630	49.354
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1.581.570	1.524.619
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	676.143	692.512
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	313.826	277.571
4. Надоместоци и други лични расходи	310	221.217	213.814
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	355.284	328.479
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	15.100	11.765
8. Останати одливи од редовни активности	314	-	478
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	119.768	73.989
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	б	-	-
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	1.418.141	1.141.431
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	2.853	11.910
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	55.619	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	1.302.253	1.076.112
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	571	661
8. Приливи од камати	325	56.845	52.748

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ПТ: Извештај за паричните текови (продолжение)

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	1.529.252	1.206.847
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	8.683	6.409
2. Одливи по основ на материјални средства	328	280.826	125.757
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	1.239.743	1.074.681
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	111.111	65.416
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	В	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	3.119.479	2.740.039
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	3.110.822	2.731.466
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	8.657	8.573
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	22.382	13.710
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(185)	99
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	30.854	22.382

Белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ПК: Извештај за промени во капиталот

		Акцион ерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалориз ациона резерва	Нераспредел ена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	185.223	41.972	397.034	-	-	63.004	460.038	-	(112.382)	252.581	47.257	874.689
Промена во сметководствените политики	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	II2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	185.223	41.972	397.034	-	-	63.004	460.038	-	(112.382)	252.581	47.257	874.689
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	16.855	-	52.435	69.290
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.435	52.435
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	16.855	-	-	16.855
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	16.855	-	-	16.855
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	15.752	-	-	(41.815)	(26.063)	-	-	73.320	(47.257)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	15.752	-	-	(41.815)	(26.063)	-	-	73.320	(47.257)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)	V	185.223	41.972	412.786	-	-	21.189	433.975	-	(95.527)	325.901	52.435	943.979

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ПК: Извештај за промени во капиталот (продолжение)

		Акцион ерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалориз ациона резерва	Нераспредел ена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	185.223	41.972	412.786	-	-	21.189	433.975	-	(95.527)	325.901	52.435	943.979
Промена во сметководствените политики	VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	185.223	41.972	412.786	-	-	21.189	433.975	-	(95.527)	325.901	52.435	943.979
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	12.478	-	106.626	119.104
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.626	106.626
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	12.478	-	-	12.478
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	12.478	-	-	12.478
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	17.478	-	-	(8.683)	8.795	-	-	43.640	(52.435)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	17.478	-	-	(8.683)	8.795	-	-	43.640	(52.435)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	185.223	41.972	430.264	-	-	12.506	442.770	-	(83.049)	369.541	106.626	1.063.083

Белешките се составен дел на овие финансиски извештаи.

1. Општи информации

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своего осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година се промени сопственичката структура на А.Д за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана, кога исто така, беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

На 31 декември 2025 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (82,01%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

2. Органи на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Ревизорска комисија

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – извршен член - главен извршен директор; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Војдан Јорданов MScBA – извршен член - извршен директор; магистер на науки за бизнис администрација, менаџмент на иновации;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА – неизвршен член; магистер по бизнис администрација;

2. Органи на Друштвото (продолжение)

- Г-дин Матеј Ферлан, МБА – независен неизвршен член- магистер по бизнис администрација,
- Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член, магистер по финансии – до 28.02.2025 година,
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, дипломиран економист- независен неизвршен член и
- Г-дин Матеј Нарат, магистер по економија - независен неизвршен член.

Во текот на 2025 година, Одборот на директори одржа дванаесет (12) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Со цел благовремено и квалитетно извршување на обврските од страна на Одборот на директори формирана е Ревизорска комисија како помошно тело на Одборот на директори. Ревизорската комисија обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиско известување, внатрешна контрола, ефективност на внатрешната ревизија и дава препорака за избор на друштво за ревизија.

Ревизорската комисија има 4 (четири) члена и тоа:

- г-ѓа Матеја Гержина, претседател на Ревизорската комисија;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Миран Крашевец.

Во временскиот период од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година Ревизорската комисија одржа осум (8) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото и слично.

3. Вработени

На 31 декември 2025 година, Друштвото имаше 205 вработени (2024: 205) од кои што 139 се интерно вработени (2024: 129), а 66 (2024: 76) се застапници.

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 и сите последователни промени), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за сметководство објавен во Службен весник бр. 75/2024 (во понатамошниот текст „Правилник“), со кој беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ том 2023“). Овој Правилник за сметководство ги опфаќа Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди („МСС“) - МСС 1 до МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување („КТМСФИ“) – КТМСФИ 1 до КТМСФИ 23 и применливите Толкувања на Постојаниот комитет за толкувања („ПКТ“) од ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМСФИ и ПКТ) се во примена во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 кој ќе биде во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година. Исто така, со измената на Правилникот објавена во Службен весник бр. 274/2024, МСФИ 9 во Република Северна Македонија стапува во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година, притоа според насоките објавени од страна на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 како што е објавен во Службен весник бр. 159/2009 останува важечки сметководствен стандард за финансиските инструменти до тој датум.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник бр. 75/2024 и бр. 274/2024. Меѓутоа, бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија, како што е објавено во Правилникот и објаснето погоре. Притоа, бидејќи МСФИ 1 не беше применлив, Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите важечки сметководствени стандарди како што е објаснето подолу.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11 и сите последователни промени).

Притоа, приложената годишна сметка на Друштвото е прикажана во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/2014), чијашто презентација во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции во консолидираните финансиските извештаи предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 5.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија..

4. Основа за изготвување (продолжение)

(б) Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување

Со примена од 1 јануари 2025 година, Друштвото изврши преод кон примената на ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување, усвоени во Република Македонија согласно Правилникот за водење сметководство ("Службен весник" бр. 75/2024).

Преодот кон ажурираните МСФИ не претставува прва примена на МСФИ, туку преод помеѓу различни верзии на МСФИ. Согласно тоа, Друштвото ги применуваше преодните одредби утврдени во поединечните стандарди, без примена на МСФИ 1 – Прва примена на МСФИ.

Ефектите од примената на новите и изменетите стандарди, доколку ги има, се признаени во почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година, во согласност со релевантните преодни одредби на поединечните стандарди.

МСФИ 16 – Лизинг

Влијание од првичната примена на МСФИ 16 – Лизинг

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 16 Лизинг, кој е ефективен за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 воведува нови или изменети барања во однос на сметководственото евидентирање на закупите. Стандардот носи значајни промени во сметководството кај закупопримачите, со тоа што ја укинува разликата помеѓу оперативен и финансиски закуп и бара признавање на средство со право на користење и обврска по основ на закуп на датумот на започнување на закупот, за сите закупи, освен за краткорочни закупи и закупи на средства со ниска вредност, кога се применуваат исклучоци од признавање. За разлика од сметководството кај закупопримачите, барањата за сметководството кај закуподавачите остануваат во голема мера непроменети. Подетално објаснување на новите барања, како и влијанието од усвојувањето на МСФИ 16 врз финансиските извештаи на Друштвото, се прикажани подолу.

Датумот на првична примена на МСФИ 16 за Друштвото е 1 јануари 2025 година. Друштвото го примени МСФИ 16 за лизинг договори кои претходно биле класифицирани како оперативни лизинг договори, врз основа на точка В8(б), односно:

- Призна обврска за лизинг на датумот на прва примена за лизингот кој претходно бил класифициран како оперативен лизинг со примена на МСС 17. Друштвото ја измери таа обврска за лизинг според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на датумот на прва примена.
- Призна средство за право на користење на датумот на прва примена кај договори за наеми кои претходно биле класифицирани како оперативни наеми со примена на МСС 17 – Наеми, кое е еднакво на обврската за наем.

Овој пристап не бара повторно прикажување на споредбените периоди.

Влијание од новата дефиниција на закуп

Друштвото ја применува дефиницијата за закуп и поврзаните насоки утврдени во МСФИ 16 на сите договори за закуп склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година (без разлика дали Друштвото е закупопримач или закуподавач во договорот). Како подготовка за првичната примена на МСФИ 16, Друштвото спроведе проект за имплементација. Проектот покажа дека новата дефиниција во МСФИ 16 нема значително да го промени опфатот на договорите кои ги исполнуваат условите за признавање како договори за закуп за Друштвото.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(б) Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување (продолжение)

МСФИ 16 – Лизинг (продолжение)

Сметководствено влијание

(i) Поранешни оперативни закуп

МСФИ 16 го менува начинот на кој Друштвото ги евидентира закупите што претходно беа класифицирани како оперативни согласно МСС 17. Со примена на МСФИ 16, за сите закуп, Друштвото:

а) Признава средства со право на користење и обврски по основ на закуп во извештајот за финансиска состојба, првично мерени по сегашна вредност на идните плаќања по основ на закуп, согласно МСФИ 16:B8(b);

б) Признава амортизација на средствата со право на користење и камата на обврските по основ на закуп во извештајот за сеопфатната добивка;

в) Ги раздвојува вкупните исплати во готовина на дел за главнина (прикажан во рамки на готовинските текови од финансиски активности) и дел за камата (исто така прикажан во финансиски активности) во извештајот за паричните текови.

Согласно МСФИ 16, средствата со право на користење се предмет на тестирање за обезвреднување согласно МСС 36.

(ii) Поранешни финансиски закуп

За закупите кои беа класифицирани како финансиски согласно МСС 17, сметководствената вредност на средствата добиени преку закуп и обврските по основ на финансиски закуп измерени согласно МСС 17 непосредно пред датумот на првична примена се рекласифицираат во средства со право на користење и обврски по основ на закуп, без дополнителни прилагодувања, освен во случаи кога Друштвото одлучило да ја примени олеснителната опција за закуп со ниска вредност.

Финансиско влијание од првичната примена на МСФИ 16

Пондерираниот просечен трошок применет на обврските по основ на закуп признати во извештајот за финансиската состојба на 1 јануари 2025 година изнесува 4,47%.

Друштвото на 1 јануари 2025 година призна средства со право на користење во износ од 14.260 илјади денари и обврски по основ на закуп во износ од 14.260 илјади денари.

Следната табела ги прикажува обврските по основ на закуп, средствата со право на користење и влијанието задржаната добивка, признати во извештајот за финансиска состојба на датумот на првична примена.

	<u>На 1 јануари 2025</u>	<u>На 31 декември 2024</u>
Обврски по основ на закуп	14.260	-
Средства со право на користење	14.260	-
Задржана добивка	-	-

4. Основа за изготвување (продолжение)

(в) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- а. средствата расположливи-за-продажба, а кои се мерат по објективна вредност,
- б. финансиски средства за тргување, а кои се мерат по објективна вредност.

(г) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(д) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

(ф) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2025 и 2024 година беа како што следи:

	2025	2024
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4950	61,4950

4. Основа за изготвување (продолжение)

(е) Претпоставка за континуитет

За годината што завршува на 31 декември 2025 година, Друштвото оствари добивка во износ од 106.626 илјади денари (2024: добивка од 52.435 илјади денари).

Раководството оценува дека Друштвото располага со стабилна организациска и оперативна основа, како и соодветни ресурси за продолжување на своето работење во догледна иднина. Во текот на 2025 година се преземени активности насочени кон оптимизација на трошоците и унапредување на продажните капацитети.

Во исто време, раководството ги зема предвид тековните геополитички случувања и зголемената неизвесност на глобалните пазари, особено во однос на движењата на цените на енергенсите, инфлацијата и општите економски услови, кои можат да имаат индиректно влијание врз деловното окружување. Овие фактори придонесуваат за зголемено ниво на неизвесност, но не укажуваат на постоење на значајни сомневања во однос на способноста на Друштвото да продолжи да работи како континуирана активност .

Врз основа на извршените анализи, раководството заклучи дека не постојат значајни неизвесности кои би можеле да предизвикаат сомневање во способноста на Друштвото да продолжи да работи како континуирана активност. Согласно тоа, финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет.

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети (продолжение)

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираниот износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување (продолжение)

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат:

- Трошоци за провизија,
- Бруто плати на вработени во внатрешната продажна мрежа,
- Трошоци за одобрени бонуси и попусти за склучени договори за осигурување и
- останати директни трошоци за стекнување на полиси за осигурување кои се однесуваат непосредно на склучувањето на нови договори за осигурување или обнова на постоечки договори за осигурување.

Друштвото не ги одложува трошоците кои:

- Би настанале без оглед дали е склучен или не договор за осигурување,
- Не може директно да се поврзат со конкретен договор за осигурување.

Трошоците за стекнување се одложуваат на принцип конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија, односно на pro rata temporis методот.

(iv) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(v) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

(iv) Приходи од наем

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(г) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**(е) Недвижности и опрема (продолжение)**

Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства**(i) Сопствени средства**

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Компјутерски програми за долгорочна примена (основен оперативен систем)	10%
Останати компјутерски програми	20%
Други нематеријални права	20%

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположливи-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти неможе соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Друштвото ја одредува објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба преку дисконтирање на идните парични текови од средствата. Во периодите пред 1 јануари 2016 година како основа за дисконтирање се користеше приносот до доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија. Во периодот по 1 јануари 2016 година, Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија. Промената беше извршена поради неколку фактори, а пред се поради измените во Законот за супервизија на осигурувањето со кои што на осигурителните компании во Р. С. Македонија им се оневозможи да инвестираат во овие финансиски инструменти. Дополнително, самата природа и карактеристики на Еврообврзниците е различна од државните обврзници кои се дел од финансиското портфолио на Друштвото и оттаму, нејзиното користење како основа за објективно вреднување постанува несоодветно.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските средства расположливи-за- продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(с) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктуирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштет ување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за- продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за- продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ј) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Заеми

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

(л) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(љ) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонентата на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(м) Наеми

Друштвото како закупопримач

Друштвото оценува дали договорот претставува или содржи елементи на закуп на датумот на неговото склучување. Друштвото признава средство со право на користење и соодветна обврска по основ на закуп за сите договори за закуп во кои се јавува како закупопримач, освен за краткорочни закупи (дефинирани како закупи со рок до 12 месеци) и закупи на средства со ниска вредност (. За овие закупи, Друштвото ги признава плаќањата по основ на закуп како оперативен расход на линеарна основа за времетраењето на закупот, освен ако друг систематски основ не е попрепрезентативен за консумирање на економските придобивки од средството.

Првично мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери првично по сегашна вредност на обврските за плаќање на закупнина што не се подмирани на датумот на започнување на закупот, дисконтирани со:

- каматната стапка имплицитна во закупот, или
- ако оваа стапка не може лесно да се утврди — инкременталната стапка на задолжување на закупопримачот.

Плаќања по основ на закуп вклучени во мерењето на обврската:

- Фиксни плаќања, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп;
- Променливи плаќања кои зависат од индекс или стапка, првично мерени со користење на индексот или стапката на датумот на започнување;
- Износот кој се очекува да биде платен во рамки на гарантирана остаточна вредност;
- Цена за купување доколку закупопримачот е разумно сигурен дека ќе ја искористи опцијата за купување;
- Казни за раскинување на закупот, доколку рокот на закуп го рефлектира користењето на опцијата за раскинување.

Обврската по основ на закуп се прикажува како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

Последователно мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери последователно:

- со зголемување на сметководствената вредност за признавање на камата (применувајќи го методот на ефективна каматна стапка), и
- со намалување на сметководствената вредност за извршените плаќања по основ на закуп.

Повторно мерење на обврската по основ на закуп

Друштвото ја повторно ја мери обврската по основ на закуп (и соодветно го прилагодува средството со право на користење) секогаш кога:

- Ќе се промени рокот на закупот или се случи значаен настан или промена на околности кои ја менуваат проценката за искористување на опцијата за купување. Во овие случаи, обврската по основ на закуп повторно се мери со дисконтирање на ревидираните плаќања по нова дисконтна стапка.
- Ќе се променат плаќањата по основ на закуп поради промени во индекс, стапка или очекувани плаќања по гарантирана остаточна вредност. Во овие случаи се применува иста дисконтна стапка, освен доколку промената се должи на промена во плаќањата врз основа на варијабилна каматна стапка, кога се применува ревидирана дисконтна стапка.
- Договорот за закуп е изменет и измената не претставува засебен закуп. Во такви случаи, обврската повторно се мери користејќи ревидирани плаќања дисконтирани со ревидирана дисконтна стапка на датумот на ефективност на измената.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(м) Наеми (продолжение)

Друштвото не изврши такви прилагодувања во периодите што се презентирани.

Средствата со право на користење ја вклучуваат првичната проценка на соодветната обврска по основ на закуп, плаќањата по основ на закуп извршени на или пред датумот на започнување на закупот, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп, како и сите почетни директни трошоци. Потоа, средствата со право на користење се мерат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување.

Секогаш кога Друштвото има обврска да ги демонтира и отстрани закупените средства, да го врати локацискиот простор во првобитна состојба или да го врати основното средство во состојба барана со условите од закупот, се признава резервација и се мери согласно МСС 37. До степен до кој овие трошоци се однесуваат на средство со право на користење, тие се вклучуваат во вредноста на средството со право на користење, освен ако тие трошоци не се направени за производство на залихи.

Средствата со право на користење се амортизираат во покусиот период од рокот на закупот и корисниот век на основното средство. Доколку закупот пренесува сопственост на основното средство или доколку вредноста на средството со право на користење укажува дека Друштвото очекува да ја искористи опцијата за купување, тогаш средството со право на користење се амортизира во текот на корисниот век на основното средство. Амортизацијата започнува на датумот на започнување на закупот.

Друштвото го применува МСС 36 за утврдување дали средство со право на користење е обезвреднето и ги евидентира сите идентификувани загуби од обезвреднување.

Како практично олеснување, МСФИ 16 му дозволува на закупопримачот да не ги раздвојува компонентите на закуп од компонентите кои не се закуп, туку да го третира целиот договор како еден аранжман. Друштвото не го користи ова практично олеснување. За договори кои содржат компонента на закуп и една или повеќе дополнителни компоненти (закупни или незакупни), Друштвото го распределува надоместокот од договорот на секоја компонента на закуп врз основа на релативната самостојна продажна цена на компонентата на закуп и збирната самостојна продажна цена на другите компоненти.

Сметководствени политики применливи пред 1 јануари 2025 година

Закупите се класифицираа како финансиски закупи кога условите на договорот пренесуваа суштински дел од ризиците и придобивките од сопственоста на закупопримачот. Сите останати закупи се класифицираа како оперативни закупи.

Друштвото како закупопримач (политики согласно МСС 17)

Средствата обезбедени со финансиски закупи се признаваа како средства на Друштвото по нивната објективна вредност или, доколку е пониска, по сегашна вредност на минималните плаќања по основ на закуп, определени на датумот на започнување на закупот. Соодветната обврска кон закуподавачот се вклучуваше во извештајот за финансиска состојба како обврска по основ на финансиски закуп.

Плаќањата по финансиски закуп се распределуваа меѓу финансиски расход и намалување на обврската, така што се постигнуваше постојана стапка на камата врз остатокот на обврската. Финансиските расходи се признаваа веднаш во добивка или загуба, освен ако не беа директно атрибутивни на квалификувачки средства, при што се капитализираа согласно општата политика на Друштвото за трошоци за заеми.

Наемите што се плаќаа по основ на оперативни закупи се признаваа како расход на линеарна основа за периодот на траење на соодветниот закуп, освен кога друг посистематски основ е попрепрепрезентативен за моделот на консумирање на економските придобивки од средството предмет на закуп.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдена обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од оценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2025 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2025 година:

Во илјади денари	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	106.626	1.063.083	201.778	184.485	527%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	108.253	1.064.711	201.778	184.485	528%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	104.998	1.061.456	201.778	184.485	526%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	80.098	1.036.556	201.778	184.485	514%	(13%)
5% намалување на настанати штети	133.153	1.089.611	201.778	184.485	540%	13%
2% зголемување на вкупните трошоци	92.621	1.049.079	201.778	184.485	520%	(7%)
2% намалување на вкупните трошоци	120.630	1.077.088	201.778	184.485	534%	7%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	108.995	1.065.453	201.778	184.485	528%	1%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	104.256	1.060.714	201.778	184.485	526%	(1%)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	52.435	943.979	208.396	184.485	453%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	53.764	945.308	208.396	184.485	454%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	51.107	942.651	208.396	184.485	452%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	22.711	914.255	208.396	184.485	439%	(14%)
5% намалување на настанати штети	82.160	973.704	208.396	184.485	467%	14%
2% зголемување на вкупните трошоци	40.077	931.621	208.396	184.485	447%	(6%)
2% намалување на вкупните трошоци	64.793	956.337	208.396	184.485	459%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	55.061	946.605	208.396	184.485	454%	1%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	49.809	941.353	208.396	184.485	452%	(1%)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2025 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.742.439 илјади денари (2024: 1.644.327 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, како и државни обврзници.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Во илјади денари	2025	2024
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	30.854	22.382
Депозити во банки	356.500	344.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	1.292.533	1.181.613
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	-	-
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	15.744	17.798
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	-	-
Вложувања во инвестициони фондови	46.808	78.535
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	1.742.439	1.644.328
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	2.012.476	1.914.987
Дел за реосигурителот	(701.782)	(651.389)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	1.310.694	1.263.598
Усогласеност на средствата и обврските	431.745	380.730

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и “Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување” паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република С. Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2025 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 1,77% (2024: 1,36%), депозитите во банки изнесуваат 20,46% (2024: 20,92%) , државните записи и државните обврзници изнесуваат 74,18% (2024: 71,86%), обврзниците издадени од правни лица изнесуваат 0 % (2024: 0 %) акциите изнесуваат 0,90% (2024: 1,08%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 2,69% (2024: 4,78%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 0% (2024: 0%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покретието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите инфламации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република С. Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Карактеристики (продолжение)

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република С. Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Осигурување на возила (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република С.Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2025 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	13.909	13.909	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.308.277	-	-	15.435	40.219	602.971	633.908	15.744
Финансиски вложувања за тргување		46.808	-	-	-	-	-	-	46.808
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	356.500	-	7.500	70.000	204.000	75.000	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	701.782	-	-	-	-	-	-	701.782
Одложени и тековни даночни средства	28	9.314	-	-	-	-	-	-	9.314
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	284.221	-	-	-	-	-	-	284.221
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		92.809	-	-	-	-	-	-	92.809
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	36.637	-	-	-	-	-	-	36.637
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	30.854	-	-	-	-	-	-	30.854
Активни временски разграничувања	33	107.248	-	-	-	-	-	-	107.248
Вкупно средства		2.988.359	13.909	7.500	85.435	244.219	677.971	633.908	1.325.417
Обврски									
Бруто технички резерви	39	(2.012.476)	-	-	-	-	-	-	(2.012.476)
Останати резерви	40	(30.463)	-	-	-	-	-	-	(30.463)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(8.694)	-	-	-	-	-	-	(8.694)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(172.590)	-	-	-	-	-	-	(172.590)
Останати обврски	43	(179.717)	-	-	-	-	-	-	(179.717)
Пасивни временски разграничувања	44	(71.688)	-	-	-	-	-	-	(71.688)
Вкупно обврски		(2.475.628)	-	-	-	-	-	-	(2.475.628)
Неусогласеност на средствата и обврските		512.731	13.909	7.500	85.435	244.219	677.971	633.908	(1.150.211)

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	14.750	14.750	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.328.006	-	106.973	16.435	27.100	386.105	709.750	81.643
Финансиски вложувања за тргување		64.389	-	-	-	-	-	-	64.389
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	398.913	-	69.913	25.000	201.000	103.000	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	651.389	-	-	-	-	-	-	651.389
Одложени и тековни даночни средства	28	10.700	-	-	-	-	-	-	10.700
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	236.156	-	-	-	-	-	-	236.156
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		88.422	-	-	-	-	-	-	88.422
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	38.764	-	-	-	-	-	-	38.764
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	22.382	-	-	-	-	-	-	22.382
Активни временски разграничувања	33	101.364	-	-	-	-	-	-	101.364
Вкупно средства		2.955.235	14.750	176.886	41.435	228.100	489.105	709.750	1.295.209
Обврски									
Бруто технички резерви	39	(1.914.987)	-	-	-	-	-	-	(1.914.987)
Останати резерви	40	(28.783)	-	-	-	-	-	-	(28.783)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(4.255)	-	-	-	-	-	-	(4.255)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(158.431)	-	-	-	-	-	-	(158.431)
Останати обврски	43	(54.020)	-	-	-	-	-	-	(54.020)
Пасивни временски разграничувања	44	(51.483)	-	-	-	-	-	-	(51.483)
Вкупно обврски		(2.211.959)	-	-	-	-	-	-	(2.211.959)
Неусогласеност на средствата и обврските		743.276	14.750	176.886	41.435	228.100	489.105	709.750	(916.750)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Вложувања за тргување		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Во илјади денари										
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	350.393	345.993					92.044	94.008		
Исправка на вредноста на побарувањата	(290.492)	(291.211)	-	-	-	-	(92.044)	(94.008)	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	59.901	54.782	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста										
до 3 месеци	33.692	30.001	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.692	30.001	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	190.627	151.373	1.308.277	1.328.006	46.808	64.389	356.500	398.913	30.854	22.382
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	574.713	527.367	1.308.277	1.328.006	46.808	64.389	448.544	492.921	30.854	22.382
Вкупна исправка на вредноста	(290.492)	(291.211)	-	-	-	-	(92.044)	(94.008)	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	284.221	236.156	1.308.277	1.328.006	46.808	64.389	356.500	398.913	30.854	22.382

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2025 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група					
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	13.909	-	-	-	13.909
Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.105.692	202.585	-	-	1.308.277
Финансиски вложувања за тргување	46.808	-	-	-	46.808
Депозити, заеми и останати пласмани	356.500	-	-	-	356.500
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	24.859	659.162	17.761	-	701.782
Одложени и тековни даночни средства	9.314	-	-	-	9.314
Побарувања од непосредни работи на осигурување	284.221	-	-	-	284.221
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	48.386	38.116	6.307	-	92.809
Останати побарувања	34.602	2.035	-	-	36.637
Парични средства и останати парични еквиваленти	28.524	1.023	1.307	-	30.854
Активни временски разграничувања	107.248	-	-	-	107.248
Вкупно средства	2.060.063	902.921	25.375	-	2.988.359
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.921.612)	(45.232)	(1.738)	(43.894)	(2.012.476)
Останати резерви	(30.463)	-	-	-	(30.463)
Одложени и тековни даночни обврски	(8.694)	-	-	-	(8.694)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(104.246)	(59.881)	(8.463)	-	(172.590)
Останати обврски	(174.090)	(5.627)	-	-	(179.717)
Пасивни временски разграничувања	(69.621)	(2.067)	-	-	(71.688)
Вкупно обврски	(2.308.726)	(112.807)	(10.201)	(43.894)	(2.475.628)
Нето вредност	(248.663)	790.114	15.174	(43.894)	512.731

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група					
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	14.750	-	-	-	14.750
Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.011.595	316.411	-	-	1.328.006
Финансиски вложувања за тргување	64.389	-	-	-	64.389
Депозити, заеми и останати пласмани	398.913	-	-	-	398.913
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	171.059	480.261	69	651.389
Одложени и тековни даночни средства	10.700	-	-	-	10.700
Побарувања од непосредни работи на осигурување	236.156	-	-	-	236.155
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	59.843	27.503	1.076	-	88.422
Останати побарувања	36.122	2.642	-	-	38.764
Парични средства и останати парични еквиваленти	20.926	291	1.165	-	22.382
Активни временски разграничувања	101.364	-	-	-	101.365
Вкупно средства	1.954.758	517.906	482.502	69	2.955.235
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.709.149)	(164.872)	(688)	(40.278)	(1.914.987)
Останати резерви	(28.783)	-	-	-	(28.783)
Одложени и тековни даночни обврски	(4.255)	-	-	-	(4.255)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(54.435)	(88.657)	(14.023)	(1.316)	(158.431)
Останати обврски	(52.241)	(1.779)	-	-	(54.020)
Пасивни временски разграничувања	(51.483)	-	-	-	(51.483)
Вкупно обврски	(1.900.346)	(255.308)	(14.711)	(41.594)	(2.211.959)
Нето вредност	54.412	262.598	467.791	(41.525)	743.276

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2025 година е како што следи:

Во илјади денари

Средства

Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

Финансиски вложувања расположливи за продажба

Финансиски вложувања за тргување

Депозити, заеми и останати пласмани

Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

Одложени и тековни даночни средства

Побарувања од непосредни работи на осигурување

Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

Останати побарувања

Парични средства и останати парични еквиваленти

Активни временски разграничувања

Вкупно средства

Обврски

Бруто технички резерви

Останати резерви

Одложени и тековни даночни обврски

Обврски од непосредни работи на осигурување

Обврски од работи на соосигурување и реосигурување

Останати обврски

Пасивни временски разграничувања

Вкупно обврски

Неусогласеност на средствата и обврските

	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	13.909	-	-	13.909
Финансиски вложувања расположливи за продажба	71.398	602.971	633.908	1.308.277
Финансиски вложувања за тргување	46.808			46.808
Депозити, заеми и останати пласмани	281.500	75.000	-	356.500
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	674.560	22.172	5.050	701.782
Одложени и тековни даночни средства	308	1.220	7.785	9.313
Побарувања од непосредни работи на осигурување	284.221	-	-	284.221
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	92.809	-	-	92.809
Останати побарувања	36.637	-	-	36.637
Парични средства и останати парични еквиваленти	30.854	-	-	30.854
Активни временски разграничувања	107.248	-	-	107.248
Вкупно средства	1.640.252	701.363	646.743	2.988.358
Бруто технички резерви	(1.362.938)	(567.597)	(81.941)	(2.012.476)
Останати резерви	(19.187)	(3.138)	(8.138)	(30.463)
Одложени и тековни даночни обврски	(8.694)			(8.694)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(172.590)	-	-	(172.590)
Останати обврски	(179.717)	-	-	(179.717)
Пасивни временски разграничувања	(71.688)	-	-	(71.688)
Вкупно обврски	(1.814.814)	(570.735)	(90.079)	(2.475.628)
Неусогласеност на средствата и обврските	(174.562)	130.628	556.664	512.730

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2024 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	14.750	-	-	14.750
Финансиски вложувања расположливи за продажба	232.151	386.105	709.750	1.328.006
Финансиски вложувања за тргување	64.389			64.389
Депозити, заеми и останати пласмани	295.913	103.000	-	398.913
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	651.389	-	-	651.389
Одложени и тековни даночни средства	(1.281)	290	11.691	10.700
Побарувања од непосредни работи на осигурување	236.156	-	-	236.156
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	88.422	-	-	88.422
Останати побарувања	38.764	-	-	38.764
Парични средства и останати парични еквиваленти	22.382	-	-	22.382
Активни временски разграничувања	101.364	-	-	101.364
Вкупно средства	1.744.399	489.395	721.441	2.955.235
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.914.987)	-	-	(1.914.987)
Останати резерви	(18.189)	(2.701)	(7.893)	(28.783)
Одложени и тековни даночни обврски	(4.255)			(4.255)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(158.431)	-	-	(158.431)
Останати обврски	(54.020)	-	-	(54.020)
Пасивни временски разграничувања	(51.483)	-	-	(51.483)
Вкупно обврски	(2.201.365)	(2.701)	(7.893)	(2.211.959)
Неусогласеност на средствата и обврските	(456.966)	486.694	713.548	743.276

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Чувани за тргување	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2025								
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	-	1.308.277	-	1.308.277	1.308.277
Финансиски вложувања за тргување	26Б	-	-	46.808	-	-	46.808	46.808
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	356.500	-	-	-	-	356.500	356.500
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	701.782	-	-	-	-	701.782	701.782
Побарувања по основ на осигурување	29	284.221	-	-	-	-	284.221	284.221
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		92.809	-	-	-	-	92.809	92.809
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	36.637	-	-	-	-	36.637	36.637
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	30.854	-	-	-	-	30.854	30.854
		1.502.803	-	46.808	1.308.277	-	2.857.888	2.857.888
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	-	-	-	-	172.590	172.590	172.590
Останати обврски	43	-	-	-	-	179.717	179.717	179.717
		-	-	-	-	352.307	352.307	352.307
31 декември 2024								
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	-	1.328.006	-	1.328.006	1.328.006
Финансиски вложувања за тргување	26Б	-	-	64.389	-	-	64.389	64.389
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	398.913	-	-	-	-	398.913	398.913
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	651.389	-	-	-	-	651.389	651.389
Побарувања по основ на осигурување	29	236.156	-	-	-	-	236.156	236.156
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		88.422	-	-	-	-	88.422	88.422
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	38.764	-	-	-	-	38.764	38.764
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	22.382	-	-	-	-	22.382	22.382
		1.436.026	-	64.389	1.328.006	-	2.828.421	2.828.421
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	-	-	-	-	158.431	158.431	158.431
Останати обврски	43	-	-	-	-	54.020	54.020	54.020
		-	-	-	-	212.451	212.451	212.451

9. Оперативни сегменти***Продукти, услуги и главни потрошувачи***

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во С.Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	Р. С. Македонија	Останати земји	Вкупно
2025			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.691.222	-	1.691.222
Приходи од вложувања	81.373		81.373
Приходи од провизии од реосигурување	104.310	-	104.310
2024			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.618.108	-	1.618.108
Приходи од вложувања	66.426		66.426
Приходи од провизии од реосигурување	103.827	-	103.827

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

10. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2025 година:

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Во илјади денари					
Осигурување од незгода	126.537	2.793	(16.416)	145	113.059
Здравствено осигурување	248.844	(10.059)	(36.042)	(320)	202.423
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	198.102	(7.258)	(22.748)	(558)	167.538
Одговорност кон трети лица	494.243	(2.133)	(75.879)	(284)	415.947
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	365.314	(9.426)	(213.350)	3.041	145.579
Осигурување на стока во превоз	26.714	1.494	(25.733)	(1.097)	1.378
Општа одговорност	50.838	(189)	(40.516)	(742)	9.391
Останато	195.161	(21.921)	(75.232)	(167)	97.841
Вкупно премии	1.705.753	(46.699)	(505.916)	18	1.153.156

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2024 година:

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Во илјади денари					
Осигурување од незгода	130.796	3.195	(15.236)	(58)	118.697
Здравствено осигурување	220.790	(21.199)	(33.460)	1.677	167.808
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	178.593	(4.398)	(22.100)	(115)	151.980
Одговорност кон трети лица	483.913	(5.776)	(75.104)	1.224	404.257
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	358.331	(14.082)	(196.282)	5.925	153.892
Осигурување на стока во превоз	35.197	(1.257)	(31.158)	817	3.599
Општа одговорност	50.798	(1.294)	(42.231)	3.141	10.414
Останато	159.690	(13.398)	(74.605)	1.509	73.196
Вкупно премии	1.618.108	(58.209)	(490.176)	14.120	1.083.843

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***11. Приходи од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Приходи од камати:		
- Депозити и останати пласмани	14.083	17.219
- Вложувања расположливи за продажба	45.788	43.554
Приходи од закупнини	1.878	1.876
Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	17.039	2.914
Позитивни курсни разлики	108	4
Нереализирани добивки на финансиски имот	305	243
Дивиденди	397	340
Останато	1.775	276
	81.373	66.426

12. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Приходи од провизии од реосигурување	104.310	103.827
Приходи од регреси гарантен фонд	3.488	3.673
Приходи од услужни штети	1.787	1.288
Останато	1.714	3.298
	111.299	112.086

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

13. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Судски спорови	8.742	6.767
Приходи од интелектуални услуги	2.046	3.478
Приходи по основ отпис на обврски	272	220
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	1.486	380
Останати приходи	3.320	6.092
	15.866	16.937

Приходите од судски спорови се однесуваат на камати од регресни побарувања, а кои се добиени преку судска постапка каде што Друштвото се јавува како тужител.

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

14. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2025 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	102.309	(9.453)	(10.997)	(587)	(42)	81.230
Здравствено осигурување	150.632	13.533	(16.175)	(25)	(1)	147.964
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	100.591	(4.938)	(15.536)	-	(5.514)	74.603
Одговорност кон трети лица	211.514	(18.059)	(31.993)	6.624	(8.310)	159.776
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на Имот	44.443	5.216	(11.247)	(2.477)	(28)	35.907
Осигурување на стока во превоз	51.661	60.051	(51.683)	(53.558)	-	6.471
Општа одговорност	910	(13.582)	(378)	11.686	(31)	(1.395)
Останато	27.471	2.289	(3.235)	435	(967)	25.993
Вкупно	689.531	35.057	(141.244)	(37.902)	(14.893)	530.549

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2024 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	98.474	4.027	(12.589)	(1.249)	(27)	88.636
Здравствено осигурување	139.309	9.050	(15.878)	150	(18)	132.613
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	106.066	(4.561)	(11.628)	(94)	(14.281)	75.502
Одговорност кон трети лица	253.263	(41.524)	(55.882)	25.591	(8.912)	172.536
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на Имот	107.011	6.788	(15.237)	2.073	(796)	99.839
Осигурување на стока во превоз	104	142	(182)	(104)	-	(40)
Општа одговорност	1.301	9.078	(370)	(8.311)	-	1.698
Останато	31.727	(102)	(3.515)	(4.188)	(221)	23.701
Вкупно	737.255	(17.102)	(115.281)	13.868	(24.255)	594.485

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување***Во илјади денари*

	2025	2024
Кои не зависат од резултатот		
Осигурување од незгода	968	2.635
Здравствено осигурување	14.200	16.040
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	14.350	12.387
Осигурување на стока во превоз	902	915
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	10.435	9.452
Одговорност кон трети лица	1.648	1.332
Општа одговорност	767	828
Останато	52	165
	43.322	43.754
Кои зависат од резултатот	1.831	657
Вкупно	45.153	44.411

16. Трошоци за стекнување*Во илјади денари*

	2025	2024
Провизија од осигурување	114.101	95.155
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	106.397	97.478
Трошоци за маркетинг	-	-
Трошоци за репрезентација	-	-
Трошоци за печатење на полиси за премија	1.692	968
Промена во одложени трошоци за стекнување	(9.480)	9.348
	212.710	202.949

Трошоците за стекнување вклучуваат трошоци за провизија, бруто плати на вработени во внатрешната продажна мрежа, трошоци за одобрени бонуси и попусти за склучени договори за осигурување и останати директни трошоци за стекнување на полиси за осигурување кои се однесуваат непосредно на склучувањето на нови договори за осигурување или обнова на постоечки договори за осигурување. Трошоците за стекнување се одложуваат на принцип конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија, односно на pro rata temporis методот.

Во рамки на позицијата „Провизија од осигурување,, и „плати за внатрешната продажна мрежа“ се вклучени и провизии за интерната и екстерната продажна мрежа пресметани на база на фактурирана премија. Овие провизии почнаа да се пресметуваат од 2022 година согласно „Упатството за евидентирање на трошоци за провизија и останати трошоци за стекнување по однос на склучени договори за осигурување во деловната евиденција на друштвата за неживотно осигурување“ пропишано од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***17. Административни трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2025	2024
Останати трошоци за вработени		122.924	118.180
Трошоци за маркетинг		75.389	51.666
Наеми		57.905	34.699
Материјали и трошоци за одржување		39.640	32.446
Трошоци за репрезентација		11.513	10.870
Трошоци за спонзорства и донации		10.103	8.408
Амортизација на нематеријални средства	19	8.060	6.070
Телефонски и ПТТ трошоци		7.058	6.943
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	29А	5.912	7.427
Патни трошоци		5.464	5.184
Адвокатски, нотарски трошоци, трошоци за извршители итн		4.747	4.784
Премии за осигурување		3.666	3.751
Надоместоци на членови од Одбор на директори и Одбор на ревизија		3.627	3.061
Банкарски услуги		3.475	3.444
Трошоци за ревизија		1.717	1.496
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	20А	1.603	1.865
Трошоци за стручно усовршување		1.435	2.695
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		670	739
Останато		11.564	10.453
		376.472	314.181

Позицијата „Останати трошоци за вработените“ ги опфаќа бруто платите и останатите трошоци (регрес, новогодишен надомест итн.) на вработените надвор од внатрешната продажна мрежа.

Друштвото примени ослободување за признавање на средства со право на користење и обврски за закуп на договори со краток рок (помали од 12 месеци) и договори за средства со мала вредност. Трошоците поврзани со овие закупи се признаваат како расход во Билансот на успех во периодот во кој се настанати. За годината што завршува на 31.12.2025 година расходите за краткорочни закупи изнесуваа 44.485 илјади МКД, додека расходите за закупи на средства со мала вредност изнесуваа 13.420 илјади МКД

18. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>		2025	2024
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б	66	66
Трошоци за камати		497	-
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти		240	-
Останати трошоци од вложувања		90	568
		893	634

Трошоците за камати искажани во овој период во целост се однесуваат на камати пресметани за обврските по договори за закуп, во согласност со меѓународниот стандард за финансиско известување МСФИ 16.

Вредносно усогласување

<i>Во илјади денари</i>		2025	2024
На 1 јануари		307	307
Зголемување	24Б	-	-
Ослободување	24Б	-	-
На 31 декември		307	307

Вредносното усогласување се однесува на материјалните средства кои не служат за вршење на дејноста.

19. Останати осигурително технички трошоци

Во илјади денари	2025	2024
Пожарен придонес	17.834	17.534
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	5.320	6.491
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	11.781	12.143
Адвокатски, нотарски и судски трошоци за реализирање на премија, штети и регреси	7.436	7.624
Трошоци за асистенција	7.353	6.441
Придонес за Фонд за здравствено осигурување (ФЗОМ)	4.723	4.620
Трошоци за финансирање на Национално биро	3.410	3.093
Трошоци од минати години	-	-
Останато	1.109	41
	58.966	57.987

20. Вредносно усогласување на побарувањата

Во илјади денари	2025	2024
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	3.942	(3.684)
	3.942	(3.684)

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Исправките на вредност се прикажани во табелата подолу:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Г	подолг од 365 дена	100%

21. Останати расходи

Во илјади денари	2025	2024
Негативни курсни разлики на девизни обврски	621	1.633
Вредносно усогласување на останати побарувања	(279)	(225)
Судски спорови, казни и надоместоци	1.247	-
Расходување и продажба на нематеријални и материјални средства	28	3
Останато	466	4
	2.083	1.415

22. Данок од добивка**Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка**

Во илјади денари	2025	2024
Тековна година		
Данок на добивка	15.137	8.665
Минимален глобален данок	5.903	3.348
	21.040	12.013

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2025	2024
Добивка пред оданочување	127.665	64.448
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2024: 10%)	12.767	6.445
Расходи непризнаени за даночни цели	2.638	2.428
Даночно ослободени приходи	(268)	(208)
Минимален глобален данок	5.903	3.348
	21.040	12.013

На 3 јануари 2025 година, во согласност со Директивата на Советот (ЕУ) 2022/2523 и правилата на ОЕЦД, Р.С. Македонија го вовеле Глобалниот минимален данок на добивка од 15%. Законот се применува ретроактивно (почнувајќи од финансиската 2024 година) на мултинационални и големи домашни групи со приходи над 750 милиони евра во најмалку две од претходните четири фискални години. Дополнително, составните субјекти кои се наоѓаат во Македонија треба да имаат квалификуван приход од над 10 милиони евра и просечната квалификувана добивка да е повисока од еден милион евра.

Триглав Групаацијата и Друштвото ги исполнуваат условите и се предмет на овој минимален данок во рамките на своето работење. Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок не е објавен до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, а беше пропишано од Министерството за финансии на крајот на 2025 година. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува 16,5%. Друштвото евидентираше расходи за минимален глобален данок во износ од 5.903 илјади денари на 31 декември 2025 година.

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2021 до 2025 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

23. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2025 и 2024 година:

<i>Во илјади денари</i>		Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2024 година		92.843	6.585	99.428
Зголемување		17.197	-	17.197
Намалување		-	(5.164)	(5.164)
На 31 декември 2024 година		110.040	1.421	111.461
На 1 јануари 2025 година		110.040	1.421	111.461
Зголемување		9.893	-	9.893
Намалување		(1.244)	(67)	(1.311)
На 31 декември 2025 година		118.689	1.354	120.043
Амортизација				
На 1 јануари 2024 година		69.081	-	69.081
Амортизација за годината	17	6.070	-	6.070
Отуѓување и расходување		-	-	-
На 31 декември 2024 година		75.151	-	75.151
На 1 јануари 2025 година		75.151	-	75.151
Амортизација за годината	17	8.060	-	8.060
Отуѓување и расходување		(26)	-	(26)
На 31 декември 2025 година		83.185	-	83.185
Нето сметководствена вредност				
На 31 декември 2024 година		34.889	1.421	36.310
На 31 декември 2025 година		35.504	1.354	36.858

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

24. А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста

Во илјади денари	Градежни објекти	Аванси за градежни објекти	Средства со право на користење	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност				
На 1 јануари 2024	78.145	-	-	78.145
Зголемување	-	119.375	-	119.375
Отуѓување и расходување	(14.012)	-	-	(14.012)
На 31 декември 2024	64.133	119.375	-	183.508
<i>Првично признавање на Средствата со право на користење според МСФИ 16</i>	-	-	9.756	9.756
На 1 јануари 2025	64.133	119.375	9.756	193.264
Зголемување	428.793	3.113	1.197	433.103
Намалување	-	(119.375)	-	(119.375)
Отуѓување и расходување	-	-	-	-
На 31 декември 2025	492.926	3.113	10.953	506.992
Исправка				
На 1 јануари 2024	40.383	-	-	40.383
Амортизација за годината	1.865	-	-	1.865
Отуѓување и расходување	(7.571)	-	-	(7.571)
На 31 декември 2024	34.677	-	-	34.677
На 1 јануари 2025	34.677	-	-	34.677
Амортизација за годината	1.603	-	1.484	3.087
Отуѓување и расходување	-	-	-	-
На 31 декември 2025	36.280	-	1.484	37.764
Неотпишана вредност				
На 31 декември 2024	29.456	119.375	-	148.831
На 31 декември 2025	456.646	3.113	9.469	469.228

Во текот на 2024 година, согласно склучен предоговор, Друштвото уплати капар во износ од 54.793 илјади денари и аванс во износ од 64.582 илјади денари за стекнување со недвижен имот (деловен простор) за сопствени потреби во Скопје (белешка 36). Во текот на 2025 година, Друштвото ја заврши стратешката инвестиција со преселување во нови, современи деловни простории. Новиот деловен објект, лоциран на Бул. „3-та Македонска бригада“ бр. 36, претставува значаен чекор во унапредувањето на инфраструктурните капацитети и создавање подобри услови за работа.

Вкупната вредност на средствата со право на користење на 31 декември 2025 изнесува 9.469 илјади денари. Согласно МСФИ 16, овие средства ја претставуваат вредноста на правото на користење на закупените деловни објекти во текот на периодот на закупот.

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2024: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2025 година изнесува 485.776 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

24 Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

Во илјади денари	Белешка	2025	2024
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари		2.330	2.330
Намалување		-	-
Вредносно усогласување	18	-	-
Состојба на 31 декември		<u>2.330</u>	<u>2.330</u>
Амортизација			
Состојба на 1 јануари		1.121	1.055
Амортизација за годината	18	66	66
Намалување		-	-
Состојба на 31 декември		<u>1.187</u>	<u>1.121</u>
Нето сметководствена вредност			
На 1 јануари		<u>1.209</u>	<u>1.275</u>
На 31 декември		<u>1.143</u>	<u>1.209</u>

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2024: нема).

Приходите од закупнина од просториите се во износ од 1.878 илјади денари и се дел од “Приходи од вложувања” во белешка 11 (2024: 1.876 илјади денари).

25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети

Во илјади денари	2025	2024
Вложување во Национално биро на Р.С. Македонија	13.909	14.750
	<u>13.909</u>	<u>14.750</u>

Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 505 илјади денари (2024: 487 илјади денари).

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Р. С. Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***26. А) Финансиски средства расположливи за продажба**

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Вложувања во обврзници кои се водат по објективна вредност	1.292.533	1.246.362
Вложувања во акции и удели кои се водат по објективна вредност	15.744	67.498
Вложувања во инвестициски фондови кои се водат по објективна вредност	-	14.146
	1.308.277	1.328.006

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*). Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 1.292.533 илјади денари издадени од Министерството за финансии на Р.С. Македонија со рок на доспевање од 1 до 11 години и каматни стапки од 1.6% до 4,3%.

26. Б) Финансиски средства за тргување

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Акции и удели во инвестициски фондови по објективна вредност	46.808	64.389
	46.808	64.389

26. В) Депозити и останати пласмани

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Орочени депозити во домашни банки	349.000	329.000
Депозити по видување	7.500	15.000
Државни записи	-	54.913
	356.500	398.913

Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (ABP), а кои изнесуваат 9.177 илјади МКД (2024: 12.691 илјади МКД)

Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки во износ од 349.000 илјади денари со рок на доспевање од 1 до 2 години и каматни стапки од 2,5% до 3,8%.

26. Г) Заеми и други финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Вредност на заеми	92.044	94.008
Исправка на вредноста	(92.044)	(94.008)
	-	-

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
На 1 јануари	94.008	94.008
Дополнителна исправка на вредност	-	-
Ослободување на исправка на вредност	-	-
Отпис	(1.964)	-
На 31 декември	92.044	94.008

26. Д) Финансиски средства по тип на вложување и сектор на издавач

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Обични акции (AFS)	15.744	67.498
Нефинансиски друштва - Приватни	15.744	17.798
Нефинансиски друштва - Јавни	-	-
Финансиски друштва - Приватни	-	49.700
Записи	-	54.913
Држава / Централна влада	-	54.913
Обврзници (AFS)	1.292.533	1.246.362
Држава – Централна влада	1.292.533	1.246.362
Финансиски друштва - Банки	-	-
Отворени инвестициски фондови (AFS)	46.808	14.146
Финансиски друштва – Инвестициски фондови	46.808	14.146
Отворени инвестициски фондови (HFT)	-	64.389
Финансиски друштва – Инвестициски фондови	-	64.389
Депозити по видување	7.500	15.000
Финансиски друштва - Банки	7.500	15.000
Орочени депозити	349.000	329.000
Финансиски друштва - Банки	349.000	329.000
	1.711.585	1.791.308

27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија (Белешка 39)	108.085	95.844
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети (Белешка 39)	592.319	554.417
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти (Белешка 39)	1.378	1.128
	701.782	651.389

28. Одложени и тековни даночни средства

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Побарувања по основ поврат на ДДВ	44	44
Одложени даночни средства	9.270	10.656
	9.314	10.700

29. Побарувања по основа на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Побарувања произлезени од договори за осигурување	570.174	522.103
Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	4.539	5.264
Исправка на вредност	(290.492)	(291.211)
	284.221	236.156

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
На 1 јануари	291.211	321.897
Дополнителна исправка на вредност	36.766	26.055
Ослободување на исправка на вредност	(33.584)	(29.865)
Отпис	(3.901)	(26.876)
На 31 декември	290.492	291.211

30. А) Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Побарувања по основ на регрес	21.884	22.651
Побарувања за услужно исплатени штети	1.615	2.028
Побарувања за надомест за обработка на услужно исплатени штети	421	468
Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	28.362	27.815
Останати краткорочни побарувања	384	2.387
Исправка на вредност	(22.131)	(22.304)
	30.535	33.045

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
На 1 јануари:	22.304	22.480
Дополнителна исправка на вредност	183	-
Ослободување на исправка на вредност	(350)	(123)
Отпис	(6)	(53)
На 31 декември	22.131	22.304

30. Б) Побарувања по основ на финансиски вложувања*Во илјади денари*

	2025	2024
Побарувања по основ на камата - заеми	11.790	12.016
Побарувања по основ на камата - Гарантен фонд	505	488
Побарувања по основ на камата - обврзници	-	-
Побарувања по основ на камата - останато	86	86
Побарувања по основ на наемнини	878	680
Останато	-	-
Исправка на вредност	(12.178)	(12.558)
	1.081	712

Исправка на вредноста*Во илјади денари*

	2025	2024
На 1 јануари	12.558	12.683
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
Ослободување од исправка на вредност	-	(125)
Отпис	(380)	-
На 31 декември	12.178	12.558

30. В) Останати побарувања*Во илјади денари*

	2025	2024
Побарувања од вработени	34	70
Побарувања од купувачи	1.164	1.376
Побарувања за депозити, аванси и кауции	427	427
Останати побарувања	4.575	4.314
Исправка на вредност	(1.180)	(1.180)
	5.020	5.007

Во илјади денари

	2025	2024
На 1 јануари	1.180	1.180
Признаена исправка на вредноста:	-	-
Дополнителна исправка	-	-
На 31 декември	1.180	1.180

31 Останати средства*Во илјади денари*

	2025	2024
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	43.124	14.353
Парични средства и останати парични еквиваленти	30.854	22.382
	73.978	36.735

32 А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во опремата во текот на 2025 и 2024 година:

Во илјади денари	Опрема и останати средства	Инвестиции во тек	Средства со право на користење	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност				
На 1 јануари 2024	92.905	-	-	92.905
Зголемување	913	3.705	-	4.618
Намалување	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	(1.216)	-	-	(1.216)
На 31 декември 2024	92.602	3.705	-	96.307
Првично признавање на Средствата со право на користење според МСФИ 16	-	-	4.504	4.504
На 1 јануари 2025	92.602	3.705	4.504	100.811
Зголемување	11.925	24.457	-	40.886
Намалување	-	(3.705)	-	(3.705)
Отуѓување и расходување	(17.614)	-	-	(17.614)
На 31 декември 2025	86.913	24.457	4.504	115.874
Исправка				
На 1 јануари 2024	75.706	-	-	75.706
Амортизација за годината	7.427	-	-	7.427
Отуѓување и расходување	(1.179)	-	-	(1.179)
На 31 декември 2024	81.954	-	-	81.954
На 1 јануари 2025	81.954	-	-	81.954
Амортизација за годината	5.913	-	1.864	7.777
Отуѓување и расходување	(16.981)	-	-	(16.981)
На 31 декември 2025	70.886	-	1.864	72.750
Неотпишана вредност				
На 31 декември 2024	10.648	3.705	-	14.353
На 31 декември 2025	16.027	24.457	2.640	43.124

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема опрема под залог (2024: нема).

Вкупната вредност на средствата со право на користење на 31 декември 2025 изнесува 2.640 илјади денари. Согласно МСФИ 16, овие средства ја претставуваат вредноста на правото на користење на закупените возила во текот на периодот на закупот.

32 Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Парични средства во благајна		
- во денари	7	7
Парични средства во банка	-	-
- во денари	28.517	20.918
- во девизи	2.330	1.457
	30.854	22.382
Исправка на вредноста	-	-
	30.854	22.382

33 Активни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	9.718	13.041
Одложени трошоци за стекнување	95.770	86.290
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	1.760	2.033
	107.248	101.364

34 Капитал и резерви**Акционерски капитал**

	Обични акции	
<i>Во број на акции</i>	2025	2024
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	60.184	60.184

На 31 декември 2025 година, одобрениот акционерски капитал се состои од 60.184 (2024: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

.Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2025	2024
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	82,01%	82,01%
Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

34. Капитал и резерви (продолжение)*Дивиденди*

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2024: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба, се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р.С. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

35 Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2025 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 106.626 илјади денари (2024: 52.435 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2025 година од 60.184 (2024: 60.184), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>106.626</u>	<u>52.435</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка по акција	<u>1.772</u>	<u>871</u>

36 Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење.

На 31 декември 2025 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета, а за кои се издвоени резервази во вкупен износ од 675.466 илјади денари. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење, при што како тужена страна се јавува во спорови со износ од 11.345 илјади денари, за кои има направено резервација (Белешка 40), а како тужител се јавува во спорови со износ од 235.366 илјади денари.

Превземени обврски

Превземени обврски за наем

Триглав Осигурување АД Скопје имаше склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 јануари 2019 година. Со анекс на договорот, Друштвото го зголеми изнајмениот простор и го продолжи до 31 јануари 2028 година.

Во текот на 2025 година, Триглав Осигурување АД Скопје потпиша посебен анекс на договорот за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум, со кој истиот беше прекинат заклучно со 31 декември 2025 година. Со овој прекин, Друштвото ги подмири сите тековни обврски произлезени од овој наем.

Превземени обврски за градежни работи

Во текот на 2024 година, беше склучен преддоговор со компанија инвеститор за купување на деловен објект во Скопје, кој во моментот беше во фаза на изградба.

Заклучно со крајот на 2024 година, беа исплатени капар и аванс во вкупен износ од 119 милиони денари (белешка 24А). Во текот на 2025 година, деловниот објект во Скопје е целосно завршен и предаден во владение на Друштвото.

Согласно одредбите од купопродажниот договор, претходно исплатените капар и аванс во вкупен износ од 119 милиони денари се во целост пребиени со крајната обврска кон инвеститорот. Преостанатиот износ до вкупната договорена вредност е соодветно регулиран, со што објектот е ставен во употреба за вршење на дејноста и е евидентиран во рамките на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото.

37 Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2025 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето во однос на маргината на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот, како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Притоа, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2025 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.310.694 илјади денари (2024: 1.263.598 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.742.439 илјади денари (2024: 1.644.328 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските).

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2025 година.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	1	76,8%	75,7%
Здравствено	2	83,8%	77,8%
Каско моторни возила	3	51,4%	50,1%
Каско пловни објекти	6	3,1%	3,0%
Карго	7	378,1%	391,3%
Имот	8 + 9	33,9%	18,2%
АО	10	46,6%	44,6%
Одговорност пловни објекти	12	55,0%	53,4%
Општа одговорност	13	0,0%	0,0%
Финансиски загуби	16	0,0%	0,0%
Туристичка помош	18	47,1%	46,9%

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 година.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	1	80,91%	81,97%
Здравствено	2	86,89%	80,98%
Каско моторни возила	3	56,06%	55,79%
Каско пловни објекти	6	2,27%	2,82%
Карго	7	12,96%	2,16%
Имот	8 + 9	71,71%	35,87%
АО	10	49,87%	48,60%
Одговорност пловни објекти	12	0,00%	0,46%
Општа одговорност	13	21,86%	22,14%
Финансиски загуби	16	0,00%	0,00%
Туристичка помош	18	48,62%	48,35%

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

38 Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2025	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно
	Заварова лница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Непреми чнине	Триглав Загреб	Триглав Недвижен имот	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
Средства	104.236	-	146.849	-	-	-	87	277	251.449
Средства од реосигурување	103.704	-	62.985	-	-	-	-	-	166.689
Побарувања по основ на осигурување и останати	532	-	83.864	-	-	-	47	214	84.657
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	40	63	103
Обврски	24.753	-	86.749	91	-	-	-	-	111.593
Обврски кон реосигурители	24.260	-	86.749	-	-	-	-	-	111.009
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	493	-	-	91	-	-	-	-	584
Приходи	124.264	-	159.180	-	-	-	590	947	284.981
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	143	302	445
Приходи од провизии и надомести	26.582	-	70.551	-	-	-	-	-	97.133
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	52.260	-	85.087	-	-	-	-	-	137.347
Промена во резерви за штети на реосигурителите	43.589	-	2.117	-	-	-	-	-	45.706
Останати приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	1.833	-	-	-	-	-	447	645	2.925
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	1.425	-	-	-	-	-	1.425
Расходи	211.040	-	218.105	1.043	9	1.624	-	1.871	433.692
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за преносна премија на реосигурители	1.342	-	-	-	-	-	-	-	1.342
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренесена премија на реосигурителите	202.570	-	218.105	-	-	-	-	-	420.675
Административни трошоци	7.128	-	-	1.043	9	1.624	-	1.871	11.675

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)

31 декември 2024	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно
	Заварова лница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Непреми чине	Триглав Загреб	Триглав Недвижен имот	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
Средства	66.166	-	136.390	-	-	-	40	409	203.005
Средства од реосигурување	61.457	-	59.443	-	-	-	-	-	120.900
Побарувања по основ на осигурување и останати	4.563	-	76.947	-	-	-	-	345	81.855
Останати побарувања	146	-	-	-	-	-	40	64	250
Обврски	44.299	-	83.762	-	-	-	-	-	128.061
Обврски кон реосигурители	43.808	-	83.762	-	-	-	-	-	127.570
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	491	-	-	-	-	-	-	-	491
Приходи	53.074	-	180.721	-	-	-	535	903	235.233
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	113	251	364
Приходи од провизии и надомести	28.418	-	69.573	-	-	-	-	-	97.991
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	3.883	-	108.802	-	-	-	-	-	112.685
Промена во резерви за штети на реосигурителите	10.711	-	-	-	-	-	-	-	10.711
Останати приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	3.403	-	-	-	-	-	422	652	4.477
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	6.659	-	2.346	-	-	-	-	-	9.005
Расходи	212.328	-	241.041	2.299	112	287	-	2.034	458.101
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	25.094	-	-	-	-	-	25.094
Промена во резерви за преносна премија на реосигурители	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	31	31
Пренесена премија на реосигурителите	206.143	-	215.947	-	-	-	-	-	422.090
Административни трошоци	6.185	-	-	2.299	112	287	-	2.003	10.886

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешка 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	17.230	16.907
Животно осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	424	408
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	2.478	1.870
	20.132	19.185

39 Бруто технички резерви и дел за соосигурување и реосигурување

	2025			2024		
<i>Во илјади денари</i>	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Пријавени, но неисплатени штети	940.546	(570.126)	370.420	921.153	(531.061)	390.092
Настанати, но непријавени штети	279.340	(22.193)	257.147	285.683	(23.356)	262.327
Преносна премија	691.627	(108.085)	583.542	632.706	(95.844)	536.862
Останати резерви	90.087	-	90.087	68.080	-	68.080
Резерви за бонуси и попусти	10.876	(1.378)	9.498	7.365	(1.128)	6.237
	2.012.476	(701.782)	1.310.694	1.914.987	(651.389)	1.263.598

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2025 година:

Во илјади денари	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	31.559	98.928	243.628	126.751	6.205	19.337	165.219	691.627
Преносна премија за реосигурителот	(366)	(313)	(6.786)	(63.768)	(5.767)	(13.487)	(17.598)	(108.085)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	31.193	98.615	236.842	62.983	438	5.850	147.621	583.542
Резерви за штети	36.631	528.520	505.560	38.889	53.680	7.627	48.979	1.219.886
Резерви за штети за реосигурителот	(1.871)	(480.256)	(48.363)	(3.764)	(53.680)	-	(4.385)	(592.319)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	34.760	48.264	457.197	35.125	0	7.627	44.594	627.567
Останати резерви	10.238	9.370	61.577	4.737	6.603	931	7.507	100.963
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(1.378)	(1.378)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	10.238	9.370	61.577	4.737	6.603	931	6.129	99.585
	76.191	156.249	755.616	102.845	7.041	14.408	198.344	1.310.694

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во “Останати резерви”.

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Движење во преносна премија и резервите за штети во 2024 година:

Во илјади денари	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	34.352	91.636	241.495	105.103	7.699	19.147	133.274	632.706
Преносна премија за реосигурителот	(220)	(871)	(7.070)	(48.505)	(6.864)	(14.229)	(18.085)	(95.844)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	34.132	90.765	234.425	56.598	835	4.918	115.189	536.862
Резерви за штети	46.215	534.274	535.061	35.120	153	20.241	35.772	1.206.836
Резерви за штети за реосигурителот	(1.283)	(480.256)	(54.986)	(1.288)	(122)	(11.686)	(4.796)	(554.417)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	44.932	54.018	480.075	33.832	31	8.555	30.976	652.419
Останати резерви	8.448	6.916	50.135	3.372	14	1.898	4.662	75.445
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(1.128)	(1.128)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	8.448	6.916	50.135	3.372	14	1.898	3.534	74.317
	87.512	151.699	764.635	93.802	880	15.371	149.699	1.263.598

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во “Останати резерви”.

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

39. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резервации за штети

Во илјади денари	2025			2024		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Состојба на 1 јануари	1.206.836	(554.417)	652.419	1.223.401	(568.285)	655.116
Пријавени штети	19.393	(39.064)	(19.671)	(14.821)	13.240	(1.581)
Настанати, но непријавени штети	(6.343)	1.162	(5.181)	(1.744)	628	(1.116)
Состојба на 31 декември	<u>1.219.886</u>	<u>(592.319)</u>	<u>627.567</u>	<u>1.206.836</u>	<u>(554.417)</u>	<u>652.419</u>

Преносна премија

Во илјади денари	2025			2024		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Состојба на 1 јануари	632.706	(95.845)	536.861	574.497	(81.724)	492.773
Полисирана премија во тековната година	1.705.753	505.916	2.211.669	1.618.108	(490.176)	1.127.932
Заработена премија во тековната година	(1.646.832)	(518.156)	(2.164.988)	(1.559.899)	476.056	(1.083.843)
Состојба на 31 декември	<u>691.627</u>	<u>(108.085)</u>	<u>583.542</u>	<u>632.706</u>	<u>(95.844)</u>	<u>536.862</u>

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***40. Останати резерви**

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Резерви за отпремнина	3.875	3.450
Резерви за јубилејни награди	8.841	7.914
Резерви за неискористени одмори	7.122	8.015
Резерви за судски спорови	10.625	9.404
	30.463	28.783

Резервите за неискористени одмори се однесуваат на одмори на вработените кои се заработени во 2025 година и кои до датумот на известување сè уште не се искористени, но може да се пренесат во наредната година.

41. Одложени и тековни даночни обврски

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Одложени даночни обврски	-	-
Тековни даночни обврски		
- данок на додадена вредност	1.468	2.609
- данок на добивка	7.088	1.494
- останати тековни даночни обврски	138	152
	8.694	4.255

42. Обврски по основ на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-
Обврски по основ реосигурување	172.590	158.431
	172.590	158.431

43. Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Обврски кон Национално биро	27.194	27.524
Обврски за нето плати, придонеси и даноци од плати	17.176	18.175
Обврски кон добавувачите	98.844	4.045
Обврски кон посредници во осигурување	2.753	2.128
Обврски за законски придонеси од осигурување	1.447	1.692
Обврски по основ на дивиденди	140	140
Обврски по основ услуги за асистенција	3.461	204
Обврски по основ на лизинг договори	12.565	-
Останато	16.137	112
	179.717	54.020

<i>Во илјади денари</i>	2025	2024
Обврски по основ на лизинг договори, според период на достасување		
- До 1 година	5.963	18.981
- Од 1 до 2 години	2.213	3.577
- Од 2 до 3 години	1.462	1.484
- Од 3 до 4 години	1.524	-
- Од 4 до 5 години	1.403	-
- Над 5 години	-	-
	12.565	24.042

44. Пасивни временски разграничувања

Во илјади денари

	2025	2024
Обврски за пресметани, а одложени трошоци за провизија	22.382	20.057
Останати одложени трошоци	49.306	31.426
	71.688	51.483

Обврски за пресметани, а одложени трошоци за провизија се однесуваат на провизии за интерната и екстерната продажна мрежа пресметани на база на фактурирана премија. Овие обврски почнаа да се пресметуваат во 2022 година согласно „Упатството за евидентирање на трошоци за провизија и останати трошоци за стекнување по однос на склучени договори за осигурување во деловната евиденција на друштвата за неживотно осигурување“ пропишано од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Останати одложени трошоци се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2025 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

45. Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случија други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

МИСЛЕЊЕ

за финансиските извештаи и извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД,
Скопје за годината што завршува на 31 декември 2025 година

Неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје извршија контрола на точноста на финансиските извештаи и на извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2025 година и го дадоа следното мислење:

1. Мислење за финансискиот извештај на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2025 година

Финансискиот извештај на Триглав Осигурување АД, Скопје е претставен на начин што дава целосна и јасна слика и информации за деловните активности на Друштвото реализирани во текот на 2025 година. Раководството на Триглав Осигурување АД, Скопје, одговорно и недвосмислено ги презентираше сите потребни информации за објективно финансиско известување, а финансиските извештаи не содржат погрешни информации од материјално значење, настанати како резултат на измама или грешка. Финансискиот извештај ги содржи сите потребни анализи и компоненти според одредени деловни и финансиски активности и е систематизиран во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија.

Имајќи го предвид горенаведеното, по извршената контрола, мислењето на неизвршните членови на Одборот на директори е дека финансиските извештаи објективно ја претставуваат работата на друштвото Триглав Осигурување АД, Скопје во деловната 2025 година.

2. Мислење за извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2025 година

Друштвото за ревизија Форвис Мазарс Ревизија ДОО Скопје изврши ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за годината што завршува на 31 декември 2025 година. Ревизијата на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје беше планирана и е спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Етичкиот кодекс кои што ревизорите треба да ги почитуваат. За време на ревизијата, ревизорите, во согласност со проценетиот ризик од материјално погрешно претставување на финансиските извештаи, вклучија соодветни постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објавување во финансиските извештаи.

Неизвршните членови на Одборот на директори ги прегледаа и контролираа дополнителните финансиски извештаи и извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2025 година.

- Неизвршните членови на Одборот на директори се целосно запознаени со дадените препораки на независниот ревизор за работата на Друштвото во деловната 2025 година, како и со одговорите на препораките на раководството на Друштвото и сметаат дека тие се насочени кон преземање на сите потребни активности за отстранување на недостатоците.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021, 99/22 и 272/24) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 2 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 69 седница одржана на ден 28.05.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**за распоредување на остварената чиста добивка
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година**

Член 1

Чистата добивка остварена во 2025 година во износ од 106.625.515 денари се распоредува на следниот начин:

- резерва на сигурност (законски дел) во износ од 35.541.838 денари,
- инвестиции во износ од 4.128.375 денари и
- нераспределена добивка од 66.955.302 денари.

Член 2

Се задолжува Секторот за економско-финансиски работи за спроведување на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 415-в став 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021, 99/22 и 272/24) и член 140 став 4 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 69 седница одржана на ден 28.05.2026 година донесе

ОДЛУКА

**за усвојување на Годишниот извештај за внатрешна ревизија
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година**

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за внатрешна ревизија на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2025 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

М И С Л Е Њ Е
на Одборот на директори кон Годишниот извештај
за внатрешна ревизија во Триглав Осигурување АД, Скопје
за деловната 2025 година

Службата за внатрешна ревизија, согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговските друштва, е организирана како самостојна, независна организациона единица во Друштвото, која непосредно е подредена на неизвршните членови на Одборот на директори. Службата функционално и организационо е одвоена од другите организациони делови на Друштвото. Службата за внатрешна ревизија врши континуирано следење и целокупна внатрешна ревизија на работењето на Друштвото, со цел за оцена на законитоста, сигурноста и општата ефикасност на работењето како и заштита на средствата на Друштвото.

Во текот на 2025 година, Службата за внатрешна ревизија вршеше ревизија и ги спроведе своите активности во согласност со Годишната програма за внатрешна ревизија за 2025 година, Правилата за работа на внатрешна ревизија, како и во согласност со посебните барања на Одборот на директори, раководните лица во Друштвото, други институции и засновано расудување на раководителот на Службата.

Постапувајќи во согласност со одобрената Годишна програма за внатрешна ревизија за 2025 година, Службата изврши ревизија на носечките деловни активности во Друштвото, во поврзаност со ризиците, со цел за оцена на адекватноста и ефикасноста на воспоставениот систем на интерна контрола, усогласеност на работењето на Друштвото со законските прописи како и во согласност со внатрешните прописи на Друштвото со кои се регулира работењето на Друштвото како и во согласност со насоките на Службата за интерна ревизија на Заваровалница Триглав А.Д. Службата изврши проверка на почитувањето на пропишаните барања од Законот за супервизија на осигурување и правилата за управување со ризици, утврдувањето на одредени показатели и навременото доставување на бараните информации до Агенцијата за супервизија на осигурување, процесите на подготвување на финансиските извештаи и известувањето на јавноста и другите институции за податоците од годишните извештаи.

Посебни активности во 2025 година Службата презема во делот на проверка на работењето што се однесува на: Управување и развој на продажбата и продажната мрежа преку посреднички канали; Продажба – склучување на договори за осигурување и преземање ризик во експозитура Битола; Решавање на правни и технички штети (автомобили); Аналитичко (премиско) сметководство; Решавање на меѓународни штети и регреси; Управување со финансиски вложувања; Водење на платен промет; Алокација на трошоци; Управување со деловен континуитет; Спречување, откривање и истрага на измами; Правна поддршка; Преглед на постапки за наплата и отпис на побарувања за премија од неживотно осигурување; Преглед на општи информациско комуникациски контроли во друштвото; Преглед на функционирање на актуарската функција.

Со Годишната програма на внатрешната ревизија за 2025 година, беше планирано Службата да спроведе вкупно 11 самостојни ревизорски задачи; да изврши 1 ревизорски преглед кој СИР ЗТ го извршува во зависните друштва; да дава помош и да координира во 1 ревизорски преглед кој СИР ЗТ го извршува во зависните друштва и да учествува во 1 ревизорски преглед кој СИР ЗТ го извршува во зависните друштва; како и други внатрешни ревизорски активности, во рамките на кои беше предвидено да се изготват вкупно 14 посебни извештаи. Од вкупно планираните 14 редовни ревизорски задачи во 2025 година, сите беа спроведени согласно начинот како беа планирани и вкупно се издадени 14 конечни извештаи.

Во текот на 2025 година, Службата посебно го следеше спроведувањето на дадените препораки од претходно извршените ревизии и го известуваше Одборот на директори. На овој начин Одборот на директори беше информиран со содржината на утврдените констатации, идентификуваните слабости и пропусти и дадените препораки за подобрување на дел од контролите во системот на интерна контрола, при што следеа и одредени заклучоци.

Со цел усогласување со процесите на работење и начинот на оценка на ревизорскиот ризик на групациско ниво, во 2025 година Службата ги ажурираше деловните процеси и Методологијата за ревизорска оценка на ризик.

Со разгледување на посебните Извештаи за спроведената внатрешна ревизија во 2025 година, Одборот на директори во исто време ги следеше и активностите на раководството и ревидираните единици во однос на дадените препораки на Службата, како и статусот на имплементација на дадените препораки.

Одборот на директори на Друштвото го оценува работењето на Службата како независно, објективно и професионално во согласност со постојните законски прописи, важечките признати Глобални стандарди за внатрешна ревизија и Кодексот на етика и професионализам на внатрешните ревизори, одредбите на Правилата за работа на внатрешната ревизија и други важечки акти на Друштвото, како и во согласност со Минималните стандарди за интерна ревизија во Групација Триглав.

Писмената методологија за работа на Службата е во согласност со начелата на струката и праксата на внатрешната ревизија, како и насоките и унифицираните правила воспоставени на ниво на Службата за интерна ревизија на Заваровалница Триглав А.Д. Известувањето на Одборот на директори се одвиваше преку квалитетни и јасно формулирани констатации и препораки во доставените извештаи на Службата.

Службата за внатрешна ревизија, во согласност со член 127 став 3 од Законот за супервизија на осигурување, Статутот и Правилата за работа на внатрешна ревизија, поднесе Годишен извештај за внатрешната ревизија за деловната 2025 година, односно Годишен извештај за работењето на внатрешна ревизија.

Одборот на директори е на мислење дека Годишниот извештај за внатрешната ревизија за деловната 2025 година е квалитетен и објективен и дека дава приказ и резиме на извршените редовни ревизии, како и на дополнителните ревизорски активности на Службата за внатрешна ревизија во текот на 2025 година. Спроведените ревизии, по обем и динамика, се во согласност со одобрената Годишна програма за внатрешна ревизија за 2025 година и во рамките на делокругот и на добиените овластувања на Службата за внатрешна ревизија. Содржината на Извештајот е во согласност со одредбите на законската регулатива и интерните акти на Друштвото.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 480 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021, 99/22 и 272/24) и член 30 став 1 точки 3 и 4 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 98/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 112/11, 188/13, 30/14, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 31/20, 173/22 и 3/25), Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 69 седница одржана на ден 28.05.2026 година донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај на неизвршните членови на
Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО

Врз основа на одредбите од член 480 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/20, 215/21 и 99/22), како и одредбите на член 30 став 1 точки 3 и 4 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 101/19, 31/20 и 173/22), неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) му го поднесуваат на Собранието на акционери следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО 2025 ГОДИНА

Друштвото врши дејност на работи на осигурување согласно Решението на Министерство за финансии бр. 18-25787/23 – 02 од 29.04.2003 година.

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 3.009.200 ЕУР, поделен на 60.184 акции со право на глас, а со номинална вредност 50 ЕУР по една акција.

Триглав Осигурување АД, Скопје е организиран според едностепениот систем на управување. Органи на управување се Собранието на акционери и Одборот на директори. Органите на управување на Друштвото делуваат во согласност со примарната и секундарната легислатива, Статутот на Друштвото и релевантните интерни акти. Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје е објавен на веб страницата на Друштвото (www.triglav.mk).

Одборот на директори на Друштвото брои пет (5) членови. Од вкупниот број на членови во Одборот на директори еден (1) член е извршен член, а останатите се неизвршни членови. Најмалку една третина од неизвршните членови се независни членови на Одборот на директори.

Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Триглав Осигурување АД Скопје, неизвршните членови на Одборот на директори имаат овластување да вршат надзор над управувањето со Друштвото.

Неизвршните членови на Одборот на директори како орган на надзор, во согласност со член 22 од Законот за супервизија на осигурување, имаат соодветни квалификации и компетенции да вршат увид и контрола на работењето на Друштвото и на годишната сметка и финансиските извештаи подготвени од страна на Друштвото.

Одборот на директори во 2025 година одржа 12 седници при што се одлучуваше по значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои се во надлежност на Одборот на директори. За работата на Одборот на директори се изготвени записници со соодветни одлуки и заклучоци. Записниците се водат и се архивираат во седиштето на Друштвото.

Одборот на директори на Друштвото заклучно со 31.12.2025 година е составен од следните членови:

1. Г-дин Тедо Дјекановиќ, претседател и неизвршен член, магистер по бизнис администрација;
2. Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, извршен член, магистер по бизнис администрација;

3. Г-дин Војдан Јорданов, извршен член, магистер по бизнис администрација, менаџмент и иновации (Г-дин Војдан Јорданов поднесе оставка од функцијата и мандатот му престана на ден 27.02.2026 година);
4. Г-дин Дарко Поповски, неизвршен член, магистер по бизнис администрација, менаџмент и иновации (Г-дин Дарко Поповски поднесе оставка од функцијата и мандатот му престана на ден 27.02.2026 година);
5. Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член, дипломиран економист – банкарство и финансии (Г-дин Блаж Кметец поднесе оставка од функцијата и мандатот му престана на ден 04.03.2025 година);
6. Г-дин Матеј Ферлан, неизвршен член, магистер по бизнис администрација;
7. Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член, дипломиран економист и
8. Г-дин Матеј Нарат, независен неизвршен член, магистер по економија.

Одборот на директори на Друштвото (и неизвршните членови во неговите рамки) во текот на 2025 година на своите седници спроведувахе квартален надзор над постапките и ефикасноста на работата на внатрешната ревизија, ги разгледувахе кварталните извештаи на Друштвото за работењето на Друштвото и ги ревидираше кварталните извештаи и деловните биланси на Друштвото во 2025 година. Исто така донесувахе одлуки за утврдување на годишниот план за работа на Друштвото и го надгледувахе спроведувањето на извршувањето на Стратегијата на Друштвото, како и стратешките и планираните цели.

Одборот на директори на своите седници ги разгледа и ги прими на знаење:

- Годишниот извештај за работењето на внатрешната ревизија за 2025 година;
- Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2025 година;
- Извештајот на независниот ревизор за годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2025 година и
- Годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2025 година.

Одборот на директори на Друштвото (и неизвршните членови во неговите рамки) констатираше дека содржината на горенаведените акти е во согласност со одредбите и барањата на законските прописи и акти на Друштвото, и дека даваат реална и целосна слика за работењето на Друштвото во текот на 2025 година, па му предлага на Собранието на акционери усвојување на горенаведените сметки и извештаи за 2025 година.

Бруто полисираната премија во 2025 година изнесуваше 1.705 милиони денари. Друштвото го продолжува трендот на развој на алтернативни продажни канали, како и трендот на раст на премијата во нездолжителните класи на осигурување.

Друштвото ја заврши 2025 година со нето добивка од 106,6 милиони денари, што претставува пораст од 103% во однос на 2024 година.

Адекватноста на капиталот на Друштвото е во согласност со законските барања, односно е за 350% над законските барања. Покриеноста на техничките резерви со вкупни вложувања е 133%, не вклучувајќи ги вложувањата од капиталот.

Одборот на директори ги следеше сите важни промени во работењето на Друштвото, особено усогласеноста со законските барања во поглед на адекватноста на капиталот, зголемувањето на резервите и управувањето со други ризици.

Одборот на директори (и неизвршните членови во неговите рамки) ги донесе и ги надгледуваше сите потребни акти, односно му овозможи на Друштвото предуслови за законско и стручно работење на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија, со цел постигнување на стратешките и планските цели, основање, развој и профитабилно работење со користење на современа технологија, организација на работата, квалитетни производи и врвни услуги за клиентите во наредниот период. Одборот на директори ги постави и ги надгледуваше нормативите за политиката на работење, политиката на управување со ризици, сметководствените политики и останатите деловни акти на Друштвото.

Неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје извршија контрола на точноста на финансиските извештаи и го разгледаа извештајот на независниот ревизор за годината која завршува на 31.12.2025 година и сметаат дека:

Финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје се претставени на начин што дава целосна и јасна слика за информации за деловните активности на Друштвото спроведени во текот на 2025 година.

Финансиските извештаи ги содржат сите потребни анализи, компоненти и деловни финансиски активности, и истите се во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и Законот за трговските друштва.

Мислењето на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје е дека Финансиските извештаи објективно го претставуваат работењето на Друштвото во деловната 2025 година и дека извршните членови на Одборот на директори управуваат со операциите на Друштвото во рамките на законските одредби.

Неизвршните членови на Одборот на директори го разгледаа Извештајот на независниот ревизор Форвис Мазарс Ревизија за Годишната сметка и Финансиските извештаи и се запознаени со дадените препораки и одговорите на извршните членови и сметаат дека извршните членови се насочени кон преземање на сите потребни активности за реализација на препораките.

ЗАКЛУЧЕН ОСВРТ

Состојбата на осигурителниот пазар во Република Северна Македонија е во директна корелација со состојбите во економијата и севкупните состојби во државата, особено погодени од енергетската и економската криза предизвикана од воената агресија на Русија во Украина. И покрај исклучително сложената состојба, растот на инфлацијата, пад на вредноста на финансиските инструменти предизвикано од раст на каматните стапки, Друштвото, односно резултатите од работењето во текот на годината не претрпеа значително негативно влијание.

При стратешкото планирање за следниот плански период, главниот фокус на Друштвото ќе биде на клиентите и нивните потреби. Триглав Осигурување АД, Скопје посветено ќе работи за да обезбеди исклучително корисничко искуство во рамките на целиот циклус, подржувајќи ги компетенциите на вработените како главни двигатели на успехот на Друштвото. Триглав Осигурување АД, Скопје ќе продолжи со дигитализација на процесите и услугите, како и на развој на услугите за асистенција, со што граѓаните ќе го препознаат осигурувањето како потреба и предност во секојдневниот живот.

Со ваков пристап и начин на работа Триглав Осигурување АД, Скопје со право очекува и во иднина да остане позиционирана како финансиски стабилна компанија, спремна да се справи со предизвиците и можностите на иднината.

Неизвршни членови на Одборот на директори:

1. Г-дин Тедо Дјекановиќ, претседател и неизвршен член на Одборот на директори

2. Г-дин Матеј Ферлан, неизвршен член на Одборот на директори

3. Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член на Одборот на директори

4. Г-дин Матеј Нарат, независен неизвршен член на Одборот на директори

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021, 99/22 и 272/24) и член 39 став 1 точка 4, а во врска со член 40 став 4 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 69 седница одржана на ден 28.05.2026 година донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2025 година.

Член 2

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото поединечно за секој член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје и тоа за:

- г-дин Тедо Дјекановиќ, неизвршен член,
- г-дин Ѓорѓе Војновиќ, извршен член,
- г-дин Војдан Јорданов, извршен член,
- г-дин Дарко Поповски, неизвршен член,
- г-дин Блаж Кметец, неизвршен член,
- г-дин Матеј Ферлан, неизвршен член,
- г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член и
- г-дин Матеј Нарат, независен неизвршен член.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**
